



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 27 октомври 2003  
Скопје

Број 68

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува  
9.200 денари. Овој број чини 300  
денари. Жиро сметка 30000000188798

1485.

Тргувајќи од непроценливото значење на правилниот развој и воспитување на детето за негово успешно вклучување како рамноправен член во општеството,

Сметајќи дека детето во целост треба да биде подготвено да живее самостојно, да изгради правилен систем на вредносни морални норми и да биде воспитано во духот на мир, достоинство, разбирање, толеранција, слобода и солидарност,

Афирмирајќи ги неприкосновените и еднакви права и слободи на детето без оглед на социјалното потекло, имотната состојба, националната и етничка припадност, вероисповеста, способноста,

Истакнувајќи дека е забранета секаква злоупотреба и физичко или психичко малтретирање и злоставување на детето и дека треба да се почитува личниот, физички и морален интегритет на детето и да се обезбеди заштита на неговите законски права и интереси,

Свесно за сè поприсутните појави на злоупотреба и манипулација со детето во семејството и во општеството и негово вклучување во девијантни и асоцијални активности,

Имајќи ги предвид принципите прокламирани во Декларацијата за правата на детето и Конвенцијата за правата на детето на ООН, Европската конвенција за остварување на правата на децата и во другите меѓународни акти, како и одредбите од Уставот на Република Македонија за посебна заштита на децата, а

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе

## ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

1. Тргувајќи од фактот дека семејството е основна единица на општеството и природна средина за целосен и хармоничен развој на личноста на детето, како и од фактот за примарната улога на родителите во заштитата и унапредувањето на интересите и правата на детето, Собранието смета дека е потребно државата да води хумана популациона политика и да овозможи соодветна грижа и материјална помош на родителите во правец на подигање на социјалните услови, културните стандарди и други услови неопходни за правилен развој на детето. Истовремено се укажува и на потребата од соодветна грижа и помош за децата без родители.

Собранието посебно укажува дека во случаи на занемарување на детето, кршење на родителските права и обврски, физичка злоупотреба и малтретирање на детето, негово економско искористување и наведување на вршење на кривични дела, просење, проституција и други инкриминирани и асоцијални појави, потребно е институциите, службите и установите кои се одговорни за грижа и заштита на детето, навремено да ги преземаат сите соодветни законски, административни и други мерки.

2. Истакнувајќи го правото на секое дете на образование во сите степени под еднакви услови, Собранието укажува дека образовните институции, особено во основното образование треба да ја афирмираат воспитната функција и својата дејност да ја насочат особено кон:

- развој на личноста на детето и подигање на свеста за соживот, за почитување на националните, културните и другите општоцивилизационски вредности и за прифаќање на различностите;

- развој на надареноста на детето и неговите ментални и физички способности;

- поттикнување на адекватни форми на културни, уметнички, рекреативни и слободни активности;

- обезбедување соодветни информации и публикации за едукација на детето за превентивна заштита од сида, како и за употреба на наркотични и други средства штетни за неговото здравје и ментален развој;

- превентивно дејствување во сузбивањето на малолетничката деликвенција;

- спречување на можностите детето да биде изложено на политички, идеолошки, верски и други форми на злоупотреба и манипулации;

- почитување на личниот интегритет и достоинство на детето и непримена на мерки за физичко казнување.

3. Собранието ја нагласува потребата од обезбедување соодветна социјална и здравствена заштита на децата, едукација на децата и родителите за превентивна здравствена заштита, како предуслов за подигање на здрави генерации.

4. Собранието истакнува дека во сите административни и судски постапки и други активности на институциите за социјална и друг вид заштита на детето, од примарно значење треба да бидат интересите на детето, при што:

- постапките треба да бидат итни;

- воспитните и казнените мерки да бидат во функција на социјализација, рехабилитација и реинтеграција на детето;

- детето да ги добие сите релевантни информации и да му се обезбеди целосна правна помош и советување, почитувајќи ги неговите ставови и мислења.

5. Со цел да се обезбеди максимална заштита на детето и надминување на сè поприсутните девијантни појави, Собранието смета дека е неопходно да се донесе национална стратегија за младите.

Истовремено, Собранието цени дека заради усогласување со меѓународните акти и со законодавството на ЕУ, е потребно Владата да ја согледа потребата од целосно законско регулирање на прашањата што се однесуваат на правата и заштитата на детето преку донесување на посебен кодифициран закон или преку изменување и дополнување на постојните закони кои се однесуваат на детето.

6. Оваа декларација ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5188/1  
20 октомври 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1486.

Врз основа на член 159 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000, 34/2001, 4/2002, 37/2002 и 31/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

I. За претседател и членови на Комисијата за хартии од вредност, се именуваат:

- а) за претседател  
- д-р Весна Пендовска, професор на Правниот факултет - Скопје,  
б) за членови:  
- Борислав Атанасовски, дипломиран економист, управител на Друштвото за ревизија "БиЛБ" - Скопје,  
- Владимир Илиев, адвокат од Скопје,  
- д-р Гоце Петрески, професор на Економскиот факултет - Скопје,  
- Шасивари Сабахудинов, адвокат од Тетово,  
- д-р Владимир Филиповски, професор на Економскиот факултет - Скопје и  
- Иван Штериов, директор на Секторот за тргување во Македонска берза за долгорочни хартии од вредност.

II. Со денот на именувањето на претседателот и членовите на Комисијата за хартии од вредност, престанува мандатот на сегашниот состав на Комисијата.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-5209/1 Претседател  
20 октомври 2003 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1487.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 60/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 92/2002, 98/2002, 37/2003 и 39/2003) во точките:

3) Комисија за одбрана и безбедност под г) за заменици на членовите наместо: "Хазби Лика" треба да стои: "Агим Целили";

4) Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците под в) за членови наместо: "Ганка Самоилоvsка Цветанова" треба да стои: "Коце Трајановски" и под г) за заменици на членовите наместо: "Коце Трајановски" треба да стои: "Илија Србиновски";

7) Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање под в) за членови наместо: "Хазби Лика" треба да стои: "Рафиз Алити";

8) Комисија за финансирање и буџет под а) за претседател наместо: "Никола Груевски" треба да стои: "Жарко Караџоски" и под б) за заменик на претседателот наместо: "Жарко Караџоски" треба да стои: "Спиро Мавровски";

10) Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под в) за членови наместо: "Хазби Лика" треба да стои: "Агим Целили" и

14) Комисија за здравство под в) за членови наместо: "Рафиз Алити" треба да стои: "Агим Целили".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-5193/1 Претседател  
20 октомври 2003 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1488.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА БОЛНИЦА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ - ДЕМИР ХИСАР**

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Болница за душевни болести - Демир Хисар ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2002), во точката 1 наместо: "Мирослав Јанкуловски, дипл. економист и Николче Трајчески, дипл. економист" треба да стојат: "Лилјана Јанкуловска, дипл. економист и Петре Костевски, виша економска".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-5194/1 Претседател  
20 октомври 2003 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1489.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА "СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ**

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Психијатриска болница "Скопје" - Скопје ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/2003), во точката 1 наместо "Ирина Пановска, м-р по мед. науки" треба да стои: "Мирјана Гурчиновска, дипл. психолог".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-5195/1 Претседател  
20 октомври 2003 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

**1490.**

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ТЕТОВО**

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Тетово ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/2002), во точката 1 наместо: "Љубомир Коцевски, дипломиран стоматолог" треба да стои: "Фанија Велковска, дипл. правник".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-5196/1  
20 октомври 2003 година      Претседател  
Скопје      на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

**1491.**

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 60/2002) и Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 85/2002 и 30/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членовите и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 92/2002, 98/2002, 37/2003) по точката "5) Комисија за надворешна политика" се додава точка 5-а, која гласи:

"5-а) Комисија за европски прашања:

а) за претседател

Каролина Ристова,

б) за заменик на претседателот

Недим Рамизи,

в) за членови:

Ана Андова,

Весна Борозан,

Томе Тромбев,

Иван Стоилковиќ,

Зоран Шапуриќ,

Ѓорѓи Оровчанец,

Ганка Самоиловска -

Цветанова,

Сашко Кедев,

Зоран Крстевски,

Замир Дика,

Аднан Јашари и

Хусеини Хусеинцеват,

г) за заменици на членовите:

Кенан Хасипи,

Цветанка Гашоска,

Благој Гешоски,

Ристе Бислимовски,

Цветле Јаневска,

Слободан Најдовски,

Љупчо Балковски

Силвана Бонева,

Орданчо Тасев,

Ѓевдет Насуфи,

Ристана Лалчевска и

Талат Џафери.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-5197/1  
20 октомври 2003 година      Претседател  
Скопје      на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

**1492.**

Врз основа на член 104 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 7 став 1 од Законот за Републичкиот судски совет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/92, 50/99 и 43/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СУДСКИ СОВЕТ**

1. За член на Републичкиот судски совет е избран Абдулсалам Канзоски, судија на Основниот суд - Кичево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-5208/1  
20 октомври 2003 година      Претседател  
Скопје      на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

**1493.**

Врз основа на членовите 23 и 26 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 октомври 2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА**

1. Се разрешуваат членовите на Советот за радиодифузија:

д-р Љубомир Јакимовски,

Милаим Фетаху и

Ташко Георгиевски.

2. За членови на Советот за радиодифузија се избираат:

Ѓорѓи Варошлија, новинар, главен и одговорен уредник во Скајнет телевизија од Скопје,

Осман Демири, дипл. филолог-албански јазик и книжевност од Гостивар,

Апостол Трпески, професор на Факултетот за драмски уметности од Скопје и

Ашмет Елезовски, новинар од Куманово.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 07-5210/1  
21 октомври 2003 година      Претседател  
Скопје      на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1494.

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за републичките награди (“Службен весник на СРМ“ бр. 40/87 и 36/89 и “Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/99 и 33/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 октомври 2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА ЗА ГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “МИТО ХАЦИВАСИЛЕВ - ЈАСМИН“

1. Се разрешуваат претседателот и членовите на Одборот за доделување на наградата за годишни остварувања во областа на публицистиката и новинарството и тоа:

претседателот  
Иван Андреевски,  
членовите:  
Александар Дамовски,  
Габриела Јовева,  
Емин Аземи,  
д-р Томе Груевски,  
Фаик Мустафа,  
Маргарита Неновска,  
Махи Несими,  
Никола Тасев,  
Братислав Ташковски,  
Сашо Чолаковски,  
Роберт Поповски и  
Гурѓица Василевска.

2. За претседател и членови на одборот за доделување на наградата “Мито Хаџивасилев - Јасмин“ се именуваат:

за претседател:  
проф. д-р Томе Груевски, директор на “Студентски збор“,  
за членови:  
Исо Руси, од весникот “Лоби“,  
Горица Попова, заменик на директорот на “Македонска телевизија“ - Скопје,  
Манчо Митевски, заменик на главниот и одговорен уредник на “Утрински весник“,  
Џеми Хајредини, МТВ III програма,  
Георги Барбаровски, помошник на главниот и одговорен уредник на “Дневник“,  
Зоран Иванов, директор на ЈП “МИА“ - Скопје,  
Столе Наумов, новинар - “Канал 77“,  
Катерина Блажевска, заменик на главниот и одговорен уредник на “Дневник“,  
Снежана Лупевска, новинар на А1 телевизија,  
Гурѓина Василевска, новинар во весникот “Вечер“,  
Ахмет Селмани, новинар во весникот “Флака“ и  
Хисен Шакири, новинар во МТВ III програма.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5200/1 Претседател  
21 октомври 2003 година на Собранието на Република  
Скопје Македонија,  
м-р **Никола Поповски**, с.р.

1495.

Врз основа на член 19, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Заради проценка и оценка на способноста на оперативните и логистички штабови на Армијата на Република Македонија за планирање на мобилизацијата, распоредувањето на силите, ангажирањето, одржувањето и прераспоредувањето на силите со големина на баталјон за подолги временски периоди за поддршка на операции за одговор на кризи во услови на кризи кои вклучуваат операции за поддршка на мирот и хуманитарни операции, во периодот од 20 до 24 октомври 2003 година Министерството за одбрана - Генералштаб на Армијата на Република Македонија ќе ја организира и спроведе логистичко-штабната вежба „ВОДНО 03“ при Министерството за одбрана, во која ќе учествуваат определени претставници од Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за правда, Министерството за финансии, Министерството за надворешни работи, Министерството за здравство, Царинската управа и Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“.

2. Подготовките и организацијата за учеството на вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана-Генералштаб на Армијата на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4554/1  
20 октомври 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски**, с.р.

1496.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА РЕФОРМАТА НА ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ

#### Член 1

Со оваа одлука се формира Совет за имплементација на реформата на пензискиот систем (во натамошниот текст: Совет).

#### Член 2

За претседател и членови на Советот се определуваат:  
а) за претседател:  
Јован Манасијевски, министер за труд и социјална политика.

б) за членови:  
- м-р Петар Гошев, заменик на претседателот на Владата и министер за финансии,  
- д-р Љубе Трпески, гувернер на Народна банка на Република Македонија,  
- Зорица Апостолска, директор на Агенција за капитално финансирано пензиско осигурување,  
- Бошко Китановски, директор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,  
- Весна Пендовска, претседател на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија,  
- Олга Михајлова-Тикваровска, координатор на Работната група за имплементација на реформата на пензискиот систем.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4517/1  
20 октомври 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски**, с.р.

**1497.**

Врз основа на член 11-а од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96 и 29/02), а во врска со членот 59 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/00 и 49/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ КОН ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Ветеринарниот институт во Скопје кој согласно со Уредбата за продолжување со работа на Ветеринарниот институт во Скопје како научна установа, донесена од Извршниот совет на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 25/60) се стекнал со статус на научна установа, се припојува кон Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје и продолжува да работи на Факултетот како внатрешна организациона единица - Ветеринарен институт.

**Член 2**

Ветеринарниот институт ќе ја врши научно-истражувачката и применувачката дејност во областа на ветеринарната медицина и биотехнологијата, во рамките на Факултетот за ветеринарна медицина.

**Член 3**

Правото на користење на објектите на Ветеринарниот институт, со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, се пренесува на Факултетот за ветеринарна медицина.

Вработените, опремата, архивата и документацијата на Ветеринарниот институт, со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, преминуваат на Факултетот за ветеринарна медицина.

**Член 4**

Правата и обврските преземени од Ветеринарниот институт, до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ги презема Факултетот за ветеринарна медицина, како правен следбеник.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4527/1  
20 октомври 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1498.**

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02) и член 86 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА НА ДПТУ ПОСЕЈДОН МБ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. НЕГОРЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА**

1. На ДПТУ ПОСЕЈДОН МБ експорт-импорт ДООЕЛ, Скопје се дава концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина геотермална вода на локалитетот кај с. Негорци, Гевгелија со површи-

на на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

| ТОЧКА | КООРДИНАТА-Х | КООРДИНАТА-У |
|-------|--------------|--------------|
| 1     | 4.559.458,00 | 7.625.818,00 |
| 2     | 4.559.487,00 | 7.625.890,00 |
| 3     | 4.559.432,00 | 7.625.912,00 |
| 4     | 4.559.402,00 | 7.625.842,00 |

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=4,5$  ha (0,0045 km<sup>2</sup>).

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надместоките ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4427/1  
20 октомври 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1499.**

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02) и член 86 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ПОДЗЕМНА ВОДА НА Р.Ж. „УСЛУГИ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ РОКОМИЈА ВО КРУГОТ НА ЖЕЛЕЗАРА - СКОПЈЕ**

1. На Р.Ж. „УСЛУГИ“ АД Скопје се дава концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - подземна вода на локалитетот Рокомија во кругот на Железара - Скопје, со површина на простор на концесија за истражување дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

| ТОЧКА | КООРДИНАТА-Х | КООРДИНАТА-У |
|-------|--------------|--------------|
| T-1   | 4.654.000,00 | 7.538.500,00 |
| T-2   | 4.654.900,00 | 7.538.500,00 |
| T-3   | 4.654.750,00 | 7.539.000,00 |
| T-4   | 4.654.425,00 | 7.539.500,00 |
| T-5   | 4.654.000,00 | 7.539.500,00 |

Површината на просторот за истражување од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,75$  km<sup>2</sup>.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/03).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4428/1  
20 октомври 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 1500.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 13 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 20.10.2003 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

### Член 1

Престанува правото на користење на недвижен имот-објект, што се води на КП бр. 11913, за КО Центар, ул. „Градски ѕид“ бб, блок IV, зграда 1, со вкупна површина од 2.222,15 м<sup>2</sup>, на досегашниот корисник Министерство за внатрешни работи.

### Член 2

Се пренесува правото на користење на недвижниот имот, детално опишан во член 1 на оваа одлука, од досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи на Министерството за финансии.

### Член 3

Правото на користење на имотот од член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

### Член 4

Примопредавањето да се изврши меѓу Министерството за финансии и Министерството за внатрешни работи, во рок од 8 дена по преземањето и адаптирањето на објектот, што се води на КП бр. 12231, со површина од 4.680 м<sup>2</sup>, од страна на Министерството за внатрешни работи.

### Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4532/1  
20 октомври 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

### 1501.

Врз основа на член 4, а во врска со член 18 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.09.2003 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА СРЕДСТВА И ОПРЕМА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ОБЈЕКТИ И ОБРАБОТЛИВО ЗЕМЈИШТЕ

### Член 1

Со оваа одлука се врши продажба на средства и опрема сопственост на Република Македонија, кои ги користи Министерството за одбрана и тоа:

- добиток (овци, коњи, јунци, телиња, крави и друга стока) од стопанските дворови-фарма “Џидимирци“ и “Мушанци“, кои се наоѓаат на локалитетот Криволак-Неготино, според проценетата вредност по грло добиток извршена од Агенцијата на Република Македонија за приватизација и

- деловна опрема и транспортни средства според листата на проценка што е составен дел на оваа одлука чија почетна цена е утврдена во извршената проценка на Агенцијата на Република Македонија за приватизација.

### Член 2

На субјектот кој ќе ги купи средствата и опремата од член 1 на оваа одлука, се даваат на користење под закуп објектите кои се наоѓаат во стопанските дворови “Џидимирци“ и “Мушанци“ на локалитетот Криволак-Неготино и обработливото земјиште со површина од 387 ха кое се користи за одгледување на добитокот, и тоа:

1. Стопански двор “Џидимирци“:

- колска вага, 9,80 м<sup>2</sup>;
- управа, 108 м<sup>2</sup>;
- фурна, 16 м<sup>2</sup>;
- хангар, 1,399,38 м<sup>2</sup>;
- хангар, 2,399,38 м<sup>2</sup>;
- куќа за овчари, 12,80 м<sup>2</sup>;
- трафостаница, 43,20 м<sup>2</sup>.

2. Стопански двор “Мушанци“:

- објект за овчари, 167,52 м<sup>2</sup>;
- амбуланта, 109,62 м<sup>2</sup>;
- штала за овни, 614,30 м<sup>2</sup>;
- настрешница за сточна храна, 409,13 м<sup>2</sup>;
- магацин, 409,13 м<sup>2</sup>;
- базен за силажа, 195 м<sup>2</sup>;
- базен за овци, 21,30 м<sup>2</sup>;
- поила за овци, 29 м<sup>2</sup>;
- штала за овци, 1,1231,22 м<sup>2</sup>;
- штала за овци, 2,1211,25 м<sup>2</sup>.

Почетната цена на закупнината за објектите и земјиштето ќе ја утврди Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

### Член 3

Продажбата на средствата и опремата и издавањето под закуп на средствата од член 1 на оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање.

### Член 4

Средствата добиени од продажбата на движните средства и опрема и издавањето под закуп од член 1 на оваа одлука да се уплатат на сметка на Буџетот на Република Македонија, а да се наменат за изградба и одржување на станбен фонд на Министерството за одбрана.

### Член 5

Договорите за продажба на движните средства и опрема и за издавање под закуп од член 1 на оваа одлука со правните и физичките лица ќе ги склучи министерот за финансии.

### Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4112/1  
29 септември 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1502.**

Врз основа на член 15, став 2 од Законот за Фондот за осигурување на депозити ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 29/02, 43/02 и 49/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за осигурување на депозити - Скопје, бр. 02-340/1 од 10.10.2003 година, донесена од Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје, на седницата одржана на 10.10.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3934/1  
20 октомври 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1503.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 664, став 2 и 3 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 31/01, 50/01, 6/02, 61/02 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ КАЈ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за кредитно задолжување кај Европската банка за обнова и развој, УО бр. 02-7458/26/2 од 30.09.2003 година, донесена од Управниот одбор на АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост - Скопје, на седницата одржана на 30.09.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4288/1  
20 октомври 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1504.**

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 664, став 2 и 3 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/00, 31/01, 50/01, 6/02, 61/02 и 42/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за кредитно задолжување кај Европската инвестициона банка, УО бр. 02-7458/26/3 од 30.09.2003 година, донесена од Управниот одбор на АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост - Скопје, на седницата одржана на 30.09.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4288/2  
20 октомври 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1505.**

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003 и 61/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, во рамките на разделот - 180.10 Финансирање на дејности од областа на културата, Програма 12-Библиотечна дејност, потставката 426614 - Осигурување на недвижности и права се намалува за 500.000 денари, Програма 13-Филмска дејност, потставката 426614 - Осигурување на недвижности и права се намалува за 500.000 денари, Програма 15-Заштита на спомениците на културата, потставката 426614-Осигурување на недвижности и права се намалува за 200.000 денари, а кај Програма 11-Издавачка дејност, потставка 443611-Издавачка дејност се зголемува за 2.000.000 денари, Програма 17-Културно-уметнички манифестации, потставка 443617-Културно-уметнички манифестации се зголемува за 3.000.000 денари и кај Програмата 19-Меѓународна соработка, потставка 443618-Други трансфери од областа на културата се зголемува за 1.000.000 денари.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4444/1  
20 октомври 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1506.**

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003 и 61/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА****Член 1**

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 16001 - Министерство за образование и наука, Програма 12 - Основно образование, потставката 422114 - Течни горива се намалува за 9.000.000 денари, а потставката 424611 - Книги и учебници се зголемува за 9.000.000 денари.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4506/1  
20 октомври 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

**1507.**

Врз основа на член 13 од Законот за правата, обврските и одговорностите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.10.2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА**  
**ЗА ПРИБАВУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ**

**Член 1**

Во член 2 од Одлуката за прибавување на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/03 и 65/03) во ставот 1 во воведната реченица и во алинеја 1 зборовите: „во денарска противвредност“ се бришат.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4562/1                                  Претседател на Владата  
20 октомври 2003 година                  на Република Македонија,  
Скопје    **Бранко Црвенковски, с.р.**

**1508.**

Врз основа на член 68 став 3 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001, 4/2002, 55/2002 и 42/03), министерот за финансии, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ**  
**ЗА ВИДОВИТЕ НА ЦАРИНСКИ ОБЕЛЕЖЈА**  
**И НАЧИНОТ НА НИВНА УПОТРЕБА**

**Член 1**

Во Правилникот за видовите на царински обележја и начинот на нивна употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2000), во членот 3 по став 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

„Освен царинската пломба од став 1 на овој член се користи и сигурносна царинска пломба која е составена од метално тело во форма на цилиндер во кое е впресувана челична повекежичана впредена сајла со дијаметар од 1,2 мм и должина на сајла до 30 см. На пломбата е отпечатен текстот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА REPUBLIC OF MACEDONIA ЦАРИНА-CUSTOMS“, како и шифрена ознака на пломбата.

Обележувањето на стоките со сигурносната царинска пломба се врши со провлекување на слободниот дел од челичната сајла во отворот на металното тело на пломбата чија конструкција не дозволува повторно извлекување на сајлата.“

**Член 2**

Во членот 5 во став 5 по зборот „32 мм“, се додаваат зборовите: „освен кога се користи за заверка на доказите за потекло истиот е со пречник од 40 мм.“

**Член 3**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-19026/1                                  Министер,  
16 октомври 2003 година                  м-р **Петар Гошев, с.р.**  
Скопје

**1509.**

Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 15.10.2003 година, Комисијата издава

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА**  
**ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Балканска Банка АД Скопје, се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - еднаесетта емисија на 154.700 обични акции во вкупна вредност од 309.400.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање СО бр. 02/4726-3 од 03.09.2003 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1006/5                                  Комисија за хартии од вредност  
15 октомври 2003 година                  Претседател,  
Скопје    проф. др. **Весна Пендовска, с.р.**

**1510.**

Врз основа на член 37 и член 38 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 11.09.2003 година, Комисијата издава

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА**  
**ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Орка Холдинг АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - трета емисија на 95.854 обични акции во вредност од 4.792.700 ЕВРА или во денарска противвредност од 292.835.520 денари, согласно Одлуката за издавање на акции бр. 02-2456/01 од 06.08.2003 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање бр. 02-2456/01 од 06.08.2003 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-913/4                                  Комисија за хартии од вредност  
11 септември 2003 година                  Претседател,  
Скопје    проф. др. **Весна Пендовска, с.р.**

**1511.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на ден 10.10.2003 година, Комисијата издава

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ**  
**НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕМИСИЈА**  
**НА АКЦИИ**

1. Се дава согласност на Акционерското друштво за производство, преработка, трговија и монтажа на украсен камен ФХЛ Мермерен Комбинат АД – Прилеп за продолжување на рокот за реализација на третата емисија на акции, одобрена со решение на Комисијата за хартии од вредност број 07-146/5 од 31.03.2003 година, заклучно со 31.12.2003 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да го објави продолжувањето на рокот за реализацијата на третата емисија



на акции во најмалку еден дневен весник во рок од три дена од денот на приемот на ова решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Комисијата за бројот на запишаните и платените хартии од вредност, односно за процентот за реализација на емисијата, согласно Правилникот за содржина на известувањето за запишани и платени хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 16/01).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-980/4 Комисија за хартии од вредност  
10 октомври 2003 година Претседател,  
Скопје проф. др. **Весна Пендовска**, с.р.

### 1512.

Врз основа на член 79 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на ден 15.10.2003 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

1. Се одбива како неосновано барањето бр. 02-1452/1 од 24.09.2003 година на Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје за добивање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот по основ на барање за ревидирање на берзански трансакции бр. 02-1450/1 од 24.09.2003 година, донесена од Одборот на директори на Македонска Берза АД Скопје.

2. Се задолжува Македонска Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје да донесе тарифа во која ќе бидат опфатени членарината, надоместоците, давачките и таксите кои за потребите на администрацијата на Берзата и за функционирањето на пазарот на хартиите од вредност ги воведува Македонската Берза АД Скопје.

3. Се задолжува Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје по изготвувањето, тарифата да ја достави до Комисијата за хартии од вредност заради добивање согласност.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1052/2 Комисија за хартии од вредност  
15 октомври 2003 година Претседател,  
Скопје проф. др. **Весна Пендовска**, с.р.

### 1513.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Стипона - Општина Ресен.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Стипона, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6570/1 Директор,  
21 октомври 2003 година **Бисера Јакимовска**, с.р.  
Скопје

### 1514.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Отешево - Општина Ресен.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Отешево, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6571/1 Директор,  
21 октомври 2003 година **Бисера Јакимовска**, с.р.  
Скопје

### 1515.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Лескоец - Општина Ресен.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Лескоец, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6572/1 Директор,  
21 октомври 2003 година **Бисера Јакимовска**, с.р.  
Скопје

### 1516.

Врз основа на член 8 од Законот за државната статистика („Сл. весник на РМ“ бр. 54/97), а во врска со Програмата за статистички истражувања за периодот 2003-2007 година, донесувам

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Во Република Македонија во 2003 година ќе се спроведат статистичките истражувања: Попис на продажните капацитети во трговијата на мало и Попис на капацитетите во угостителството.

2. Со статистичките истражувања од точка 1 од ова решение ќе се опфатат сите продавници на мало (трговски дукани) и угостителски објекти во Република Македонија.

3. Статистичките истражувања ќе ги спроведе Државниот завод за статистика во периодот од 01.11 до 15.11.2003 година со критичен момент на состојба на 30.09.2003 година.

4. Со статистичкото истражување Попис на продажните капацитети во трговијата на мало ќе се приберат адресни податоци, податоци за трговската дејност, повр-

шината на продажниот простор и прирачниот магацин, податоци за бројот на работниците и за прометот. Податоците се прибираат за секоја продавница одделно.

5. Со статистичкото истражување Попис на капацитетите во угостителството ќе се приберат адресни податоци, податоци за видот и категорија на угостителските објекти, бројот на работниците, површината и капацитетот на објектите.

6. Статистичките истражувања од точка 1 од ова решение ќе се спроведат по пат на интервјуирање од страна на овластени извршители.

7. Податоците од статистичките истражувања ќе се користат исклучиво за статистички цели и ќе се објавуваат само како агрегирани.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 04-1889/1 Директор,  
20 октомври 2003 година м-р **Дончо Герасимовски**, с.р.  
Скопје

#### 1517.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 3/2002 и 51/2003), член 85 став 1 точка 19 и член 92 став 1 од Законот за банките ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 63/2000, 37/2002 и 51/2003) и Одлуката за начинот на вршење супервизорски надзор на банките и постапката за преземање мерки за отстранување на утврдените неправилности ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 111/2000), на предлог на гувернерот на Народна банка на Република Македонија, Советот на Народна банка на Република Македонија, на 22.10.2003 година донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН УПРАВНИК ВО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКА А.Д. СКОПЈЕ

1. Во точка 2 од Одлуката на Советот на Народна банка на Република Македонија бр. 02-15/1-2003, од 08.01.2003 година, за именување на привремен управник во Експорт-Импорт банка а.д. Скопје, дополнета со Одлуката на Советот на Народна банка на Република Македонија, за продолжување на важноста на Одлуката за именување на привремен управник во Експорт-Импорт Банка а.д. Скопје, бр. 02-15/V-1/2003 од 07.07.2003 година, точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и лицето Тони Стојановски, советник на гувернерот, сметано од денот на приемот на оваа одлука“.

2. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и најмалку во еден од дневните весници и важи од денот на нејзиното донесување.

3. Оваа одлука се доставува до надлежниот суд, заради упис во трговскиот регистар.

О.бр.02-15/6 - 2003 Претседател  
22 октомври 2003 година на Советот на Народна банка на Република Македонија  
Скопје Република Македонија  
Гувернер,  
**Љубе Трпески**, с.р.

#### 1518.

Врз основа на точка 36 од Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките, Законот за хартии од вредност и Законот за банки за микрофинансирање ("Службен весник на РМ" бр. 66/03), Дирекција за правни, организационо кадровски и публикациски работи на 22.10.2003 година, го утврди пречистениот текст на Одлуката за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките, Законот за хартии од вредност и Законот за банки за микрофинансирање

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ, ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ЗАКОНОТ ЗА БАНКИ ЗА МИКРОФИНАНСИРАЊЕ (Пречистен текст)

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се утврдува документацијата за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките (во натамошниот текст: Закон) и според одредбите на Законот за хартии од вредност за:

- А. Основање и работење на банка;
- Б. Основање и работење на подружница на странска банка;
- В. Вршење на статусни измени на банка;
- Основање на Пазарот за пари и краткорочни хартии од вредност;
- Д. Основање и работење на банки за микрофинансирање.

##### II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА

###### A. ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА БАНКА

2. Кон барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка, до Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) се доставува следната документација:

а) Предлог на акт за основање, кој треба да содржи одредби за:

- називот и седиштето;
- вид на основните финансиски активности кои ќе ги врши банката;
- висината на капиталот;
- номиналниот износ на акциите и бројот на акциите според видот и родот, доколку се предвидува издавање на акции од различни видови и родови;
- висината и видот на непаричниот облик на капитал;
- правото на акционерите да ги назначуваат членовите на органите на управување и контрола;
- правата, обврските и одговорности на акционерите на банката;
- начин на стекнување и престанок на правата на акционерите на банката;
- критериуми за распределба на добивката, покривање на ризиците и покривање на загубите;
- начин на одлучување за статусни измени на банката и решавање на меѓусебните односи на акционерите на банката во случај на статусни измени на банката;
- начин на решавање на споровите меѓу акционерите на банката;
- начин на управување, претставување и раководење со банката; и
- услови и случаи на престанување со работа на банката.

б) Елаборат за работа на банката кој треба да содржи:

- образложение, односно анализа на причините за основање на банка и на деловните цели на банката, со посебен осврт на пазарот на кој ќе учествува банката, структурата на комитентите на банката и видот на финансиските услуги кои ќе ги извршува банката;
- деловна политика на банката, начин на контролирање на ризиците во работењето и начин на воспоставување на системи на внатрешна контрола и ревизија;
- проекција на финансиските активности и согласно тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 години, при што за првата година проекциите на финансиските активности и финансиските извештаи треба да бидат изготвени на квартална основа. Планираните финансиски активности и преземените ризици треба да се движат во рамките на пропишаните супервизорски стандарди. Проекциите треба да содржат коментар за секоја позиција и основните претпоставки на кои иста-

та се заснова, очекуваните ефекти врз профитабилноста на банката, нивото на капитализираност, ликвидноста и квалитетот на активата на банката; и

- план на акционерите на банката за идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база.

в) Организациона структура на банката, со посебен опис на делокругот на работа и одговорностите на секој организационен дел, меѓусебните релации и релациите со органите на управување на банката.

г) Податоци за образованието и искуството на членовите на раководниот орган, вклучувајќи и нивна професионална историја за последните 5 години.

д) Податоци за деловниот простор во кој банката ќе работи (сопствен, изнајмен, локација, површина и динамика на негово опремување за пуштање во употреба).

ф) Податоци за техничка опременост на банката, од аспект на нејзината оспособеност за вршење на планираните финансиски активности и обезбедување на потребните стандарди за безбедност.

Под техничка опременост на банката се подразбира соодветен компјутерски, информативен, сметководствен систем и систем на известување.

е) Основни податоци за акционерите на банката:

За акционери - правни лица:

- одлука на надлежниот орган на акционерот за учество во основањето на банката;

- извод од регистрацијата на акционерот и потврда од надлежниот орган која истата ја издал дека изводот од регистрацијата ја одразува последната фактичка состојба на акционерот;

- изјава од надлежен орган на акционерот за уплаќање на капиталот, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);

- изјава од надлежен орган за постоење, односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на банката, согласно Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани субјекти во согласност со Законот за банките ("Службен весник на РМ" бр.28/01), како и за негова поврзаност со други правни и физички лица во согласност со Законот за банките дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);

- ревизорски извештај и завршна сметка на акционерот за последните две години;

- потврда од надлежни институции, со податоци за состојбата на сметките во банките и редовноста на плаќање на јавни давачки;

- потврда од надлежни институции дека против акционерот не е поведена стечајна или ликвидациона постапка;

- доказ за изворот на средствата во пропишана законска форма (ревизорски извештај, завршна сметка, кредит, заем, подарок и друг соодветен доказ за средствата за стекнување на акции во банка); и

- изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, односно основот врз основа на кој се стекнува капитал во банка, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар).

Народна банка по службена должност од надлежниот суд обезбедува известување за изречена, односно неизречена мерка на безбедност забрана за вршење професија, дејност или должност спрема акционерот. Доколку акционерот е странско правно лице истиот е должен ваквото известување да го обезбеди сам, од надлежните органи во странската земја. Воедно, акционерот - странско правно лице е должен да достави потврда од надлежна институција во странската земја за неоптовареност на неговиот имот со обврски спрема државата и други правни и физички лица.

Ревизорскиот извештај кој се доставува за акционер-странско правно лице треба да биде изготвен од меѓународно призната ревизорска куќа.

За акционер-домашно правно лице ревизорски извештај се доставува доколку истиот за негова израбо-

тка е обврзан согласно Законот за трговските друштва или доколку ќе учествува со најмалку 5% во вкупниот број на акции со право на глас во банката.

Правните лица-акционери на банка чии износ на акции надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број на акции со право на глас во банка, покрај документите и информациите наведени во оваа потточка ги доставуваат и следните документи:

- акт за основање, статут и список на лицата-членови на органите на управување;

- список на лица кои во правното лице имаат повеќе од 10% од акциите, односно уделите; и

- список на фирми во кои правното лице има повеќе од 10% од акциите, односно уделите.

За акционери - физички лица:

- биографија, потпишана од акционерот, која помеѓу останатото ќе содржи податоци за датумот и местото на раѓање, татковото име, адресата и местото на живеење, бројот на личната карта, единствениот матичен број на граѓаните (за странско физичко лице бројот на пасош), како и податоци за степенот на стручната подготовка и работното искуство;

- потврда од надлежниот суд дека против акционерот нема обвинителен акт кој влегол во правна сила и дека не е донесена неправосилна осудителна пресуда;

- изјава за потеклото на капиталот кој се вложува во банката, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), со приложување на соодветен документ (решение за наследство, потврда од банка и друга финансиска институција за висината и датумот на вложените средства, документ за висината на платата и приходи остварени по други основи на лицето и сл.), од кои со сигурност ќе се види и докаже изворноста на средствата кои лицето ги вложува во банката;

- изјава од надлежен орган за постоење, односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на банката согласно Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани субјекти во согласност со Законот за банките ("Службен весник на РМ" бр. 28/01), како и за негова поврзаност со други правни и физички лица во согласност со Законот за банките дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);

- потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки.

Воедно акционерот - странско физичко лице, е должен да достави потврда од надлежна институција во странската земја за неоптовареност на неговиот имот со обврски спрема државата и други правни и физички лица.

Народна банка по службена должност од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и од надлежниот суд обезбедува известувања за осудуваност, односно неосудуваност во смисла на член 7 став 1 алинеја 2 од Законот за банките и за изречена, односно неизречена мерка на безбедност забрана за вршење професија, дејност или должност спрема акционерот. Доколку акционерот е странски државјанин, истиот е должен сам да ги обезбеди ваквите известувања од надлежните органи во странската земја.

ж) Правните и физичките лица кои вложуваат капитал во банката во непаричен облик, потребно е да достават документ издаден од надлежен орган за неоптовареност на тој капитал (имот) со обврски за плаќање (данoci, хипотеки и сл.) како и документ од овластена институција или овластено лице, од листата на проценители определени од судот за проценетата вредност на имотот.

3. По барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка, гувернерот на Народна банка одлучува во рок од 3 месеци од денот на поднесување на комплетното барање до Народна банка.

4. За добивање дозвола за основање и работење, банката треба да ги исполни условите наведени во привремената дозвола за работа и во рок не подолг од 6 месеци по нејзиното добивање, до Народна банка да достави:

а) Доказ дека паричните средства на име капитал се уплатени на привремена сметка кај носителот на платниот промет, односно доказ дека странското правно или физичко лице ги уплатило девизните средства на посебна сметка кај Народна банка и изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла дека со средствата во непаричен облик на име капитал на банката, од страна на акционерот е обезбедено слободно располагање од страна на банката, во моментот на нејзиното запишување во трговскиот регистар.

б) Предлог Статут, кој треба да содржи одредби за:

- називот и седиштето на банката;
- вид на финансиските активности кои ќе ги врши банката;

- висината на капиталот, номиналниот износ на акциите и бројот на акциите според видот и родот, доколку се предвидува издавање на акции од различни видови и родови;

- организација и работење на банката;
- начин на управување со банката и постапката за формирање на органите на управување;

- постапка за именување и разрешување на работоводниот орган и други работници со посебни права и одговорности и нивните права и одговорности;

- права, обврски и одговорности на акционерите, начин на стекнување и престанок на нивните права;

- придржување до супервизорските стандарди;
- заштита од перење на пари;

- распределба на добивката, определување, оценка и управување со ризиците и издвојување на резерви;

- статусни промени и решавање на меѓусебните односи на акционерите на банката во случај на статусни промени на банката;

- начин на решавање на споровите меѓу акционери на банката;

- постапка за донесување и изменување на статутот и на други акти на банката;

- деловна тајна;

- информирање;

- гаранција на штедните влогови на банката;

- времето на траење на банката;

- начин на престанок на банката;

- други прашања во врска со работењето на банката, и
- преодни и завршни одредби.

в) План за вработување со квалификациона структура и обука на вработените на банката. Овој план треба да содржи и податоци за бројот на вработени со квалификационата структура по одделни организациони делови на банката.

г) Доказ за изнајмување или купување на деловен простор и опрема за работа и воспоставување на оперативен систем, вклучувајќи внатрешна контрола и ревизија.

д) Пишани политики и процедури за работење на банката и тоа:

- кредитна политика и процедури;
- политика и процедури за управување со ликвидноста;

- политика и процедури за управување со курсниот ризик;

- политика и процедури за управување со други видови ризици;

- политика за сигурноста на информативниот систем

- политика и процедури за спречување на перење пари; и

- кодекс за етичко однесување.

ѓ) Доказ (писмо за намера, протокол од извршени преговори и сл.) за ангажирање на надворешен овластен ревизор.

е) Податоци за образованието и искуството на лицата со посебни права и одговорности, вклучувајќи и нивна професионална историја за последните пет години.

5. Кон барањето за издавање на дозвола за основање и работа на банка, се доставуваат и обрасците, кои

се составен дел на Упатството за лиценцирање, кое гувернерот на Народна банка ќе го донесе согласно точка 24 од оваа одлука.

6. Истовремено со барањето за издавање на дозвола за основање и работа на банка, банката е должна до Народна банка да достави барање за издавање согласност за именување на работоводен орган, заедно со документацијата која е предвидена за издавање согласност за член на работоводен орган на банка.

## Б. ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ПОДРУЖНИЦА НА СТРАНСКА БАНКА

7. Кон барањето за издавање на дозвола за основање и работа на подружница на странска банка, освен документацијата предвидена во точка 2 потточка а), б), в), г), д), ѓ), е) - за основачи правни лица, потточка ж) и барање од точка 6 од оваа одлука, странската банка е должна до Народна банка да ја достави и следната документација:

- извод од регистарот во кој е запишана странската банка - основач на подружницата, од која се гледа правниот облик и датумот на уписот или ако банката е основана во земја во која не се врши упис во регистар, веродостојна исправа за нејзино основање, која ќе биде јавно заверена согласно прописите на странската земја во која странската банка има седиште и од која ќе се види правниот облик и датумот на нејзиното основање;

- доказ дека странската банка е овластена за прибирање на депозити и други извори на средства во матичната земја;

- финансиски извештаи на странската банка за последните три години, изработени од страна на овластена меѓународна ревизорска куќа;

- согласност од супервизорските органи на матичната земја за основање на подружница; и

- доказ дека супервизијата на странската банка практикува адекватна супервизија на консолидирана основа.

8. Кон барањето за издавање на дозвола за основање на подружница на странска банка, се доставуваат и обрасците, кои се составен дел на Упатството за лиценцирање, кое гувернерот на Народна Банка ќе го донесе согласно точка 24 од оваа одлука.

За добивање дозвола за основање и работење, подружницата на странската банка, треба да ги исполни условите наведени во привремената дозвола за работа и во рок не подолг од 6 месеци по нејзиното добивање до Народна банка да ја достави документацијата предвидена во глава II.A точка 4 од оваа одлука.

9. Кон барањето за издавање дозвола за спојување на две или повеќе банки во една банка (во натамошниот текст: нова банка), при што сите банки го губат правниот идентитет и се формира нова банка и за поделба на банка на повеќе самостојни банки (во натамошниот текст: нови банки), до Народна банка се поднесува следната документација:

- а) Одлука на надлежните органи на банките кои се спојуваат за учество во основање на новата банка, односно за поделба на банка на две или повеќе нови банки.

- б) Предлог Статут на новата, односно новите банки, потврден од страна на Собранието на банките кои се спојуваат, односно на банката која се дели, кој треба да ги содржи одредбите предвидени во глава II.A точка 4 потточка б) од оваа одлука.

- в) План за спојување, односно поделба, изготвени од страна на Управниот одбор на банките кои се спојуваат, односно на банката која се дели и потврден од страна на Собранието на истите, кој треба да содржи:

- формата, називот и седиштето на новата, односно новите банки;
- намерите, целта и условите за спојување, односно поделба;

- начинот на изедначување и преземање на акциите, износот на разликата во вредноста на акциите, датумот од кои истите даваат право на учество во добивката и датумот од која сметководствените операции на банките кои се спојуваат, односно делат ќе бидат сметани како извршени од страна на новата, односно новите банки;

- пресечен датум на спојувањето, (поделбата), односно датумот на гаснење на банките кои се спојуваат, односно на банката која се дели и датумот од кој ќе почне да функционира билансот на новата банка, односно билансите на новите банки;

- односот на размената на правата на банките кои се спојуваат, односно на новите банки.

г) Елаборат за економската оправданост на спојувањето на две или повеќе банки во нова банка, односно поделба на банка на повеќе самостојни банки, кој треба да содржи:

- образложение, односно анализа на потребата од спојување, односно поделба со посебен осврт на пазарот на кој ќе учествува банката, структурата на комитентите на банката и видот на финансиските услуги кои ќе ги извршува банката;

- деловна политика на новата, односно новите банки, начин на контролирање на ризиците во работењето и начин на воспоставување системи на внатрешна контрола и ревизија;

- проекција на финансиските активности и согласно тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 години на новата, односно новите банки, при што за првата година проекцијата на финансиските активности и финансиските извештаи треба да биде поделена на квартали. Планираните финансиски активности и преземените ризици треба да се движат во рамките на пропишаните супервизорски стандарди. Проекциите треба да содржат коментар за секоја позиција и основните претпоставки на кои истата се заснова, очекуваните ефекти врз профитабилноста на банката, нивото на капитализираност, ликвидноста и квалитетот на активата на банката; и

- план на акционерите на новата, односно новите банки за идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база.

д) Организациона структура на новата, односно новите банки со податоци за планираниот број на вработени и динамика за негово достигнување, податоци за образованието и искуството на вработените, а за работниците со посебни права и одговорности и нивна професионална историја за последните 5 години.

ѓ) Податоци за деловниот простор во кој новата, односно новите банки ќе работат (сопствен, изнајмен, локација, површина и негово опремување за пуштање во употреба) и податоци за степенот на автоматизација и за техничката опременост на новата, односно новите банки од аспект на нејзината безбедност.

е) Почетен биланс на новата, односно новите банки по извршено консолидирање на меѓусебните побарувања и обврски на банките кои се спојуваат, односно на банката која се дели, изготвен од страна на овластен ревизор.

10. Кон барањето за издавање дозвола за припојување, на начин што кон една банка ќе се припои друга банка, при што припоената банка го губи правниот идентитет, а банката припојувач продолжува со работа со истиот правен статус (во натамошниот текст: припојување), до Народна банка се поднесува следната документација:

а) Одлука на надлежните органи на банката која се припојува и банката припојувач;

б) Евентуално нов или променет Статут на банката припојувач кој треба да ги содржи одредбите предвидени во глава II.A точка 4 потточка б) од оваа одлука;

в) План за припојување, изготвени од страна на Управниот одбор на банките кои се припојуваат, потврден од страна на Собранието на истите, кој треба да содржи:

- намерите, целта и условите за припојување;

- начинот на изедначување и преземање на акциите, износот на разликата во вредноста на акциите, датум од кои истите даваат право на учество во добивката и датум од која сметководствените операции на банката која се припојува ќе бидат сметани како извршени од страна на банката припојувач;

- пресечен датум од кога ќе почне да функционира билансот на банката припојувач;

- односот на размената на правата на банките кои се припојуваат и банката припојувач.

г) Елаборат за економската оправданост на припојување на две или повеќе банки кој треба да содржи:

- образложение, односно анализа на потребата од припојување;

- проекција на финансиските активности и согласно тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 години на банката припојувач, при што за првата година проекцијата на финансиските активности и финансиските извештаи треба да биде поделена на квартали. Планираните финансиски активности и преземените ризици треба да се движат во рамките на пропишаните супервизорски стандарди. Проекциите треба да содржат коментар за секоја позиција и основните претпоставки на кои истата се заснова, очекуваните ефекти врз профитабилноста на банката, нивото на капитализираност, ликвидноста и квалитетот на активата на банката;

- план на акционерите на банката припојувач за идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база.

д) Доколку има промени се доставува промената организациона структура на банката припојувач со податоци за превземените вработени од банката која се припојува и податоци за образованието и искуството на истите, а за работниците со посебни права и овластувања и нивна професионална историја за последните 5 години.

ѓ) Почетен биланс на банката припојувач по извршено консолидирање на меѓусебните побарувања и обврски на банките кои се спојуваат, изготвен од страна на овластен ревизор.

Кон барањето за издавање дозвола за припојување на штедилница кон банка се поднесува документација наведена во потточка а), б), г), д) и ѓ) од оваа точка и план за припојување, изготвен од страна на Управниот одбор, односно од друг надлежен орган на штедилницата која се припојува и банката припојувач, потврден од страна на Собранието, односно Соборот на содружници на истите, кој треба да содржи:

- намерата, целта и условите за припојување;

- начинот на изедначување и преземање на акциите, односно уделите, износот на разликата во вредноста на акциите и уделите, датум од кога акциите даваат право на учество во добивката и датум од која сметководствените операции на штедилницата која се припојува ќе бидат сметани како извршени од страна на банката припојувач;

- пресечен датум од кога ќе почне да функционира билансот на банката припојувач;

- односот на размената на правата на штедилницата која се припојува и банката припојувач.

11. Кон барањето за издавање дозвола за трансформација на штедилница во банка, до Народна банка се поднесува следната документација:

а) Одлука на надлежниот орган на штедилницата за нејзина трансформација во банка;

б) Предлог Статут на новата банка, потврден од страна на надлежниот орган на штедилницата која се трансформира, кој треба да ги содржи одредбите предвидени во глава II.A точка 4 потточка б) од оваа одлука;

в) План за трансформација изготвен и потврден од страна на надлежниот орган на штедилницата која се трансформира, кој треба да содржи:

- формата, називот и седиштето на новата банка;

- намерите, целта и условите за трансформација;
- начинот на претварање на уделите во акции (за штедилници формирани како друштва со ограничена одговорност), износот на разликата во вредноста на акциите (за штедилници формирани како акционерски друштва), датумот од кога акциите даваат право на учество во добивката и датумот од која сметководствените операции на штедилницата која се трансформира ќе бидат сметани како извршени од страна на новата банка;
- пресечен датум на трансформацијата, односно датумот на гаснење на штедилницата која се трансформира и датумот од кој ќе почне да функционира билансот на новата банка;

г) Елаборат за економската оправданост за трансформација на штедилница во банка, кој треба да содржи:

- образложение, односно анализа на потребата од трансформација, со посебен осврт на пазарот на кој ќе учествува банката, структурата на комитентите на банката и видот на финансиските услуги кои ќе ги извршува банката;

- деловна политика на новата банка, начин на контролирање на ризиците во работењето и начин на воспоставување системи на внатрешна контрола и ревизија;

- проекција на финансиските активности и согласно тоа проекција на финансиските извештаи за следните 3 години на новата банка, при што за првата година проекцијата на финансиските активности и финансиските извештаи треба да биде поделена на квартали. Планираните финансиски активности и превземените ризици треба да се движат во рамките на пропишаните супервизорски стандарди. Проектите треба да содржат коментар за секоја позиција и основните претпоставки на кои истата се заснова, очекуваните ефекти врз профитабилноста на банката, нивото на капитализираност, ликвидноста и квалитетот на активата на банката; и

- план на акционерите на новата банка за идниот развој, од аспект на јакнење на капиталната база.

д) Организациона структура на новата банка со податоци за планираниот број на вработени и динамика за негово достигнување, податоци за образованието и искуството на вработените, а за работниците со посебни права и одговорности и нивна професионална историја за последните 5 години;

ѓ) Податоци за деловниот простор во кој новата банка ќе работи (сопствен, изнајмен, локација, површина и негово опремување) и податоци за степенот на техничката опременост на новата банка од аспект на нејзината оспособеност за вршење на планираните финансиски активности и обезбедување на потребните стандарди за безбедност;

е) Извештај за работењето на штедилницата која се трансформира изготвен до денот на донесување на одлуката за трансформацијата и почетен биланс на новата банка, изготвени од страна на овластениот ревизор на годишната сметка;

ж) Пишани политики и процедури за работење на банката и тоа:

- кредитна политика и процедури;
- политика и процедури за управување со ликвидноста;
- политики и процедури за управување со курсниот ризик;
- политики и процедури за управување со други видови ризици;
- политики и процедури за спречување на перење пари;
- кодекс за етичко однесување;
- политика за сигурноста на информативниот систем.

з) Доказ дека паричните средства на име капитал се уплатени на привремената сметка кај носителот на платниот промет, односно доказ дека странското правно лице или физичко лице ги уплатило девизните средства на посебна сметка кај Народна банка.

За правни и физички лица кои ќе се јават како акционери на банката се поднесува документацијата која согласно оваа одлука се однесува за акционери на банка-правни и физички лица.

с) За вложувањето на капитал во банката во непаричен облик, потребно е да се достави документ издаден од надлежен орган за неоптовареност на тој капитал (имот) со обврски за плаќање (даноци, хипотеки и сл.), документ од овластена институција или овластено лице од листата на проценители определени од судот за проценетата вредност на имотот, како и изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла дека со средствата во непаричен облик на име капитал на банката е обезбедено слободно располагање на банката од страна на акционерот во моментот на нејзиното запишување во трговскиот регистар.

12. Истовремено со барањето за издавање на дозвола за статусна промена од точката 9 и 11 на оваа одлука, до Народна банка да доставуваат и барање согласно точка 6 од оваа одлука.

#### Г. ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ПАЗАРОТ НА ПАРИ И КРАТКОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

13. Кон барањето за издавање дозвола за работа на Пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност (во натамошниот текст: Пазар), до Народна банка се поднесува следната документација:

а) Акт за основање, кој покрај општи одредби, треба да содржи и одредби за правата и обврските на основачите, висината на основачкиот капитал и други податоци неопходни за регулирање на односите помеѓу основачите на Пазарот;

б) Статут, кој покрај елементите содржани во актот за основање треба да содржи и дополнителни одредби за организацијата и начинот на работење, начинот на управување и постапката за формирање на органите на управување и раководење;

в) Елаборат за економската оправданост за основање и работа; и

г) Предлог деловник за работа на Пазарот.

#### Д. ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА БАНКИ ЗА МИКРОФИНАНСИРАЊЕ

14. Кон барањето за издавање на дозвола за основање и работење на банка за микрофинансирање, освен документацијата предвидена во глава II.A, точка 2), потточка а), б), в), г), д), ѓ), е), ж) и обрасци и барање од точка 5 и 6 од истата глава, до Народна банка се доставува и следната документација:

- документ издаден од надлежна институција за извршена регистрација на акционерот, кој воедно ќе содржи податоци за датумот на извршениот упис и за тоа дали истото постои во континуитет; и

- доказ за искуство во основање и управување со специјализирани институции за микрофинансирање.

15. За добивање дозвола за основање и работење, банката за микрофинансирање, треба да ги исполни условите наведени во привремената дозвола за работа и во рок не подолг од 6 месеци по нејзиното добивање до Народна банка да ја достави документацијата предвидена во глава II.A точка 4 од оваа одлука.

#### III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТИ, ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

16. Кон барањата за издавање на дозволи од точките 2, 7, 9, 10, 11, 13 и 14 од оваа одлука, банката е должна да достави податоци за овластено лице за контакт со Народна банка (име, презиме, телефонски број и број на телефакс) и доказ за платена провизија за нивно разгледување.

17. Документација која е потребна за издавање на дозволите наведени во точка 1 од оваа одлука, треба да биде доставена во оригинал или заверена фотокопија од страна на овластено лице (нотар), а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод направен од страна на овластен судски преведувач.

18. Народна банка разгледува барање за издавање на дозвола од точка 1 од оваа одлука со комплетна документација. Под комплетна документација, се подразбира како документацијата која банката ја има доставено до Народна банка, така и документацијата која Народна банка по службена должност ја има побарано од надлежни институции во земјата и во странство.

19. Некомплетната документација нема да се разгледува.

20. Народна банка може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која таа располага за соодветната банка.

21. По доставувањето на комплетната документација потребна за издавање на дозвола од точка 1, потточка А, Б, В и Д од оваа одлука, банката во основање, подружницата на странска банка, новата, односно новите банки и банката припојувач се должни во дневен весник да дадат оглас, најмалку три дена последователно, кој треба да содржи: назив и седиште на банката, односно подружницата на странска банка во основање, новата, односно новите банки и банката припојувач и припоената банка, висина на капиталот, бројот на акционерите и работи кои истите ќе ги извршуваат.

За објавениот оглас банката во основање, подружницата на странската банка, новата, односно новите банки и банката припојувач се должни да ја известат Народна Банка.

22. Основните документи содржани во документацијата и доставени заедно со барањето не може да се менуваат дополнително.

23. Подносителите на барањата за добивање дозвола од точките 2, 7, 9, 10, 11, 13 и 14 од оваа одлука, се должни веднаш по извршениот упис кај надлежниот суд, до Народна банка да достават извод од извршената регистрација.

24. Гувернерот на Народна банка ќе донесе посебно Упатство со кое ќе се пропише формата на доставување на дел од документацијата пропишана со оваа одлука и попрецизно ќе се утврди постапката за прибирање на потребната документација и оценка на барањето за издавање дозвола.

#### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

25. Пречистениот текст на оваа одлука ги опфаќа Одлуката за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките, Законот за хартии од вредност и Законот за банки за микрофинансирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 81/02-пречистен текст) и Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките, Законот за хартии од вредност и Законот за банки за микрофинансирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 66/03) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

О.бр. 02-15/VIII-2/2003/1 Дирекција за правни, организационо  
22 октомври 2003 година кадровски и публикациски работи  
Скопје

Директор,  
Снежана Бундалеска, с.р.

#### 1519.

Врз основа на точка 32 од Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за потребната документација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата („Сл. весник на РМ“ бр.66/03), Дирекцијата за правни, организационо кадровски и публикациски работи, на 22.10.2003 година, го утврди пречистениот текст на Одлуката за потребната документација за издавање на согласности и за доставување на известување согласно член 26 став 4 од Законот за банките

#### О Д Л У К А ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ И ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ СОГЛАСНО ЧЛЕН 26 СТАВ 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ (Пречистен текст)

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Со оваа одлука се утврдува:

А. Документацијата која се приложува кон барањето за добивање согласност од Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) и критериумите за вршење на активностите од член 45 став 1 точка 2 и член 46 став 1 од Законот за банките, кои што банката ги врши во странство како и за посреднички работи со преносливи хартии од вредност. Барање за добивање согласност од Народна банка се поднесува за:

1. Измена на Статутот на банката;
2. Именување на работоводен орган на банката;
3. Основање на банка и отворање филијала, подружница или претставништво во странство;
4. Капитални вложувања на банка во друга банка;
5. Стекнување на акции согласно член 11 и член 11-а од Законот за банките;
6. Измена на назив на банка, седиште или адреса;
7. Капитални вложувања на банка во финансиска или нефинансиска институција во земјата или во странство кои изнесуваат повеќе од 10% од гарантниот капитал на банката, освен за капитални вложувања на банка во друга банка и за основање на брокерска кука овластена за работа во свое име и за своја сметка за кои е потребна претходна согласност од Народната банка без оглед на износот на вложувањето во однос на гарантниот капитал;
8. Основање на брокерска кука овластена за работа во свое име и за своја сметка;
9. Отворање претставништво на странска банка или друга странска финансиска организација; и
10. Измена на Одлуката за издавање дозвола за основање и работење на банка во смисла на член 17 став 3, точки 2 и 4 од Законот за банките и за издавање на согласност за вршење на активностите од член 45 став 1 точка 2 и член 46 став 1 од Законот за банките, кои што банката ги врши во странство како и за посреднички работи со преносливи хартии од вредност.

Б. Документацијата која се приложува за промена на сопственичката структура на акциите со право на глас, при што правното или физичкото лице стекнало од 1% до 5% од акциите со право на глас.

#### II. А. ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ВРШЕЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ЧЛЕН 45 СТАВ 1 ТОЧКА 2 И ЧЛЕН 46 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ КОИ ШТО БАНКАТА ГИ ВРШИ ВО СТРАНСТВО КАКО И ЗА ПОСРЕДНИЧКИ РАБОТИ СО ПРЕНОСЛИВИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. За добивање согласност за измена на нејзиниот Статут, кон барањето, банката доставува: Одлука на надлежниот орган за измена и дополнување на Статутот, заедно со образложение за потребата за негово изменување и дополнување.

2. За добивање согласност за именување на работоводен орган на банка, кон барањето се доставува:

а) Одлука на надлежниот орган на банката за именување на предложениот кандидат за работоводен орган;

б) Биографија на предложениот кандидат за работоводен орган, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење, бројот на лична карта и единствениот матичен број (за странско физичко лице бројот на пасош), како и податоци за степенот на стручна подготовка и работното искуство;

в) Уверение за степенот на стручната подготовка на предложениот кандидат за работоводен орган;

г) Изјава на предложениот кандидат за работоводен орган, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла дали истиот бил или не бил директор или член на надлежен орган на банка, штедилница или финансиска институција, против која е поведена предсанациона постапка, санација или стечај и ликвидација или друго правно лице против кое е поведена стечајна или ликвидациона постапка и дека е, односно не е директор или претседател на кое било трговско друштво или правно лице;

д) Програма за спроведување на деловната и развојната политика на банката во следниот период од 3 години, изготвена од страна на предложениот кандидат за работоводен орган; и

ѓ) Пополнет прашалник за предложениот кандидат за работоводен орган, кој е составен дел на Упатството за лиценцирање, кое гувернерот на Народна банка ќе го донесе врз основа на точка III-6 од оваа одлука;

е) Потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија, доколку предложениот кандидат за работоводен орган не е државјанин на Република Македонија.

Најмалку еден од членовите на работоводниот орган на банка - странски државјанин е должен да достави потврда од надлежен орган, за познавање на македонскиот јазик и кирилското писмо.

Народна банка на Република Македонија по службена должност, од надлежниот суд обезбедува известување за осудуваност, односно неосудуваност во смисла на член 62 став 3 точка 3 од Законот за банките и за изречена, односно неизречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност спрема предложениот кандидат за работоводен орган. Доколку предложениот кандидат за работоводен орган е странски државјанин, истиот е должен ваквото известување од надлежните органи во својата земја да ги обезбеди сам.

По комплетирање на целокупната документација, по оценка на Народна банка се одржува интервју со предложениот кандидат за работоводен орган на банка, на кое се оценуваат: неговиот интегритет, познавањата од банкарското работење и прописите од областа на банкарството и финансиите, неговите менаџерски и организациони способности и начинот на спроведување на доставената програма за спроведување на деловната и развојната политика на банката во наредните 3 години.

Народна банка ќе издаде временна согласност за предложениот кандидат за работоводен орган, доколку истиот: ќе извршува функција на вршител на должност работоводен орган, е странски државјанин со привремен престој во Република Македонија и кога Народна банка ќе оцени дека истото е потребно.

3. За добивање согласност за основање на банка и отворање на подружница, филијала или претставништво во странство, се доставува:

а) Барање за основање на банка и отворање подружница, филијала или претставништво во странство, кое треба да содржи:

- седиште на банката, подружницата, филијалата или претставништвото во странство;

- список на лицата кои ќе управуваат со подружницата, филијалата или претставништвото во странство; и

- назив на овластениот супервизорски орган на земјата во која се основа банка или отвара подружница, филијала или претставништво во странство;

б) Соодветна одлука на надлежниот орган на банката; и

в) Елаборат за оправданоста за основање на банка и отворање подружница, филијала или претставништво во странство, во кој треба да бидат разработени целите, очекуваните финансиски резултати и големината на капиталот кој се вложува.

4. За добивање согласност за капитални вложувања на банка во друга банка, кон барањето се доставува:

а) Одлука на надлежен орган на банката за капитални вложувања на банка во друга банка, заедно со образложение за целта и оправданоста на купувањето;

б) Ревизорски извештај за банката во која се инвестира, за последната година, изработен од меѓународна ревизорска куќа, доколку станува збор за вложување во странска банка;

в) Доказ за процентот на учество во капиталот на банката во која се инвестира и изјава од надлежниот орган на банката, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла дека банката во која се вложува на посреден или непосреден начин поседува, односно не поседува капитални делови поголеми од 5%, во банката која вложува.

5. За добивање согласност за стекнување постапно или одеднаш, директно или индиректно акции чиј вкупен кумулативен номинален износ изнесува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од акциите со право на глас во банката, без оглед дали акциите ги стекнува едно или повеќе поврзани лица, кон барањето се доставува:

а) Податоци за бројот на акциите кои истиот ги стекнал или има намера да ги стекне, како и за бројот на акциите кои истиот евентуално веќе ги поседува во истата банка, како и податоци за процентот на учество пред и по стекнувањето на акции во банката;

б) Документацијата предвидена во точка 2, потточка е) од Одлуката за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките, Законот за хартии од вредност и Законот за банки за микрофинансирање и дополнителна документација што ќе ја побара Народна банка на Република Македонија согласно глава III, точка 4 од оваа Одлука и образложение за целта и оправданоста од стекнување на акции во банка-за правни и физички лица акционери на банката.

в) Документацијата предвидена во точка 1, потточка а) и б) од глава II.Б од оваа Одлука и дополнителна документација што ќе ја побара Народна банка на Република Македонија, согласно точка 4 од глава III, од оваа Одлука, за оние кои со својство на акционери се стекнале врз основа на правосилна судска одлука и врз основа на закон.

За акционери чие учество во акциите со право на глас во банката, ќе изнесува најмалку 33% од вкупниот број на акции со право на глас, покрај наведената документација се доставува и стратешки деловен план, кој треба да ги содржи очекуваните цели, насоки и перспективи на банката, видот на финансиските услуги кои истата ќе ги извршува и структурата на комитентите на банката.

Заедно со барањето за добивање на согласноста од став 1 на оваа точка, до Народна банка се поднесува и барање за промена на Одлуката за издавање дозвола за основање и работење на банка во смисла на член 17 став 3 точка 2 од Законот за банките.

6. За добивање согласност за измена на називот, седиштето и адресата на банката, кон барањето се доставува: Одлука на надлежниот орган на управување на банката и образложение за потребата и целта на таквата измена.

Измената на називот, седиштето и адресата на банката се објавува во дневен весник, најмалку три дена последователно. Доказ за објавениот оглас се доставува до Народна банка, најдоцна во рок од 5 дена од денот на неговото објавување во дневен весник.



Истовремено со барањето за измена на називот, седиштето и адресата банката до Народна банка поднесува и барање за измена на нејзиниот Статут, во делот на називот, седиштето и адресата заедно со документацијата предвидена во глава II.A точка 1 од оваа Одлука.

7. За добивање на согласност за капитално вложување на банка во финансиска и нефинансиска институција во земјата или во странство кои изнесуваат повеќе од 10% од гарантниот капитал на банката, освен за капитални вложувања на банка во друга банка и за основање на брокерска куќа овластена за работа во свое име и за своја сметка за кои е потребна претходна согласност од Народната банка без оглед на износот на вложувањето во однос на гарантниот капитал, кон барањето се доставува :

а) Одлука на надлежен орган на банката заедно со образложение за целите и оправданоста на вложувањето;

б) Договор или акт за основање на друштвото;

в) Статут на друштвото;

г) Елаборат за економската оправданост од инвестицијата, во кој треба да бидат разработени целите и очекуваните финансиски резултати; и

д) Ревизорски извештај или завршна сметка за последните две години за финансиската, односно нефинансиската институција во која се вложува.

За капитално вложување во странско правно лице се доставува ревизорски извештај изготвен од меѓународно призната ревизорска куќа. Кога капиталното вложување е во домашно правно лице ревизорски извештај се доставува доколку домашното правно лице за негова изработка е обврзан согласно Законот за трговските друштва или кога капиталното вложување ќе изнесува повеќе од 50% од капиталот на друштвото во кое се вложува;

ѓ) Податоци за процентот на учество во капиталот на друштвото во кои се инвестира и изјава од надлежниот орган од банката, дадени во целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), во смисла дека банката која вложува не ги надминува пропишаните лимити.

8. За добивање согласност за основање на брокерска куќа овластена за работа во свое име и за своја сметка кон барањето банката поднесува:

а) Одлука на надлежен орган на банката за основање на брокерска куќа за работа во свое име и своја сметка во која треба да е содржан износот на средства со кои банката ќе учествува во основачкиот капитал на друштвото;

б) Договор или акт за основање на друштвото;

в) Статут на друштвото; и

г) Елаборат за економската оправданост од инвестицијата.

9. За добивање согласност за отворање претставништво на странска банка или друга странска финансиска организација, кон барањето се поднесува:

а) Одлука на надлежниот орган на управување со банката, односно финансиската организација, за отворање претставништво;

б) Извод од регистарот во кој е запишана банката, односно финансиската организација која отвора претставништво, од кој се гледа правниот облик и датумот на упис или доколку банката, односно финансиската организација се основани во земја во која не се врши упис во регистар, веродостојна исправа за нивно основање, која ќе биде јавно заверена, согласно со пропишите на странската земја во која банката, односно финансиска организација има седиште и од која ќе се види правниот облик и датум на основањето;

в) Ревизорски извештај за последната година, изработен од меѓународна ревизорска куќа;

г) Елаборат за оправданоста за отворање на претставништво на банката односно финансиската организација;

д) Согласност од надлежната институција (Централна банка, Министерство за финансии и слично) во матичната земја на банката, односно финансиската организација за отворање на претставништво во странство. Доколку законодавствата на матичната земја на банката, односно финансиската организација не предвидуваат добивање на согласност за отворање претставништво во странство, кон барањето се поднесува соодветен документ од таа земја, заедно со доказ дека согласноста не е потребна; и

ѓ) Податоци за седиштето и лицето, кое ќе раководи со претставништвото.

По доставување на комплетната документација потребна за одлучување по барањето, подносителот на барањето е должен во дневен весник да ја објави намерата за отворање претставништво, најмалку три дена последователно, која треба да содржи: назив и седиште на претставништвото и активности кои ќе ги извршува. Образецот на објавата е составен дел на Упатството за лиценцирање, кое гувернерот на Народна банка ќе го донесе врз основа на точка 6 од глава III на оваа одлука. Доказ за објавениот оглас се доставува до Народна банка, најдоцна во рок од 5 дена од денот на неговото објавување во дневен весник.

Во рок од 15 дена по извршениот упис во регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија, до Народна банка се доставува писмен доказ за извршениот упис. Народна банка се известува за промена на: седиштето, раководното лице и затворање на претставништвото во рок од 5 работни дена од денот на настанатата промена.

10. За добивање согласност за измена на дозволата за основање и работење на банка во смисла на член 17 став 3 точка 4 од Законот за банките и за вршење на активностите од член 45 став 1 точка 2 и од член 46 став 1 од Законот за банките, кои што банката ги врши во странство како и за посреднички работи со преносливи хартии од вредност, кон барањето се поднесува:

а) Елаборат за оправданоста од започнување со вршење на нови финансиски активности, во кој треба да бидат разработени целите, очекуваните финансиски резултати и евентуално висината на дополнителниот капитал кој би се вложил;

б) Назив на организациониот дел кој ќе биде носител на новата финансиска активност и неговата поставеност во рамките на организационата поставеност на банката;

в) Список на лицата кои би ги извршувале работните задачи поврзани со новата финансиска активност, како и на лицата со посебни права и одговорности кои ќе бидат надлежни за вршење на новата финансиска активност, со податоци и доказ за нивното образование и професионално искуство;

г) Податоци за деловниот простор во кој ќе се извршуваат новите финансиски активности (сопствен, изнајмен, локација, површина и негово опремување) и податоци за степенот на автоматизација и техничка опременост за вршење на истите; и

д) Предлог упатства и процедури за вршење на новата финансиска активност, како и процедури за внатрешна контрола и активности на внатрешната ревизија во рамките на организациониот дел кој ќе ја врши новата финансиска активност.

Како критериуми врз основа на кои Народна банка одлучува во смисла на став 1 од оваа точка се економската оправданост од започнувањето со вршење на нови финансиски активности, организациона и техничка оспособеност на банката, висината на капиталот, како и степенот на усогласеност на банката со позитивните прописи и нејзината финансиска состојба.

Под организациона оспособеност се подразбира организациона структура со соодветен број на вработени со соодветни квалификации, пишани процедури и си-

стем на внатрешна контрола, адекватна внатрешна ревизија и адекватни управувачки структури, кои ќе овозможат непречено и стручно извршување на новите финансиски активности.

Под техничка оспособеност се подразбира компјутерски, информативен, сметководствен систем и систем на известување кои ќе овозможат непречено и стручно извршување на новите финансиски активности. Информативниот систем на банката треба да ги исполнува стандардите пропишани од Народна банка.

По добивање на овластувањето за вршење на платен промет и кредитно-гаранциски работи со странство банката е должна: во рок од 3 месеци да воспостави кореспондентски односи и отвори тековни сметки кај бонитетни странски банки и работите на платниот промет и кредитно - гаранциските работи со странство како и достасаните обврски спрема странство и во земјата да ги извршува уредно и во рокови.

Доколку Народна банка оцени дека не се исполнети условите за издавање на согласноста од став 1 на оваа точка или на банката и била одземена согласноста од став 1 на оваа точка, банката може да поднесе ново барање за издавање на согласност само по истекот на рокот од една година од денот на одбивањето на барањето, односно од денот на повлекување на истата.

#### П.Б. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА ЗА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА НА АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС, ПРИ ШТО ПРАВНОТО ИЛИ ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ СТЕКНАЛО ОД 1% ДО 5% ОД АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА ГЛАС

1. За секоја промена на сопственичката структура на акциите со право на глас, при што правното или физичкото лице стекнало од 1% до 5% од акциите со право на глас, до Народна банка на Република Македонија се доставува:

а) За акционери - правни лица:

- Доказ за изворот на средствата во пропишана законска форма (ревизорски извештај, завршна сметка, кредит, заем, подарок и друг соодветен доказ за средствата за стекнување на акции во банка);

- Потврда од надлежни институции со податоци за состојбата на сметките во банките и редовноста на плаќање на јавните давачки;

- Изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, односно основот врз основа на кој се стекнува капитал во банка, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);

- Извод од регистрацијата на правното лице и потврда од надлежниот орган кој истата ја издал дека истиот ја одразува последната фактичка состојба на акционерот;

- Потврда дека акционерот не е во стечај; и

- Изјава за постоење, односно непостоење на негова поврзаност со останатите акционери на банката, согласно Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани субјекти во согласност со Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 28/2001), дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), за акционерите кои се стекнуваат со акции со право на глас во банката.

Ревизорскиот извештај кој се доставува за акционер-странско правно лице треба да биде изготвен од меѓународно призната ревизорска куќа. За акционерот - домашно правно лице ревизорски извештај се доставува доколку истиот за негова изработка е обврзан согласно Законот за трговските друштва и доколку во сопственичката структура на акции на банка ќе учествува со најмалку 5% од вкупниот број на акции во банката.

б) За акционери - физички лица:

- Доказ за изворот на средствата во пропишана законска форма (купопродажба, подарок, наследство, плата, кредит, заем, депозит во банка и друг соодветен доказ за средствата за стекнување на акции во банка);

- Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки;

- Изјава за потеклото на капиталот кој се вложува, односно основот врз основа на кој се стекнува капитал во банка, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар);

- Податоци за датумот и местото на раѓање, татковото име, адресата и местото на живеење, бројот на личната карта, единствениот матичен број на граѓаните - за домашно физичко лице, а за странско физичко лице бројот на пасош како и податоци за степенот на стручната подготовка и работното искуство; и

- Изјава за постоење, односно непостоење на негова поврзаност со останатите акционери на банката, согласно Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани субјекти во согласност со Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 28/2001), дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај овластено лице (нотар), за акционерите кои се стекнуваат со акции со право на глас во банката.

Народна банка по службена должност од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и од надлежниот суд обезбедува известување за осудуваност, односно неосудуваност во смисла на член 7 став 1 алинеја 2 од Законот за банките на акционерот - домашно физичко лице и известување за изречена, односно неизречена мерка на безбедност забрана за вршење професија, дејност или должност за акционерите - домашно правно и физичко лице. Доколку акционерот е странски државјанин, истиот е должен сам да ги обезбеди ваквите потврди од надлежните органи во странската земја.

Доколку законодавствата на земјата од која доаѓа странскиот акционер (правно и физичко лице), поинаку ја регулираат материјата во врска со документацијата која се доставува во смисла на точка 1 од оваа глава и точка 4 од глава III од оваа Одлука, истите се должни да приложат соодветен документ од таа земја, заедно со доказ дека истото во таа земја е поинаку регулирано.

Банката е должна да ги извести сите свои постојни акционери, како и физичките и правните лица кои планираат да станат нејзини акционери, за правните последици од стекнување на акции во банка во спротивност со закон.

2. Доказот за изворот на средства треба да биде доставен во соодветна пропишана законска форма и од доставената документација јасно да се идентификува изворот на средствата и идентитетот на субјектите поврзани со истиот.

Во таа смисла, доколку како документиран доказ за изворот на средствата кои се вложуваат во банка се наведуваат приходите од редовното работење на акционерот - правно лице, истите треба да бидат во корелација со обемот и природата на неговото работење. Доколку како документиран доказ се наведуваат личните приходи на акционерот - физичко лице, истите треба да бидат во корелација со висината на средствата кои се вложуваат во банката.

3. За утврдување на поврзаност помеѓу акционерите на банката, Народна банка може од банката да побара дополнителна документација, која истата е должна да ја достави.

4. Доколку со увид во погоре наведената документација се утврди дека, поради постоење на поврзаност во смисла на Одлуката за дефинирање и начинот на утврдување на поврзани субјекти во согласност со Законот за банките ("Службен весник на РМ" бр.28/01), учеството на поединечен акционер е во рамките на член 11 став 1 и член 11-а став 1 од Законот, банката е должна да побара претходна согласност од Народна банка. Акциите стекнати спротивно на ваквиот начин не носат право на глас и влегуваат во лимитот од член 10 од Законот за банките ("Службен весник на РМ"

бр.63/00 и 37/02), а лицата кои ги стекнале тие акции, или нивни претставници не можат да бидат членови на управување со банка.

Банката е должна да ги извести физичките и правните лица кои планираат, или станале нејзини акционери, дека доколку со својство на акционер се стекнале во спротивност со член 7 од Законот, таквата промена на сопственичката структура на акции со право на управување со банката ќе се смета за ништовна.

5. По доставување на комплетната документација во смисла на точка 1 од оваа глава, Народна банка на Република Македонија одлучува во рок од 30 дена.

### III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТИ, ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

1. Документација која е потребна за издавање на согласностите и која се доставува во смисла на глава II.Б од оваа Одлука, треба да биде доставена во оригинал или заверена фотокопија од страна на овластено лице (нотар), а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

2. За одлучување во смисла на предвиденото во глава I од оваа Одлука, банката е должна да достави податоци за овластено лице за контакт со Народна банка (име, презиме, телефонски број и број на телефакс) и доказ за платена провизија за нивно разгледување.

3. Народна банка разгледува барање за издавање на согласност од глава I од оваа Одлука и одлучува во смисла на глава II.Б од оваа Одлука со комплетна документација. Под комплетна документација, се подразбира како документацијата која банката ја има доставено до Народна банка, така и документацијата која Народна банка по службена должност ја има побарано од надлежни институции во земјата и во странство.

4. За одлучување во врска со предвиденото во глава I од оваа Одлука, Народна банка може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која таа располага за соодветната банка.

5. Некомплетната документација нема да се разгледува.

6. Гувернерот на Народна банка ќе донесе посебно упатство со кое ќе се пропише формата на доставување на дел од документацијата пропишана со оваа Одлука и ќе ја утврди постапката за прибирање на потребната документација и оценка на барањето за издавање согласности.

7. Одредбите на оваа одлука се однесуваат и на штедилниците во Република Македонија.

### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Со денот на влегување во сила на Одлуката за потребната документација за издавање на согласности и за доставување на известување согласно член 26 став 4 од Законот за банките престанува да важи Одлуката за издавање овластување на банките за вршење платен промет и кредитни работи со странство и овластување за вршење девизно-валутни работи во Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр.65/96, 16/2001 и 85/2001).

2. Пречистениот текст на оваа Одлука ги опфаќа Одлуката за потребната документација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата ("Службен весник на РМ" бр. 81/02-пречистен текст) и Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за потребната до-

кументација за издавање на согласности, за документацијата која се приложува за секоја уплата на капитал и за секоја промена на сопственичката структура на акциите на банката и критериуми за оценка на изворот на средствата ("Службен весник на РМ" бр. 66/03), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

О.бр. 02-15/VIII-3/2003/1 Дирекција за правни, организационо  
22 октомври 2003 година кадровски и публикациски работи  
Скопје Директор,

Снежана Бундалеска, с.р.

### 1520.

Врз основа на член 8 од Законот за Републичкиот судски совет ("Службен весник на РМ" бр. 80/92), како и Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот судски совет ("Службен весник на РМ" бр. 26/93, 50/99 и 43/2003), Републичкиот судски совет, на првата седница, одржана на 22 октомври 2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СУДСКИ СОВЕТ

1. За претседател на Републичкиот судски совет се избира Ленче Софрониевска, член на Републичкиот судски совет.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

22 октомври 2003 година  
Скопје

Претседавач,  
Абдулселама Канзоски, с.р.

### Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужителката Мерлина Хамид со малолетниот Јасим Рамо, преку полномошникот Наташа Станојеска, адвокат од Скопје, за оспорување на татковството, против тужениот Судахан Зехир од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Судахан Зехир од Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд и во истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса на живеење, а во спротивно неговите интереси во постапката до правосилното окончување на истата ќе ги застапува полномошникот Лилјана Багеска, адвокат од Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, XII.П.бр. 2459/03. (28028)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес, оформен е парничен предмет за сопственост, по тужба на Манчевска Соња од Скопје и Цветко Минов од Скопје, против тужените Томислав Минов од Велес, Љубинка Миновска од Скопје, Горѓи Минов од Велес, Душанка Дамева од Велес, Вера Костовска од Велес, Гордана Анѓушева од Велес и Коста Минов од Велес, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува седмотужениот Коста Минов од Велес, ул. "Ленинова" бр. 3, а сега со непозната адреса на живеење, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот заради прием на тужба и покана за расправа која судот дополнително ќе ја одреди, или во истиот рок да постави свој полномошник што ќе ги застапува неговите интереси.

Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави и не постави свој полномошник, за привремен застапник на тужениот се одредува стручниот соработник при Основниот суд во Велес Варналиева Сузана, која ќе ги има сите права и должности на законски застапник по спомнатиот предмет, додека тужениот или негов полномошник не се јави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател, а согласно член 79 став 2 точка 4 од ЗПП.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 383/03. (28016)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка по тужба на тужителот Селими Албер од с. Форино, Гостиварско, застапуван од адвокатот Шазивар Исеини од Гостивар, за развод на брак против тужената Селими родена Демири Јетмире од с. Равен, а сега со непознатата адреса во странство.

Бидејќи тужената Селими родена Демири Јетмире е со непозната адреса во странство, со решение на овој суд П.бр. 463/03 година, и е поставен привремен застапник адвокатот Јагода Богданоска од Гостивар, која ќе ја застапува тужената се додека истата не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека и поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 463/03. (27822)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба на тужителката Виолета Мемеди од Куманово, за развод на брак, против тужениот Шабан Шакири, сега со непозната адреса.

На тужниот се одредува времен застапник – Аница Агрировска – стручен соработник при Основниот суд во Куманово, кој ќе го застапува тужениот во овој предмет се додека не се јави пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 944/01.(28012)

#### ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужба и барањето на тужителот АДГ „Пелагонија“ од Струмица, врз основа на член 80 од ЗПП, за привремен застапник на тужените Пешевски Добре од с. Добрејци, Ристов Коста од с. Седларци, Алексов Љубе од с. Добрејци, Стефанов Димитрие од с. Добрејци, Горгиев Горги од Струмица и Ристов Гоко од с. Владевци, сега со непозната адреса на живеење во странство, по предметот П.бр. 1126/98, заведен по тужба на тужителот АДГ „Пелагонија“ од Струмица, а за неосновано збогатување, вредност 4.316 долари, се назначува Ванчо Велков, стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе ги застапува тужените се додека не се појават пред судот или не постават свои полномошници или полномошник.

Се повикуваат тужените Пешевски Добре, Ристов Коста, Алексов Љубе, Стефанов Димитрие, Горгиев Горги и Ристов Гоко да се јават пред овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1126/98.(27957)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за развод на брак по тужба на тужителката Камили Ремзије од с. Пирок, против тужениот Мухамет Расим Вели од с. Боговиње, сега со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужениот Мухамет Расим Вели од с. Боговиње, сега со непозната адреса во СР Германија, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа Тетово ќе му постави времен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилно окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1039/2003. (28067)

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за исполнување на договор, по тужба на тужителот “Комунапроект“ АД Тетово, против тужениот Алифекри Идризи од с. Цепчиште, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Алифекри Идризи од с. Цепчиште, сега со непозната адреса во странство, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ да се јави во Основниот суд во Тетово или да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа Тетово ќе му постави времен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилно окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 689/2003. (28068)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за развод на брак по тужба на тужителката Арлинда Имрија Гуфли од с. Гајре, против тужениот Артан Рафиз Куфли од с. Желино, сега со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужениот Артан Рафиз Куфли од с. Желино, сега со непозната адреса во Германија, да се јави во Основниот суд во Тетово или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот преку МЦСР Тетово ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за правата и интересите на тужениот до окончување на постапката по овој предмет.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1065/2003. (28069)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1531/2003 од 18.06.2003 година, во регистарска влошка бр. 02051068?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги МА-ЛИ КОМ ДОО увоз-извоз, ул. „Благоја Стефковски“ бр. 40, Скопје.

Содружници се: Горгиевска Лидија од Скопје, ул. „Благоја Стефковски“ бр. 40 и Митревска Маја од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ - 15“ бр. 58 со Договор од 01.04.2003 година.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.22, 18.23, 18.24, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.33, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.40, 74.12, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, комисиона и консигнациона продажба на стоки, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници и стоки, малограничен промет со: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, застапување странски фирми и посредување во надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, друштвото ќе го претставува и застапува како прв управител Горгиевска Лидија, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1531/2003. (24644)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 12/2003 на здружението на граѓани со име Тениски клуб НЕТ од Струмица.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа на бул. "Маршал Тито" бр. 5-4/7 во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица, Згф. бр. 13/2003.  
(27463)

Основниот суд во Тетово, со решение Рег. Згф. бр. 37/03 од 08.10.2003 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани - Мулти етничко здружение на граѓани "ЗЛАТ-НА РАКА" Тетово од Тетово.

Работата и активностите на здружението ќе се однесува на: афирмација на мултиетничкото општество, толеранција и мирно решавање на било каква разлика или конфликти без оглед на национална, верска, културна професионална и политичка припадност, промовирање и заштита на правата на децата и сите млади луѓе без оглед на нивна припадност, заштита на правата на жената, едуцирање на луѓето во граѓанска смисла преку организирање на семинари, трибини и др., активности од областа на човековите права и слободи, организирање на културни средби, курсеви од разни области како изучување на јазици, компјутери и др. организирање на други хуманитарни активности и соработка со слични хуманитарни организации.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето е подрачјето на општина Тетово и пошироко.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 08.10.2003 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 37/03.  
(27516)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1631 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за поттикнување на креативноста и слободното изразување на младите луѓе како и важен сегмент во општеството "Млади за млади" со скратено име МЗМ, со седиште во Скопје, ул. "Мито Хацивасилев Јасмин" бр.26, мезанин.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување на креативноста и слободното изразување на младите луѓе како важен сегмент во општеството, поттикнување на недискриминацијата, подобрување на меѓуетничките односи, преку едукација и обука за креативни начини на живеење.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 10.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З. Г. бр. 187/03.  
(27588)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1635 се запишува здружението на граѓани Клуб за мал фудбал "Вембли-Атлантис" - Стајковци-Скопје, со скратено име КМВ "Вембли-Атлантис" Стајковци-Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Гоце Делчев" бр. 22/11.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на обезбедување на материјална основа за работа на здружението, подигање на квалитетот во фудбалскиот клуб од европски и светски размери, спортски односи со др. здруженија во Р. Македонија и надвор од неа кои го негуваат и развиваат фудбалскиот спорт, да организира натпревари, школувања, како и да работи на оспособување и усовршување на сопствен стручен кадар.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 194/03.  
(27825)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1632 се запишува здружението на граѓани Кошаркарски клуб ДРИБЛИНГ, со скратено име КК ДРИБЛИНГ, со седиште во Скопје, на ул. "Скоевска" бр. 106.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на кошаркарскиот спорт во земјата, поттикнување и развој на кошарката кај младите, утврдување на начела и систем на кошаркарски натпревари и учество на истите, како и соработка со други клубови.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.10.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 166/03.  
(27826)

Барањето за измена и дополнување на Статутот на Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија, со седиште во Скопје, ул. "Димитрие Чуповски" бр. 10/1, се уважува.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 190 се запишуваат измените на Статутот на Сојузот за грижи и воспитување на децата на Македонија, заведени под број П.З.Г. бр. 32/03 од 26.09.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г. бр. 2/03.  
(27829)

Основниот суд во Прилеп, со решение од 13.10.2003 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани со назив Културно Уметничко Друштво "Моминок" - Прилеп, со скратено име КУД "МОМИНОК"-Прилеп.

Цели и задачи на здружението се: насочување на културно уметничката и социјалната програма према основните принципи на музичко-сценскиот аматеризам; организирано едукативно собирање и вежбање на млади луѓе; зачувување на фолклорната традиција; насочување на младите луѓе да го воочат и прифатат традиционалното во новиот начин на живеење; поттикнување, развивање и јакнење на интересот кај младите луѓе, за културата и уметноста посебно за фолклорот во сите негови форми; презентирање на македонската фолклорна традиција и фолклорната традиција на народите, континуирано издигнување на своите членови преку организирање на предавања, семинари и друго од областа на македонскиот фолклор и фолклорот на другите народи; негување на традиционалните обичаи, песни и игри; учество на фестивали во републиката и надвор од неа, организирање на други активности од областа на дејноста; информирање на членството и друго.

Седиштето на здружението е во Прилеп, на ул. "Александар Македонски" бр. 2/42, а истото се организира и делува на подрачјето на Општина Прилеп.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението во правниот промет и спрема трети лица во јавноста е Пеце Радевски од Прилеп, со живеалиште на ул. "Климент Охридски" бр. 2/8.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 51/2003.  
(27955)

### СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 502/03 од 10.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, трговија и услуги СТИЛИЈАН ДООЕЛ Зелениково, со седиште на ул. „1“ бр. 26, со жиро сметка 300000001513818 и регистарска влошка 02047946?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27585)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 499/03 од 10.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз КОМПАНИЈА ДИМОВСКИ – БАЦЕТО Бранко ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка 40100-601-472425, при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27586)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 591/03 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштвото за производство, трговија и услуги МИРАГО ДООЕЛ увоз-извоз – Скопје, со седиште на ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 25/30, со сметка број 300000001476861 кај Комерцијална Банка АД – Скопје, и регистарска влошка број 02046483?-8-03-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар, кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (27587)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 362/03 од 9.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за градежништво, промет и услуги ЕВРО-ИМПЕКС Ристо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 64/2-1, жиро сметка бр. 300000000889526 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02008848?-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27596)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 93/03 од 19.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ТП Трафика ЛИПА Нуриман Ештреф Ибиши ул. „Илинденска“ бр. 55, Тетово, со жиро сметка бр. 540000000177186, што се води при Тетовска банка АД Тетово - Тетово, запишан при Основен суд Скопје I- Скопје, под Трег. бр. 1549/98 од 09.06.1998 година и со регистарска влошка бр. 02002684-6-01-000.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (27589)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 455/03 од 14.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија, угостителство и производство КЕТИ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Александар Турунциев“ бр. 49, со жиро-сметка 300000001431950 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка бр. 02045498?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува, и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (27590)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 466/03 од 10.09.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт и трговија САГО Наум ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. „Партизански одреди“ бр. 111/2-11 и жиро сметка број 300000000941906, при Комерцијална банка АД Скопје со регистарска влошка бр. 02008828?-8-06-000, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (27593)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 639/03 од 08.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги МАРНА-ТРЕЈД ДОО-Скопје, со седиште на ул. „Душан Тасковиќ“ бр. 47/44, со жиро сметка број 40110-601-4336903, кај Комерцијална банка со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје на РМ, и регистарска влошка број 1-61228-0-0-0, и истата не се спроведува, и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (27597)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 312/03 од 14.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво ГЛОБУС ФРУИД Азем и други ДОО экспорт-импорт, со седиште на ул. „Серва“ бр. 13/А, со жиро сметка 300000001138040 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 02018178?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Трговско друштво ГЛОБУС ФРУИД Азем и други ДОО экспорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (27615)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 608/03 од 08.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, промет и услуги ММ-23 Влатко ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Горче Петров“ бр. 71/1-10 и жиро сметка број 40120-601-417069, при Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 02007335?-8-03-000, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (27616)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 539/03 од 01.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ГОДА КОМПЈУТЕРС Горан ДООЕЛ

увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. "Васко Карангелевски" бр. 27/52, со жиро сметка број 200000030644426, кај Стопанска банка АД - Скопје и регистарска влошка број 02019024?-8-01-000, и истата не се спроведува, и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27625)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 90/03 од 15.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие Б2-АЛМАЈАНА увоз-извоз п.о. Штип, ул. "Горче Петров" бр. 8/1, со жиро-сметка бр. 41400-601-24950 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет АД-Скопје, филијала во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие Б2-АЛМАЈАНА увоз-извоз п.о. Штип, ул. "Горче Петров" бр. 8/1, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27642)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 88/03 од 15.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ПАН-ПЛАСТ Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт Злетово, со жиро-сметка бр. 200-0000152488-77 кај Стопанска банка АД-Скопје, филијала - Пробиштип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ПАН-ПЛАСТ Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт Злетово, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27648)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 86/03 од 15.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Трговија на мало Бутик ЈО-НА Снежана Јован Боболковска тп Штип, ул. "Петти Конгрес" бр. 23-Штип, со жиро-сметка бр. 41400-601-24950 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет АД-Скопје, филијала во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговец поединец Трговија на мало Бутик ЈО-НА Снежана Јован Боболковска тп Штип, ул. "Петти Конгрес" бр. 23-Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27650)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 92/03 од 15.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ПИЛАВ-ТЕПЕ јтд Трајчо Јованов и др. увоз-извоз Штип, ул. "Лески" бр. 50, со жиро-сметка бр. 41400-601-19457 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет АД-Скопје, филијала во Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ПИЛАВ-ТЕПЕ јтд Трајчо Јованов и др. увоз-извоз Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (27654)

Основниот суд во Струга, со решение Ст. бр. 122/2003 од 08.10.2003 година, отвори стечајна постапка над АД "Полипласт" од Струга со жиро сметка 41020-601-4629, која се води во Агенцијата за блокирани сметки.

За стечаен судија е именувана Светлана Попоска судија во Основниот суд Струга.

За стечаен управник е именуван Златан Јолдески од Струга, ул. "Моша Пијаде" бр. 36, телефон 780-066 и мобилен бр. 070-304-901.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата за 25.12.2003 година во 11,00 часот во Основниот суд во Струга.

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на ден 12.10.2003 година.

Од Основниот суд во Струга. (27657)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 137/2003 од 07.10.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за превоз, трговија и угостителство ВЕЛДИ ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Сотка Горгиевски" бр. 46, Прилеп, запишан во регистарска влошка 01012882?-8-06-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун со жиро сметка 300020000009444 во Комерцијална банка филијала - Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (27665)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 150/2003 од 07.10.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за промет на големо и мало, транспорт, шпедиција и услуги Младеновиќ Сашо КРОНЕН увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ, запишан во регистарска влошка 01004776?-8-01-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун со жиро сметка 30002000005467 во Комерцијална банка филијала - Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот должи само на основачот.

Од Основниот суд во Прилеп. (27668)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 142/2003 од 15.09.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговска услужна задруга БУРАК увоз-извоз П.О. Крушево, запишан во регистарска влошка 2-453 на Основниот суд во Битола, со основна дејност друга трговија со мешовита стока со жиро сметка 200000025223969 во Стопанска банка филијала - Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот нема имот ни за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (27669)

Пред Основниот суд во Битола се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот „Јавор Репроматеријали“ АД Битола, со седиште во Битола, со жиро сметка 40300-601-78326 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

За стечаен судија се определува Петре Србиновски судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 27.11.2003 година во 13,00 часот судница бр. 31 на овој суд.

Против ова решение за поведување на претходна постапка посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува Душко Јанкуловски од Битола, ул. „Анести Пановски“ бр. 25/13, Битола, бр. на телефон 251-220.

Се одредува дека должникот може да располага со својот имот само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водење на претпријатието на должникот се до донесувањето на одлука за отворање на стечајна постапка, да испита дали од имотот на должникот можат да се намират трошоците на постапката, да ја утврди имотната состојба и материјално финансиското работење, правата и обврските на должникот, за што да состави писмен извештај кој во рок од 30 дена од донесувањето на ова решение да го достави до судот.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содружници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Се задолжува должникот „Јавор Репроматеријали“ АД Битола, законскиот застапник и одговорните лица кај истиот да му овозможат на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории за да може да ги преземе потребните дејствија како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Се налага на должникот „Јавор Репроматеријали“ АД Битола, по приемот на ова решение до донесувањето на правосилно решение по предлогот за отворање на стечајна постапка да не врши уплата и да не дава налог за исплата било од готовинските средства од касата на должникот, било од жиро сметката на должникот, како и да не врши никакви оттуѓувања и оптеретувања на подвижниот и недвижниот имот на должникот, а на нотарите се налага да не вршат заверка на такви договори.

Се налага на Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ главна дирекција Скопје ПЕ Битола, по приемот на ова решение до донесувањето на правосилно решение по предлогот за отворање на стечајна постапка да не ги извршува налозите на должникот кои се наоѓаат на наплата кај Агенцијата.

Се налага на Извршното одделение при овој суд по приемот на ова решение, па до донесувањето на правосилното решение по предлогот за отворање на стечајна постапка, да застане со извршувањето по предлозите на доверителите против должникот, кои се однесуваат на наплата на имотот на должникот, било подвижни или недвижни или ставање на забрана на располагање на паричните средства од благаяната или сметката на должникот.

Решението да се објави на огласна табла на судот и во „Службен весник на РМ“.

Решението да се достави до одделение за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, до Катастарот во Битола, на предлагачите, на

должникот и на привремениот стечаен управник на Јавното обвинителство, Јавно првобранителство, извршното одделение на овој суд, нотарите во Битола и Демир Хисар.

Од Основниот суд во Битола. (27810)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 3/2003 од 10.06.2003 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник „ВИНОЈУГ-БОГОРОДИЦА“ АД од с. Богородица – Гевгелија со жиро сметка број 41610-601-34959 што се водела кај ЗПП Гевгелија, а сега при Агенцијата за работа со блокирани сметки, а со седиште во с. Богородица.

За стечаен управник се именува овластениот стечаен управник дипломиран економист Никола Варелов од Гевгелија, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 20.

За стечаен судија се определува Тана Трајковска судија при Основниот суд во Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања кај именуваниот стечаен управник во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на РМ“ и огласната табла на судот.

Се повикуваат доверителите да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка да ги пријават своите различни права на подвижни предмети и права на должникот како и различните права на недвижностите на должникот, кај именуваниот стечаен управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на именуваниот стечаен управник на стечајниот должник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања за ден 11.11.2003 година, во 11,00 часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Се закажува извештајно рочиште Собрание на доверители за ден 18.11.2003 година во 11,00 часот во сала број 9 во Основниот суд во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (27812)

Основниот суд во Гевгелија објавува дека со решение Ст. бр. 40/03 од 03.10.2003 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППКТТУ „КАРАЈАНОВА“ Д.О.О. од Гевгелија и жиро сметка бр. 41610-601-66391 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (27815)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 118/2003 од 4.07.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Трговско друштво за трговија и угостителство на Љубе Магероски ЉУБЕНА КРИГЛА увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ со седиште на ул. „Мукос“ бр. 35 запишан во регистарска влошка 01004201?-8-01-000 на Основниот суд во Битола со основна дејност ресторан и гостилници (без соби за сместување), со жиро сметка 41100-601-24011 во Агенцијата за работа со блокирани сметки.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи имотот на должникот не е доволен ни за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (27816)



Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 154/2003 од 7.10.2003 година, отвори стечајна постапка кон должникот Трговско друштво за производство и трговија Афродита Петреска увоз-извоз ХЕРА ДООЕЛ Крушево, запишан во регистарска влошка 01013057?-8-03-000 на Основниот суд во Битола со основна дејност трговија на мало во продавница претежно со храна, пилалози и тутун со жиро сметка 200000036345892 во Стопанска банка - Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот должи на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (27817)

Основниот суд во Штип постапувајќи во стечајната постапка на должникот "Македонка предилница" АД во стечај - Штип, заведен под Ст. бр. 3/2000, ги известува доверителите на должникот дека на ден 05.11.2003 година во 12 часот во просториите на Основниот суд во Штип ќе се одржи седница на собрание на доверители на стечајниот должник "Македонка предилница" АД во стечај - Штип, заради избирање најдобра понуда по распишан тендер за продажба на недвижноста на должникот.

Од Основниот суд во Штип. (27930)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 646/02 донесено на ден 15.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за промет ТЕХНОУНИОН ПРОМЕТ Техноунион и др. ДОО Скопје, со седиште на бул. "Партизански одреди" бр. 101, со жиро сметка бр. 40120-601-81456, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, запишан во судскиот регистар на регистарска влошка бр. 02019455?-3-01-000.

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 40/8.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители-за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 19.11.2003 година во 8,45 часот во соба бр. 72 во зграда на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27917)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 176/03 од 19.09.2003 година над стечајниот должник Трговско-поединец за превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај "Вецко Петре Квачковски" ТП Битола, со седиште на ул. "Торче Петров" бр. 60 во Битола, запишан во регистарска влошка бр. 1-19259 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 500-000001923-78 при Стопанска банка АД Битола, со дејност со шифра 060502 превоз на стоки во друмскиот сообраќај, отвори стечајна постапка, стечајната постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (27934)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 178/03 од 25.09.2003 година над стечајниот должник приватно претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги "Јанус" Битола ПО, со седиште на ул. "Стерјовски Горѓи Доца" бр. 6 во Битола, запишан во регистарска влошка бр. 1-6652 на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-35839 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје ПЕ Битола, со дејност со шифра 52.12 друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, отвори стечајна постапка, стечајната постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (27937)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 41/2002 од 14.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ТП "Јордан Серафим Курчиски", со седиште с. Црник, Пехчево, со жиро сметка бр. 40410-601-40157, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, заведено во регистарот на Основниот суд во Штип, во регистарска влошка број Трег. бр. 1367/98 од 23.11.1998 година и истата не се спроведува поради немање на имот на должникот што би влегол во стечајната маса.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ТП "Јордан Серафим Курчиски", со седиште с. Црник, Пехчево.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (27939)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 358/03 од 02.10.2003 година, се воведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Здружение на граѓани Ракометен клуб Вардар Ватростална Скопје, со седиште на бул. „АВНОЈ“ бр. 68, Скопје, со жиро сметка бр. 30000000395020 при Комерцијална банка АД Скопје.

За стечаен судија се определува Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 27.11.2003 година во 9,30 часот во судница XXIV, спрат III, нов дел.

Против ова решение посебна жалба не е дозволена.

Се определуваат следните мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува лицето Зоран Вуксановиќ, ул. „Ѓорѓи Абациев“ бр. 9 - Скопје.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити и одржува имотот на должникот, да продолжи со водењето на претпријатието на должникот се до донесувањето на одлука за отворање на стечајната постапка и да испита дали од имотот на должникот може да се намират трошоците на постапката.

Се задолжува должникот да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории, за да може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му допушти увид во трговските книги и неговата деловна документација.

Да се објави во „Сл. весник на РМ“ и на огласна табла на судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27964)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 431/03 од 16.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие

за промет, транспорт и производство Д-М ТРАНС ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. „Антон Попов“ бб, со жиро сметка 40110-601-278810 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и регистарска влошка 1-50414-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I – Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27867)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 320/03 од 25.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Авто такси ЗАМБА ТП Кузмановски Јованче Гоце, со седиште на ул. „3“ бр. 57, с. Зелениково, Скопје, со жиро сметка 40100-601-489562 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, и регистарска влошка бр. 02033619?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27905)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 510/03 од 13.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатието М.Т. – И.Т. за производство, промет, книговодство, дизајн и туризам увоз-извоз Ц.О. Скопје, со седиште на ул. „Горѓи Димката“ бр. 18, со жиро сметка бр. 40100-601-103550 при Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 1-15005-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I – Скопје, Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (27935)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 99/2003 од 16.10.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот АД “Сигурносно стакло“ Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 01002307?-4-01-000 на Основниот суд во Битола, под П. Трег. бр. 1279/2002 од 23.09.2002 година, на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 300020000010220 во Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка над должникот се отвора на 16.10.2003 во 12,00 часот.

За стечаен судија се определува судијата Доста Лукароска, член на стечаен совет при Основниот суд во Прилеп.

За стечаен управник се определува Славе Стојановски од Прилеп, ул. “Моша Пијаде“ бр. 1/36, дипломиран економист со телефон 048-410-192 и моб. 070-874-825.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уплатница од 600,00 денари, во корист на Републички судски такси - стопанство трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка бр. 840-018-03338, приходна шифра 722211-00 депонент на Народна банка на РМ.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги - катастарот и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги - катастарот да ги пријават во рок од 15 дена, сметано од објавувањето на огласот

во “Службен весник на РМ“. Пријавувањето да го извршат кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кој предмет постои различно право, начинот и основата на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Доверителот кој без оправдана причина намерно ќе пропушти да поднесе или ќе одолговлекува со поднесувањето на пријавата, одговара за штетата која поради тоа би можела да настане, а во постапката ќе бидат испитани само пријавите кои пристигнале до одржување на извештајното рочиште.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги - катастарот и во регистарот на правата од индустриска сопственост.

Се закажува рочиште и тоа Собир на доверителите за испитување и утврдување на пријавените побарувања - испитно рочиште и рочиште за поднесување на извештај - Собранието на доверители за 27.11.2003 година, во 12,00 часот во судницата бр. 9 во Основниот суд во Прилеп.

Ова решение да се објави на огласна табла во Основниот суд во Прилеп и во “Службен весник на РМ“ Од Основниот суд во Прилеп. (27853)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II . Ст. бр. 503/03 од 16.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец за превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај ТП Благоја Димитрија Арсовски БАЛЕ Скопје, со седиште на ул. “Павле Илиќ“ бр. 35/1-19, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000218771 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 1-69321-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27753)

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 509/03 од 16.10.2003 година, се отвора стечајна постапка на должникот Друштво за производство, трговија и услуги ТАОРСКА КЛИСУРА Слободан ДООЕЛ Скопје, со седиште во с. Таор, Зелениково, Скопје, со жиро сметка бр. 300000000466606 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02025437?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27763)

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 396/03 од 25.09.2003 година, се отвори стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги РУБИКОН -СТИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. “Сава Ковачевиќ“ бр. 22-476, со жиро сметка бр. 40100-601-489188 при Агенцијата за работа со

блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје и регистарска влошка бр. 02041412?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27776)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 606/03 од 08.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, транспорт, трговија и угостителски услуги ГАИС ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Војдан Чернотински" бр. 24 и жиро сметка бр. 540 0000000 2157 92 при Тетовска банка АД Тетово, со регистарска влошка бр. 02039545?-3-03-000 и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Основниот суд Скопје I - Скопје. (27779)

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 496/03 од 10.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ДИЛИ КОМЕРЦ ДОО-ЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 50, со жиро сметка бр. 300000001564743 и регистарска влошка бр. 02048326?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27828)

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 306/03 од 10.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец Себастијан Салија Јашаров Т.П. Себастијан превоз на стоки и патници, со седиште на ул. "Златовска" бр. 38, со жиро сметка бр. 300000000000133-80700623-51804-67 и регистарска влошка 1-68243-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27827)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 435/02 од 29.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, надворешна и внатрешна трговија, финансиски, технички инженеринг и деловни услуги ТИКОН Стојан и други-Скопје, со седиште на бул. "Партизански одреди" бр. 70-б, со жиро сметка бр. 40100-601-140156 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје на РМ, и регистарска влошка бр. 02016729?-3-03-000.

За стечаен управник се определува Ацо Петров од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 1/3.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште за собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 29.10.2003 година во 11,<sup>00</sup> часот во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Решението да се достави во одделот за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар, до катастар и други органи во кои се запишани правата врз бродовите и воздухопловите и правата од индустриска сопственост заради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (27887)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 443/02 од 08.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги АЛУМИНА-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО Скопје, со седиште на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 164, со жиро сметка бр. 40120-601-206338 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје на РМ.

За стечаен управник се определува Ацо Петров од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 1/3.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште за собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 10.11.2003 година во 11,<sup>00</sup> часот во соба бр. 70 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Решението да се достави до одделот за регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар до катастар и други органи во кои се запишани правата врз бродовите и воздухопловите и правата од индустриска сопственост заради запишување во јавните книги.

Да се објави оглас на огласната табла на судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (27863)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 576/02 донесено на ден 01.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот претпријатие за производство, градежништво, трговија и услуги ДАНИ ПРОМЕТ увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Илинденска" бр. 42, с. Марино, со жиро сметка бр. 40110-601-246666, при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија.

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Елизабета Несторска Димиќ од Скопје, бул. "Темициска" бр. 139-а.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар) во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собира на доверители - за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собира на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 19.11.2003 година во 8,40 часот во соба бр. 72 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27885)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 439/03 од 24.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за градежништво и инжињеринг ДАЈМАР ИНЖИЊЕРИНГ ДОО Скопје, со седиште на ул. "Горноврановска" бр. 52, со жиро-сметка 300000001293240 и регистарска влошка бр. 02043206?-3-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27970)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 371/03 од 15.09.2003 година, се отвора стечајна постапка над должник Друштво за трговија, услуги и други деловни активности ТЕАМ ГРОУП Виктор ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Бојмија" бр. 1/13 м, со жиро-сметка 300000000993510 и регистарска влошка бр. 02029710?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (27971)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 632/03 од 15.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство и трговија АГРОПОЛОГ Куртиш ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Орце Николов" бр. 34, и жиро сметка бр. 540 000000183685, при Тетовска банка а.д. Тетово, со регистарска влошка бр. 02021535?-8-03-000, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27975)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 640/03 од 15.10.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги А ТРАДЕ Авни ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Бајрам Шабани" бр. 23, и жиро сметка бр. 29030000014392, при Тетекс-Кредитна банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02026788?-8-01-000, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27976)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 497/02 од 05.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за економски, правни и консалтинг услуги "ЕКОНОМСКО ПРАВНО БИРО-БС" Холдинг компанија БС ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. "Македонија" бр. 6, со жиро сметка бр. 40100-603-17837 кај РМ, Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, и регистарска влошка бр. 02025251?-8-09-000 и истата не се спроведува, и се заклучува.

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28114)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 508/03 од 22.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги ЕТБА - МЕТАЛ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Горѓи Димитров" бб, Трговски центар, ЛЦ 2, локал 5, со жиро сметка бр. 210-0563308701-17 и регистарска влошка бр. 02045207?-3-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (28112)

Врз основа на член 41 став 1 точка 1 од Законот за стечај, а на предлог на Одборот на доверители на стечајниот должник АД „Жито Ориз“ Кочани, стечајниот судија во стечајната постапка над должникот свикува Собрание на доверители на стечајниот должник кое ќе се одржи на 06.11.2003 година во Основниот суд во Кочани, во судница бр. 2 со почеток во 12,00 часот со следниот дневен ред:

1. Донесување на одлука по јавниот тендер за избор на купувач на средствата на должникот АД „Жито Ориз“ Кочани во стечај, кој завршува на 27.10.2003 година.

Право на учество на собранието имаат сите доверители со право на одвоено намирување, сите стечајни доверители, стечајниот управник и должникот.

Од Основниот суд во Кочани. (28062)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 95/03 година од 03.10.2003 е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ФРИМА-ТРЕЈД Махир и др. ДОО увоз-извоз, с. Милетино-Брвеница, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-48748, што се води при Агенција за блокирани сметки – Тетово, запишан при Основниот суд Скопје I – Скопје, под Трег. бр. 9666/99 од 03.02.2000 и со регистарска влошка бр. 02030390-3-03-000.

Стечајната постапка кон должникот не се спроведува и се заклучува поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од трговскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (28063)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 133/2003 отвори стечајна постапка спрема должникот Друштво за трговија на големо и мало „Марко Промет“ Жито Ко и др. ДОО Прилеп, со седиште во Прилеп на ул. „Александар Македонски“ бр. 145, запишан во регистарска влошка МБС 01000999, со решение Трег. бр. 92/98 на Основниот суд во Битола, со основна дејност магацин на големо на колонијална стока, со жиро сме-

тка бр. 41100-6-1-40989 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (28065)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решение Ст. бр. 25/03 од 24.09.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот ТП „НЕНСИ“ такси Миовски Ристо Александар со седиште на ул. „Маршал Тито“ бб Неготино, со жиро сметка бр. 41630-601-65417 при Агенцијата за работа со блокирани сметки П.Е. Кавадарци, регистрирано со решение Трег. бр. 714/98 од 03.06.1998 година на Основниот суд Скопје I Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој се води во Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Кавадарци. (28066)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 41/2003 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Први Мај ДОО с. Мездра, Свети Николе.

За стечаен управник се именува Стојан Величков од Свети Николе, ул. „Јане Сандански“ бр. 57/20, дипломиран економист.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла на судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во “Службен весник на РМ“ да ги пријават своите различни права:

- на подвижни предмети и права на должникот,
- на недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите на кој постои различно право на имотот и основот на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните книги.

Испитното рочиште на собирот на доверителите, на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите и извештајно рочиште се закажува на ден 14.11.2003 година во 10 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (28149)

Со решение Ст. бр. 66/03, се отвора стечајна постапка над должникот Угостителско туристичко претпријатие во општествена сопственост “Угостител“ Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-801 која се води во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, со претежна дејност 080190, други угостителски услуги, т.е. работење преку ресторани, бифиња, кафеани и сл., како и хотелско сместување на гости.

Стечајната постапка се отвора на ден 16.10.2003 година во 12 часот.

За стечаен судија се определува Викторија Кировска, член на советот.

За стечаен управник се определува Драган Шеќерциев дипл. правник од Струмица, ул. “Димитар Цветинов“ бр. 46, тел. бр. 034/321-759, мобилен бр. 070/836-831.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во “Службен

весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник.

Пријавите да ги таксираат со уплатница од 600,00 денари во корист на републички судски такси-трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840-0926-03338, приходна шифра 722211-00, депонент на НБ на РМ.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги-катастарот и различните права што се запишани во јавните книги -катастарот, во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ да ги пријават кај стечајниот управник, во пријавата да означат на кој предмет постои различно право, начинот и основот на засновањето на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во регистарот на правата од индустриска сопственост.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште за Собрание на доверителите (извештајно рочиште) за ден 01.12.2003 година во 10.30 часот во судница бр. 4 во Основниот суд во Струмица.

Ова решение да се објави на огласната табла на судот и примерок од истото да се достави до стечајниот управник, должникот, предлагачот и Основното јавно обвинителство во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (28151)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 49/2002 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Кооперација со малопродажба ДОО Свети Николе.

За стечаен управник се именува Драган Ангеловски од Велес, ул. “Браќа Капчеви“ бр. 7, дипломиран земјоделски инженер.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла на судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во “Службен весник на РМ“ да ги пријават своите различни права:

- на подвижни предмети и права на должникот,
- на недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите на кој постои различно право на имотот и основот на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните книги.

Испитното рочиште на собирот на доверителите, на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите се закажува на ден 21.11.2003 година во 10 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (28152)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 35/2002 од 06.10.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Санде Цветковски ДОО с. Горобинци, Свети Николе.

За стечаен управник се именува Димитар Ациев од Штип, ул. "5 Конгрес" бр. 33, дипломиран економист.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите различни права:

- на подвижни предмети и права на должникот,
- на недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите на кој постои различно право на имотот и основот на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните книги.

Испитното рочиште на собирот на доверителите, на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите се закажува на ден 17.11.2003 година во 10 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (28153)

Со решение Ст. бр. 102/02, се отвора стечајна постапка над должникот Градежно трговско друштво "Бетон" АД Радовиш, ул. "Маршал Тито" бр. 79, со жиро сметка бр. 41310-601-54817 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет, претежна дејност градежништво.

Стечајната постапка се отвора на ден 29.09.2003 година во 12 часот.

За стечаен судија се определува судијата Викторија Кировска, член на советот.

За стечаен управник се определува Оливер Чолаков дипл. економист од Струмица, тел. бр. 034/344-936.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник, ул. "24-ти Октомври" бр. 6, Струмица. Пријавите да ги таксираат со уплатница од 600,00 денари во корист на Републички судски такси-трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка 840-026-03338, приходна шифра 722211-00, депонент на НБ на РМ.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги-катастарот и различните права што се запишани во јавните книги -катастарот, во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кој предмет постои различно право, начинот и основот на засновањето на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во регистарот на правата од индустриска сопственост.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште за Собрание на доверителите (извештајно рочиште) за ден 05.12.2003 година во 11 часот во судница бр. 4 во Основниот суд во Струмица.

Ова решение да се објави на огласната табла на судот и примерок од истото да се достави до стечајниот управник, должникот, предлагачот и Основното јавно обвинителство во Струмица.

Од Основниот суд во Струмица. (28154)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 56/03 од 17.09.2003 година, предлогот поднесен од должникот Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, за отворање на стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАКТЕЛ Неџмија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се усвојува.

Се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАКТЕЛ Неџмија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "520" бр. 15, со жиро сметка бр. 40110-601-236348 која се води во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.

За стечаен судија се определува судијата Верица Велкова судија при овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Мира Груевска Димовска од Скопје, со седиште на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 87-1/15, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува извештајно и испитно рочиште на ден 05.11.2003 година во 9,00 часот во судница 23 спрат 3 нов дел.

Да се објави оглас на огласната табла во судот, огласна табла кај должникот и во "Службен весник на РМ".

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (28315)

## ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Игор Качкиноски од Прилеп, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Битола, со решение П.трэг. бр. 629/03, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги увоз-извоз "Магрос-Анте и др." ДОО - Прилеп, со седиште на ул. "Трајко Николоски" бб во Прилеп, со број на жиро сметка 210054683530175, отворена при Тутунска банка филијала Прилеп, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока и со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (27818)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2253/03 од 31.07.2003 година, во регистарска влошка бр. 02034915?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги КАРМЕН Зиба ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Браќа Чакреви" бр. 8-б.

Се запишува ликвидаторот и престанок со работа на: Друштвото за производство, трговија и услуги КАРМЕН Зиба ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Браќа Чакреви" бр. 8-б.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (27824)

Ликвидаторот Фетахи Нагиб од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2391/02, објавува дека Друштвото ШКУПИ Азам ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (27908)

Ликвидаторот Димка Штерјова од Скопје, ул. „Митре Влаот“ бр. 1-б, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2610/2003 од 16.09.2003 година, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало, извоз-увоз ПОВАРДАРИЕ ПРОМ ДОО Скопје, Трговски центар, нас. Лисиче, локал 31-1, со жиро сметка бр. 3000000000860 75 при Комерцијална банка АД, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (27910)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П. Л. бр. 22/2003 од 10.03.2003 година, отворена е ликвидациона постапка на должникот Мешовито претпријатие за трговија и услуги „ХЕЛ-СКЕНЕР-КОМПАНИ“ експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. „Христо Смирненски“ бр. 11, со жиро сметка бр. 250-000000381-35 при Инвест банка АД Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Антонио Георгиев од Кратово, со стан на ул. „Лазо Софијанов“ бр. 14.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28010)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2817/2003 од 29.09.2003 година, во регистарската влошка бр. 02041000?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на друштвото и запишување на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги СИМ-ТРЕЈД Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран-Стар Дојран, ул. „Маршал Тито“ бр. 3/1.

Престанок со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги СИМ-ТРЕЈД Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран-Стар Дојран, ул. „Маршал Тито“ бр. 3/1 и запишување на Лидија Јовановска од Нов Дојран, ул. „Маршал Тито“ бб за ликвидатор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (28082)

Ликвидаторот Спиро Цамбазов од Скопје со стан на ул. „АСНОМ“ бр. 60/1-4 Скопје, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало, посредување, производство и услуги РИС-ЦАМБО Спиро и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 60/1-4 Скопје со сметка бр. 300000000491826 е во ликвидација, П.Трег. бр. 3028/03.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (28091)

Ликвидаторот Драган Попоски од Скопје, ул. „Струмјани“ бр. 26, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1970/03, објавува дека Друштвото за трговија и услуги ТЕМПОРА Весна ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка бр. 220521100063453 при Македонска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (28131)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Врз основа на Договор за залог на акции, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 464/03 од 14 октомври 2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото за приредување на забавни игри, производство, промет и услуги ПЛАНЕТ-ВОРЛД ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. Б 22 лок. 4, мезанин - Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистралиран залог од втор ред врз акции на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 15 октомври 2003 година со единствен деловоден идентификационен број 10120030001286. (27631)

Врз основа на Договор за залог на акции, потврден од нотарот Зорица Пулејкова, Кисела Вода, Скопје, под ОДУ број 463/03 од 14 октомври 2003 година, склучен меѓу КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје, како заложен доверител и Друштвото за приредување на забавни игри, производство, промет и услуги ПЛАНЕТ-ВОРЛД ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. Б 22 лок. 4, мезанин - Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право-регистралиран залог од прв ред врз акции на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 15 октомври 2003 година со единствен деловоден идентификационен број 10120-030001285. (27632)

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на КП бр. 5568/7, место виќано "Куќине", култура нива, со површина од 6000 м<sup>2</sup>, КО Кучевиште, видно од ПЛ број 111, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, сопственост на Шегмановиќ Стојан, за цена од 1.200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понуда. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (27591)

Димитре Јордан Атанасов од Штип, ул. "Партизанска" бр. 52, Мутавска Стоица Филка од Штип, ул. "Партизанска" бр. 52 и Атанасов Јордан Стојан од

Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 17/2, продаваат по 2/89 од нива во м.в. „Врежот“ на КП број 492/2, класа 2, со површина од 74.125 м<sup>2</sup>.

Опишаниот имот е евидентиран во Поседовен лист број 321 за КО Таринци. Наведениот имот се продава за цена од 50.000.00 денари, согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до продавачот со горенаведената адреса. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. Од нотарот Ленче Каранфиловска. (27683)

Се врши продажба на земјоделско земјиште, построена на: К.П. 295, м.в. „Страна“, површина 6326 м<sup>2</sup>, во КО Страчинци, за 200,00 денари за 1м<sup>2</sup>, К.П. 873/1, м.в. „Дрма“, површина 2030 м<sup>2</sup>, во КО Арачиново, за 200,00 денари за 1м<sup>2</sup>, К.П. 874, м.в. „Брњарско“, површина 3130 м<sup>2</sup> во КО Арачиново, за 200,00 денари за 1м<sup>2</sup>, К.П. 875, м.в. „Дрма“, површина 2820 м<sup>2</sup>, во КО Арачиново, за 200,00 денари за 1м<sup>2</sup>, К.П. 889, м.в. „Јурија“, површина 2659 м<sup>2</sup>, во КО Брњарци, за 200,00 денари за 1м<sup>2</sup>, К.П. 703, м.в. „Рибар“, површина 927 м<sup>2</sup>, во КО Брњарци, за 200,00 денари за 1м<sup>2</sup>, К.П. 888, м.в. „Јурија“, површина 1040 м<sup>2</sup>, во КО Брњарци, за 200,00 денари за 1м<sup>2</sup>, К.П. 891, м.в. „Јурија“, површина 1616 м<sup>2</sup>, во КО Брњарци, за 200,00 денари за 1м<sup>2</sup>, К.П. 1081, м.в. „Село“, површина 115 м<sup>2</sup>, во КО Црешево, за 200,00 денари за 1м<sup>2</sup>, К.П. 145/3, м.в. „Дренки“, површина 2200 м<sup>2</sup>, во КО Бадар, за 200,00 денари за 1м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. „Јани Лукровски“ бр. 3, Пензионерски дом Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (27734)

Сопственикот Стојчевски Трајан од Скопје, ул. „Солунска глава“ бр. 9, од својата недвижност – нива 4 класа, во површина од 500 м<sup>2</sup>, во м.в. „Пинтија“ на К.П. 3734/1, КО Г. Лисиче, го продава за 60,00 денари за 1м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат на понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувовски, општина Чаир, Скопје, ул. „2 Македонска бригада“ бр. 54. (27755)

Се продава 1/2 идеален дел недвижен имот, кој се наоѓа на К.П. бр. 2565, м.в. „Река“, култура нива, класа 5, со површина од 2232 м<sup>2</sup>, КО Кучевиште, видно од ПЛ број 2151, издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје, сопственост на Видиниќ Душан, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и граниচারите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат првото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. „Костурска“ бр. 18/5-1, Скопје. (27756)

Врз основа на потврда (солемнизација) на Договор за регистриран невладетелски залог со својство на извршна исправа, заверен од нотарот Весна Дончева од Скопје, под ОДУ бр. 68/03 од 13.10.2003 година, склучен меѓу ПРОКРЕДИТ БАНКА АД Скопје, со седиште во Скопје, на ул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3, блок 10, локал 45-мезанин, како заложен доверител и Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГРАДБА СТИЛ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 40/36, Скопје, како заложен должник, засновано е заложно право - регистриран залог од прв ред врз подвижен предмет сопственост на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 13.10.2003 година со деловоден број 10120030001267. (27783)

Над имот сопственост на Трговското друштво за производство, промет и услуги „НАИС КОМЕРЦ Гордана ДООЕЛ“ Скопје, со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 7, Скопје, што претставува иден предмет моторно возило: моторно возило PEUGEOT тип PARTNER XT 1.9 D со број на шасија VF3GJWJVB95043982, број на мотор 10DXEU6029219, година на производство 2003, сила на моторот 71 Кс, проценета вредност 15.441,00 ЕУР видно од Профактура бр. 218/2003 од 07.10.2003 година, издадена од ЕУРОИМПЕКС Даниел и др. ДОО Скопје, заснован е залог, со Договор за залог на недвижен имот заверен кај нотарот Митков Петар од Скопје, под ОДУ бр. 156/03 од 09.10.2003 година во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 709.016,00 денари. (27786)

Над недвижност-земјиште, кој се наоѓа во н. Карпош, Куманово, и тоа:

Лист Б: КП 7203, план 016, скица 050, култура 70000, во површина 9613 м<sup>2</sup>; КП 7203, згр. 1, план 016, скица 050, култура 50000, во површина 2631 м<sup>2</sup>; КП 7203, згр. 2, план 016, скица 050, култура 50000, во површина 790 м<sup>2</sup>; КП 7203, згр. 3, план 016, скица 050, култура 50000, во површина 1257 м<sup>2</sup>; КП 7203, згр. 4, план 016, скица 050, култура 50000, во површина 428 м<sup>2</sup>; КП 7203, згр. 5, план 016, скица 050, култура 50000, во површина 302 м<sup>2</sup>; КП 7203, згр. 6, план 016, скица 050, култура 50000, во површина 538 м<sup>2</sup>; КП 7203, згр. 7, план 016, скица 050, култура 50000, во површина 706 м<sup>2</sup>; КП 7203, згр. 8, план 016, скица 050, култура 50000, во површина 70 м<sup>2</sup>; КП 7203, згр. 9, план 016, скица 050, култура 50000, во површина 536 м<sup>2</sup>, сите заведени во Имотен лист бр. 32938 за КО Куманово и недвижен имот - деловен објект, кој се наоѓа во н. Карпош, Куманово и тоа: Лист В: КП 7203, зграда 4, влез 1, кат МА, намена 00540, собност 002, во површина 151 м<sup>2</sup>; КП 7203, зграда 4, влез 1, кат ПР, намена 00540, собност 003, во површина 379 м<sup>2</sup>, заведени во Имотен лист бр. 33461 за КО Куманово, сопственост на Друштвото за производство, трговија, услуги и угостителство МИЛЕНИУМ-2005 Влајко ДООЕЛ Куманово, со седиште во н. Карпош бб, Куманово, БДС 5451825, заснована е хипотека од прв ред со нотарски акт-Договор за хипотека ОДУ бр. 201/02 од 20.10.2003 година, изготвен од Марјан Коцевски од Куманово, за обезбедување на побарување од 30.000 евра, во корист на хипотекарниот доверител ТУТУНСКА БАНКА а.д. Скопје, со седиште на ул. „12-та Ударна бригада“ бб, Скопје, БДС



4664531, како обезбедување по Договор за кредит преку кредитната линија на KfW бр. 031/030-Микро од 10.10.2003 година. (27811)

Врз подвижниот имот сопственик на заложниот должник Друштво за трговија, производство и услуги "РОЈ-ТЕМ" Кирил Тодороски ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп и Друштво за транспорт, трговија и угостителство "ЛИНГ-МАР" ДООЕЛ Марјан Костадиноски-Прилеп, воспоставен е регистриран залог од прв ред во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп, за обезбедување на парично побарување од 1.600.000,00 денари, а врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа ОДУ-131/03 од 09.10.2003 година, потврден од страна на нотарот Марија Горѓиоска од Прилеп. (27799)

Врз подвижниот имот сопственост на заложниот должник Мешовито друштво за производство, трговија и услуги "ПУЦКО ПЕТРОЛ" увоз-извоз с. Ижиште, воспоставен е регистриран залог од прв ред во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп, за обезбедување на парично побарување од 365.860 евра, а врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа ОДУ 130/03 од 06.10.2003 година, потврден од страна на нотарот Марија Горѓиоска од Прилеп. (27800)

Врз недвижниот имот сопственост на заложниот должник Друштво за вршење на ветеринарна дејност, трговија и услуги Ветеринарна станица "Димитар Москов" ДОО Прилеп, со седиште на ул. "Ладо Лапецот" бр. 102, воспоставен е залог врз недвижен имот евидентиран во Имотен лист број 31963 и 33037 за КО Прилеп - хипотека од прв ред во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп, за обезбедување на парично побарување од 54.650 евра, а врз основа на Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа ОДУ 132/03 од 17.10.2003 година, потврден од страна на нотарот Марија Горѓиоска од Прилеп. (27801)

Над подвижните предмети: товарно моторно возило, влекач со рег. таблица GV-998-BC, марка Man F 2000, тип 19464FLS, со број на шасија WMAT32ZZZYM298958 и полуприколка со рег. таблица GV-936-BD, марка Smitz Gotha SKI 24, со броја на шасија WO9213334XOG22102, сопственост на Трговско друштво за транспорт и трговија "Јаковче компани" Ранко и други ДОО увоз-извоз Гостивар, со седиште во Гостивар, е заснован залог со Договор за засновање на регистриран невладетелски залог врз подвижни предмети со својство на извршни исправа, заверен кај нотарот Филип Трифуновски од Гостивар под ОДУ бр. 143/03 од 16.10.2003 година, во корист на заложниот доверител Прокредит банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 20.000 евра. (27802)

Над дел од недвижниот имот, сопственост на ДПТ "ПИРАМИДА" ДОО Струмица, кој се наоѓа во КО Струмица, деловна зграда на К.П. бр. 53/2, зграда 1, влез 1, кат Пр (приземје), на м.в. "К. Охридски", собност 010, со површина од 479м<sup>2</sup> и земјиште под зграда на К.П. бр. 53/2, зграда 1, м.в. "Ван Град", со површина од 550м<sup>2</sup>, заведен во Имотен лист број 12528, издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Струмица, е заснован залог со Договор за залог на недвижен имот, заверен кај нотарот Данче Шеримова од Струмица, под

ОДУ бр. 136/03 од 09.10.2003 година, во корист на заложниот доверител Република Македонија, Министерство за финансии-Компензационен фонд од странска помош-Јапонија Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 6.000.000 ЛПУ-јапонски јени во денарска противвредност. (27803)

Се објавува засновање на залог на недвижен имот-хипотека од втор ред на недвижен имот, со сите негови прирастоци и припадоци на: деловен простор, дуќан, со него корисна површина од 52,54 м<sup>2</sup>, кој се наоѓа во Гевгелија на бул. "Гевгелија" во Деловен комплекс 2, локал 41 и се состои од приземје и кат, а кој во Поседовниот лист бр. 5031 од 30.09.2003 година и Уверение бр. 1102/51 од 17.05.1999 година, издадени од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Гевгелија, е евидентиран на К.П. бр. 815/6, план 16, скица 7, м.в. "Расадник" во КО Гевгелија, како земјиште под објект, со површина 28м<sup>2</sup>, со право на сопственост на објектот и право на користење на земјиштето под објект сопственост на заложниот должник врз основа на Договор за купопродажба на недвижен имот, заверен под ЗАВ. НД. 392/96 од 20.11.1996 година, во Основниот суд во Гевгелија, сопственост на заложниот должник Друштво за трговија на големо МЕДИУМ ЕКСПОРТ ДОО увоз-извоз, со седиште на ул. "Димитрие Туцовиќ" бр. 24, Скопје, во корист на заложниот доверител Инвестбанка востановена со нотарски акт Договор за залог-хипотека, со сила на извршна исправа ОДУ 205/03 од 16.10.2003 година, кај нотарот Нада Прочкова-Гевгелија. (27804)

Над недвижниот имот Комплекс на објекти, како урбанистичка и организациона целина на ул. "Маршал Тито" бр. 222, во Струмица, изградени на К.П. бр. 7864/1 во м.в. "Чифлик" и тоа зграда, 1 кат, ПР, намена на зграда 00570, м.в. "М. Тито" бр. 222, со површина од 8198м<sup>2</sup>, на К.П. бр. 7864/1, м.в. "Чифлик" и тоа зграда 2, кат, ПР, намена на зграда 00570, м.в. "М. Тито" 222, со површина од 1594м<sup>2</sup>, во КО Струмица или севкупно 9792м<sup>2</sup>, со право на сопственост на земјиште под објект, зграда 1, на К.П. бр. 7864/1 во КО Струмица, со површина од 8664 м<sup>2</sup>, со право на сопственост на земјиште под објект, зграда 2, на К.П. бр. 7864/1 во КО Струмица, со површина 1700м<sup>2</sup>, со право на сопственост на земјиште под објект, зграда 3, на К.П. бр. 7864/1 во КО Струмица, со површина од 223м<sup>2</sup>, со право на сопственост на земјиште под објект, зграда 4, на К.П. бр. 7864/1 во КО Струмица, со површина од 43м<sup>2</sup>, со право на сопственост на земјиште под објект, зграда 5, на К.П. бр. 7864/1 во КО Струмица, со површина од 355м<sup>2</sup>, со право на сопственост на земјиште под објект, зграда 6, К.П. бр. 7864/1 во КО Струмица, со површина од 16м<sup>2</sup>, со право на сопственост на земјиште под објект, зграда 7, на К.П. бр. 7864/1 во КО Струмица, со површина од 43м<sup>2</sup> и право на сопственост на двор на К.П. бр. 7864/1 во КО Струмица, со површина од 79821м<sup>2</sup>, врз основа на Имотен лист бр. 5674 за КО Струмица, сопственост на хипотекарниот должник Акционерско друштво-индустрија за градежни материјали ЕЛЕНИЦА Струмица, ул. "Маршал Тито" бр. 222 со БДС 4045220 е заснован залог од втор ред со нотарски акт ОДУ бр. 251/03 од 16.10.2003 година кај нотарот Јанко Милушев од Струмица, во корист на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, како и на подвижни предмети, залог од втор ред, врз основа на нотарски акт ОДУ бр. 252/03 од 16.10.2003 година кај нотарот Јанко Милушев од Струмица, за обезбедување на парично побарување во износ од 1.085.000 евра. (27805)

Се продава земјоделско земјиште КО Дреново, КП бр. 2515, во место викано "Атанасица" култура- нива класа 5, со вкупна површина од 3.818 м<sup>2</sup> сопственост на Гело Ангеловски од с. Шешково, Кавадарци, евидентирано во Поседовен лист бр. 425, издаден од Државниот завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (27820)

Се продава: ливада на КП број 1769/1, во м.в. "Крст" класа 5 во површина од 1243 м<sup>2</sup>; нива на КП број 1889/1 во м.в. "Крст" класа 4, во површина од 2500 м<sup>2</sup>, по ПЛ број 445 за КО Прилеп, сопственост на Тренкоски Томе, ул. "Димитрија Чуповски" бр. 74-1/1, Скопје по цена од 10 денари од м<sup>2</sup>.

Се повикуваат евентуалните заеднички сопственици, сосопствениците, како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од објавувањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ", да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги достават до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 2, Прилеп. (27821)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште, сопственост на Бошков Славе од Прилеп, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 85, заведено во имотен лист бр. 1740 за КО Варош, парцела бр. 474, м.в. "Песиобрци", интензивно лозје, со површина од 1603 м<sup>2</sup>, парцела бр. 475, м.в. "Песиобрци", 282 м<sup>2</sup> и на истата парцела земјиште под зграда, 29 м<sup>2</sup> или вкупно 1914 м<sup>2</sup>. Купопродажната цена изнесува 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (27942)

Се продава идеален дел од 17/124 од недвижен имот - земјоделско земјиште, сопственост на Еленински Трајко од Прилеп, ул. "Мечкин Камен" бр. 76/4, заведено во имотен лист бр. 255 за КО Беровци, парцела бр. 268, м.в. "Долно Садово", нива, класа 3, со површина од 16030 м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (27944)

Се продава идеален дел од една половина - 1/2, од недвижен имот, земјоделско земјиште, сопственост на Најдоска Оливера од Прилеп, ул. "Војводинска" бр.

85/22, заведено во имотен лист бр. 30735 за КО Прилеп, парцела бр. 2756, 2757 и 2758, м.в. "Кишовца", со вкупна површина од 3815 м<sup>2</sup>. Купопродажната цена изнесува 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифоски" бр. 8, Прилеп. (27946)

Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци 1 вон, К.П. бр. 6132, скица 012, м.в. "Врчва", култура нива, класа 5, со вкупна површина од 3269 м<sup>2</sup>, сопственост на Орданчо Шиников-2/3 идеален дел и Јован Шиников-1/3 идеален дел, евидентирано во Имотен лист бр. 949, издаден од Државен завод за геодетски работи-Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (27948)

Се продава: една идеална половина од: нива на К.П. бр. 1444, во м.в. "Подарница", класа 6, со површина од 1726 м<sup>2</sup>, заведена на ПЛ бр. 45 за КО Ореовец; една идеална четвртина од: ливада на К.П. бр. 1689, м.в. Извор, класа 3, со површина од 656 м<sup>2</sup>, нива на К.П. бр. 1738 во м.в. "Село", класа 4, со површина од 324 м<sup>2</sup>, овошна градина на К.П. бр. 1739, м.в. "Село", класа 4, со површина од 342 м<sup>2</sup>, сето ова заведено на ПЛ бр. 991 за КО Ореовец; една идеална четвртина од: шума на К.П. бр. 142, м.в. "Милаковац", класа 6, со површина од 4936 м<sup>2</sup>, шума на К.П. бр. 169, м.в. "Трна", класа 6, со површина од 6133 м<sup>2</sup>, шума на К.П. бр. 571, м.в. "Росото", класа 5, со површина од 3371 м<sup>2</sup>, шума на К.П. бр. 640, м.в. "Росото", класа 5, со површина од 11183 м<sup>2</sup>, нива на К.П. бр. 1740, м.в. "Село", класа 4, со површина од 4682 м<sup>2</sup>, нива на К.П. бр. 1933, м.в. "Чолишева нива", класа 6, со површина од 3051 м<sup>2</sup>, лозје на К.П. бр. 1651 во м.в. "Душница", класа 3, со површина од 5531 м<sup>2</sup>, ситот овој имот заведен на ПЛ бр. 1245 за КО Ореовец, сопственост на Драгица Костадиноска од Прилеп, ул. "Патрис Лулумба" бр. 3, Прилеп, за вкупна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат евентуалните заеднички сопственици, сосопствениците, како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ", да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги достават до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 2, Прилеп. (27951)

Врз основа на Договор за залог на недвижни предмети со својство на извршна исправа, потврден со Потврда ОДУ бр. 285/03 на 15.10.2003 година, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и ДОО „Идеал“ Кочани како заложен должник за обезбедување на парично побарување во износ од 100.000,00 евра, засновано е заложно право од прв ред врз недвижноста дело-

вен простор на КП 12231, зграда 1, влез 03, кат СУ, в.м. „Д. Влахов блок А“, со површина од 68 м<sup>2</sup> и К.П. 12231, зграда 1, влез 03, кат СУ, в.м. „Д.Влахов блок А“, со површина од 169 м<sup>2</sup> заведен во Имотен лист 12979 за КО Кочани сопственост на заложниот должник ДОО „Идеал“ Кочани. (27927)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на К.П. бр. 2280, в.м. „Глигори“, класа 6, со површина од 6185 м<sup>2</sup>, во Имотен лист број 964, КО Ваташа за цена од 30.000 денари, сопственост на Мара Петкова од с. Ваташа, Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, и се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (27952)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на К.П. бр. 7757, в.м. „Глувчовец“, класа 4, со површина од 1353 м<sup>2</sup>, во Имотен лист број 1270, КО Кавадарци 1 вон, за цена од 35.000 денари, сопственост на Благој Димитров од Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, и се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (27953)

Се продава недвижен имот нива на м.в. „Голема ливада“ со површина од 1956 м<sup>2</sup>, што претставува: К.П. 2441, класа 3, општина во Поседовен лист бр. 179, за КО Слепче, Демир Хисар, сопственост на Корунувска Добрила од Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 78/1, Бојчева Силвана од Скопје, ул. „А. Попов“ бр. 26/4, Корунувски Кире од Скопје, ул. „Коперникова“ бр. 19, вл. 1/11.

Наведените недвижности се продаваат за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат соседите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на истата.

Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. „Иван Милутиновиќ“ бб, локал 9, Битола. (27954)

Се продава недвижен имот: нива на К.П. бр. 2103 во м.в. „Чаковец“, класа 6, со површина од 3860 м<sup>2</sup>, заведена во Имотен лист бр. 74 за КО Ресава, издаден од ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на по 1/2 идеален дел на продавачите Лалков Јосиф Јане и Лалков Јосиф Трајче и двајцата од Кавадарци, со стан на ул. „П. Тошев“ бр. 22, за купопродажна цена од 24.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено

да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојановска, ул. „ЈНА“ бр. 45, Кавадарци. (27886)

Се продава 1/23 идеален дел од земјоделско земјиште-нива и тоа, која лежи на К.П. бр. 1060, план 10, скида 17, во м.в. „Селиште“, класа 7, со површина од 1852 м<sup>2</sup>, КО Осинчани, сопственост на Мино Китановски, со стан на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 14/33, Скопје, од Поседовен лист бр. 5, за купопродажна цена од 12.500,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бб, локал 1 и 2, мезанин, во општина Кисела Вода, Скопје, телефон: 2400-949, 2400-950, 2400-951. (27850)

Над подвижен имот-машина во сопственост на Друштво за вработување на инвалидни лица за Производство, промет и услуги ЕКО ПЛАСТ ДООЕЛ Кочани: три машини за бризање пластика, млин за мелење на отпадна пластика (два броја), машина-дупликатор дозер, машина мешач за боја со електромотор, преса со максимален притисок 600 кг, компресор за набивање притисок, машина за дување пластика (дувалка), алат со 4 гнезда за правење капачиња за пластични шишиња (два броја), алат за правење кутии за водени боици, алат за правење капачиња за темперни боици, алат за правење легенчиња за водени боици или вкупно 14 машини детално опишани во Записник за попис на заложени предмети УЗП 2349/03 од 17.10.2003 година, е заснован залог од прв ред кај нотарот Менче Златковска под ОДУ бр. 188/03 од 17.10.2003 година, во корист на заложниот доверител, Комерцијална инвестициона банка АД Куманово, за обезбедување на парично побарување во износ од 1.800.000,00 денари. (28059)

Врз основа на солемнизација - Потврда на приватна исправа Договор за залог, ОДУ бр. 269/03 и ОДУ бр. 270/03 од 10.10.2003 година, на нотарот Сашо Гурчиновски, Струга, заклучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител и ДТИ КИМИКО Георги Миладинов ДОО Струга, како заложен должник, засновано е заложно право врз недвижен имот, сопственост на заложниот должник и тоа: К.П. бр. 1093/2 во м.в. „Езерце“, објект во основа 2644 м<sup>2</sup> и двор со површина од 889 м<sup>2</sup> и К.П. бр. 940/2 во м.в. „Мера“, објект во основа 2169 м<sup>2</sup> и дво со површина од 813 м<sup>2</sup>, по п.л. бр. 710 за КО Мороиште, како и врз подвижни предмети: моторни возила и други основни средства, опишани и попишани во солемнизацијата ОДУ бр. 270/03 од 10.10.2003 година и во Записник за попис на подвижни предмети УЗП бр. 6110/03 од 10.10.2003, на нотарот Сашо Гурчиновски, Струга опишани во 57 точки. (28061)

Врз основа на прв амандман кон договорот за хипотека заверен од нотарот Боровој Стојкоски, заведен под ОДУ бр. 979/03 од 14.10.2003 година, склучен помеѓу ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ со седиште на One Exchange Square London EC2A 2JN Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска

(ЕБРД) и: МЕЃУНАРОДНА ФИНАНСИСКА КОРПОРАЦИЈА со седиште на 2121 Pennsylvania Avenue NW Вашингтон ДЦ 20433 Соединети Американски Држави ИФЦ као заложени доверители и Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје како должник заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз недвижен - имот "Објект Б" нов производствен погон за производство на таблети и ампули изграден врз основа на Дозвола за градба бр. 09 Уп 130 од 03.02.1993 година, издадена од Министерството за урбанизам, градежништво, врски и животна средина сопственост на должникот и заложниот должник. (27974)

Се продава недвижен имот-нива 5-та класа, со вкупна површина од 900 м<sup>2</sup>, евидентирана на КП 712/9, м.в. "Ограда", КО Маркова Сушица, сопственост на Мери Дојчиновска.

Се повикуваат сопствениците на соседните парцели, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да купат од гореописаните недвижности со која граничат, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (28060)

Се врши продажба на земјоделско земјиште, построено на КП 1076/6 план 9 скица 25 м.в. "Стари Лозја" нива класа 7 со површина од 824 м<sup>2</sup> во КО Катланово, сопственост на Цветковски Анте од Скопје, ул. "Востаничка" бр. 2, за продажна цена од 5.000 ЕУР.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бр. 3, Пензионерски дом, Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (28074)

Се продава земјоделско земјиште - нива, во Скопје на КО Кучевиште, построена на КП број 5967/2, план 27, скица 50, место викано "Езеро", класа 5(петта), во вкупна површина од 482 м<sup>2</sup> сопственост на Трајковски Златко и Трајковска Трајанка од Скопје, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 82, евидентирана во Поседовен лист број 1876, за вкупна купопродажна цена од 10.000 евра во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (27973)

Се продава 672м<sup>2</sup>, земјоделско земјиште-нива, кое лежи на К.П. бр. 691/3, план 5, скица 5, м.в. "Цуриште", 6 класа, КО Семениште, сопственост на Веселински Ди-

митар, врз основа на Поседовен лист број 229, за вкупна купопродажна цена во износ од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/3-18. (28148)

Над недвижен имот сопственост на ТЕТЕКС АД Тетово, кој недвижен имот претставува – деловен објект – ткаачница со површина од 5035,90 м<sup>2</sup>, кој е дел од објектот трикотажа и ткаачница изграден како приземен објект, со право на користење на земјиште под објект и право на користење на дворно место во сооднос со припадната површина на овој објект, лоциран во кругот на „Тетекс“ АД Тетово во Тетово на ул. „Браќа Миладинови“ бб, изграден на К.П. број 6618 на м.в. „Кљуково“, по Поседовен лист број 3962 за КО Тетово, е заснован залог со нотарски акт – Договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа сочинет од страна на нотарот Тодор Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 351/03 од 10.10.2003 година во корист на заложниот доверител ТЕТЕКС-КРЕДИТНА БАНКА АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 32.000.000,00 денари, како денарска противвредност на 522.795,52 евра. (28147)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 116-3-3 нива од 4 класа во површина од 3200 м<sup>2</sup> на м.в. „Сандарица“ заведена под П.Л. бр. 278 за КО Неготино, сопственост на Незири вд. Кашиф Мајмире од с. Сенокос и Незири Кашиф Сехадег од с. Градец за купопродажна цена од 170.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште имаат право на првенствено купување, (заеднички сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. „Кеј Братство“ бр. 5-А. (28155)

Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. бр. 1073/1, план 5, скица 10, во м.в. „Село“, култура нива, класа 3, со површина од 1250 м<sup>2</sup>, заведено на Поседовен лист бр. 76 КО Зубово, сопственост на Илиев Васил од Скопје, ул. „Вардарска“ бр. 20, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок до 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Верица Панова од Струмица, ул. „Ленинова“ бб. (28157)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 43/150 идеален дел од К.П. 67/1, план 3, скица 4, викано место "Село" култура овошна градина, класа 3, со површина од 1356 м<sup>2</sup>, под објект со површина од 45 м<sup>2</sup> на истата

К.П. и двор со површина од 500 м<sup>2</sup>, со вкупна површина од 1901 м<sup>2</sup>, запишано во Поседовен лист бр. 110 за К.О. Горче Петров.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (28275)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр.1651434/01 издаден од СВР-Куманово на име Азири Бетим, ул. "Веселин Вујовски" бр. 5, Куманово. (27764)

Пасош бр. 0343951/94 издаден од СВР-Куманово на име Крстевска Марија, ул. "Перо Чичо" бр. 25, Куманово. (27765)

Пасош бр. 639446/95 издаден од СВР-Скопје на име Георгиевски Ванчо, ул. "Г. Петров" бр.26 б 4/-4, Скопје. (27766)

Пасош бр. 1274464 издаден од СВР-Скопје на име Исабедин Амедовски, с. Огњанци, Скопје. (27770)

Пасош бр. 679681/95 издаден од СВР-Скопје на име Виолета Костовска, бул. "3-та Македонска бригада" бр. 3/93 б, Скопје. (27771)

Пасош бр. 1093807 издаден од СВР-Скопје на име Кошаркоска Фросина, ул. "519" бр. 94-а, Скопје.

Пасош бр. 1678975/01 издаден од СВР-Скопје на име Осман Сабрташ, ул. "Гвадалахара" бр. 75-б, Скопје.

Пасош бр. 1136362/98 издаден од СВР-Тетово на име Адеми Бесим, с. Слатино, Тетово. (27777)

Пасош бр. 1754955 издаден од СВР-Куманово на име Шакири Џељал, с. Лопате, Куманово. (27780)

Пасош бр. 1156329 издаден од СВР-Тетово на име Пајазити Екрем, с. Пирок, Тетово. (27781)

Пасош бр. 1352997 издаден од СВР-Скопје на име Арсим Аљија, с. Сингелиќ, ул. "37" бр.1, Скопје.

Пасош бр. 1474907/00 издаден од СВР-Тетово на име Зендели Башким, ул. "Б. Тоска" бр. 308, Тетово.

Пасош бр. 937690/97 издаден од СВР-Тетово на име Рамадани Фејзула, ул. "К. Ристевски Дрнц" бр. 87, Тетово. (27790)

Пасош бр. 1146380 издаден од СВР-Гостивар на име Бајрами Минир, с. Форино, Гостивар. (27793)

Пасош бр. 1193667/99 издаден од СВР-Скопје на име Кандовски Ристе, ул. "А. Цесарец" бр. 3/3-14, Скопје.

Пасош бр. 1193670/99 издаден од СВР-Скопје на име Кандовска Елена, ул. "А. Цесарец" бр. 3/3-14, Скопје.

Пасош бр. 640246/95 издаден од СВР-Скопје на име Кандовски Пандо, ул. "А. Цесарец" бр. 3/3-14, Скопје.

Пасош бр. 1455299/00 издаден од СВР-Скопје на име Тајик Авдулах, ул. "Вамбел" бр. 2/3-7, Скопје.

Пасош бр. 1928956/03 издаден од СВР-Скопје на име Милка Симоновска, ул. "Козара" бр.22, Скопје.

Пасош бр. 1274483/99 издаден од СВР-Скопје на име Ридван Бајрами, с. Студеничани, Скопје. (27819)

Пасош бр. 1939777/03 издаден од СВР-Скопје на име Владо Тодоровски, ул. "Жан Жорес" бр. 125/2-15, Маџари, Скопје. (27823)

Пасош бр. 1245162 издаден од СВР-Тетово на име Рафис Даути, с. Стримница, Тетово. (27831)

Пасош бр. 854708/96 издаден од СВР-Куманово на име Физе Садики, с. Слупчане, Куманово. (27833)

Пасош бр. 1851547/03 издаден од СВР-Скопје на име Небија Бекир, ул. "Павле Илиќ" бр. 8/1-2, Скопје.

Пасош бр. 324128 издаден од СВР-Скопје на име Николовска Василка, ул. "Лесновска" бр. 5, Скопје.

Пасош бр. 1652434 издаден од СВР-Куманово на име Захири Мухарем, ул. "Д-р Рибар" бр. 65, Куманово.

Пасош бр.1777598 издаден од СВР-Скопје на име Григор Копров, ул. "Коџе Металец" 1г 2/2, Скопје.

Пасош бр. 914717 на име Поповски Зоранчо, ул. "Караорман" бр. 12, Битола. (27890)

Пасош бр. 1297333 на име Ислами Ѓилдан, ул. "Дејан Војвода" бр. 137, Охрид. (27891)

Пасош бр. 0317248 на име Апостолов Манасие, Кочани. (27892)

Пасош бр. 1389642 на име Грковски Миле, ул. "11-ти Септември" бр. 1, Кичево. (27893)

Пасош бр. 1281241 на име Асани Неџат, с. Бачишта, Кичево. (27894)

Пасош бр. 1148955 на име Шпреса Адиду, ул. "Кленовец" бр. 52, Битола. (27898)

Пасош бр. 1819022 на име Роќи Вариме, Струга.

Пасош бр. 1819021 на име Роќи Џевдет, Струга.

Пасош бр. 1565942/01 на име Зоран Дојчиновски, ул. "Д. Арсов" бр. 9, Крива Паланка. (27902)

Пасош бр. 0297267 на име Рифат Клобучишта, Дебар.

Пасош бр. 1713471/02 издаден од СВР-Куманово на име Макутовска Нације, ул. "Средорек" бр. 31, Куманово. (27928)

Пасош бр. 1446404 издаден од СВР-Скопје на име Зенделовски Исмаил, с. Морани, Скопје. (27929)

Пасош бр. 1356049/00 издаден од СВР-Скопје на име Ваити Мејди, с. Морани, Скопје. (27932)

Пасош бр. 1558015 на име Зеќири Абдурахим, с. Врпачиште, Гостивар. (7320)

Пасош бр. 486349 на име Милчева Гуна, с. Колешино, Струмица. (26660)

Пасош бр. 1365474 на име Димов Тони, ул. "Таќа Бербер" бр. 74А, Крушево. (28002)

Пасош бр. 0341260 на име Илиевски Илија, ул. "С. Пинџур" бр. 9, Битола. (28003)

Пасош бр. 391735/94 издаден од СВР-Скопје на име Душка Стојковска, ул. "Ј. Гагарин" бр.23 б/4-5, Скопје.

Пасош бр. 439079 на име Динуловиќ Донка, Охрид.

Пасош бр. 1424997 на име Тајир Јусуф, с. Калаузлија, Радовиш. (28006)

Пасош бр. 265080 на име Стојан Крстевски, с. Биљановце, Куманово. (28009)

Пасош бр. 1569612/01 издаден од СВР-Тетово на име Реџаи Јумни, ул. "Б. Кочовски" бр. 93, Тетово.

Пасош бр. 0786638 издаден од СВР-Скопје на име Хајдар Шабан, ул. "П. Тошев" бр. 81, Скопје. (28023)

Пасош бр. 1692475/02 издаден од СВР-Скопје на име Сенер Агушевски, ул. "Шуто Оризари" бр. 98, Скопје.

Пасош бр.522889 издаден од СВР-Тетово на име Абази Насер, с. Синичане, Тетово. (28058)

Пасош бр. 1602168/01 издаден од СВР-Скопје на име Сулејман Ајредин, ул. "376 бр. 115, Скопје.

Пасош бр. 0330534 издаден од СВР-Кавадарци на име Петковски Крста, ул. "7-ми Септември" бр. 53, Кавадарци. (28080)

Пасош бр. 770932 на име Наум Белевски, ул. "Питу Гули" бр. 112, Охрид. (23695)

Пасош бр. 1257714 издаден од СВР-Скопје на име Павловиќ Маја, ул. "Жванска" бр. 1, Скопје. (28150)

Пасош бр. 1804287/02 издаден од СВР-Скопје на име Зисовска-Станоева Кети, ул. "С. Кавракиров" бр. 9/1, Скопје. (28163)

Пасош бр. 1181824/99 издаден од СВР-Тетово на име Мемети Љуан, ул. "Б. Тоска" бр. 350, Тетово.

Пасош бр. 719966/95 издаден од СВР-Скопје на име Мевлиде Топали, ул. "391" бр. 13-а, Скопје.

Пасош бр. 1143848/98 на име Зенуни Себин, ул. "П. Попоски" бр. 2/1-14, Гостивар. (28254)

Пасош бр. 1188490/99 на име Трпески Миле, с. Брвеница, Тетово. (28255)

Пасош бр. 272894 на име Шаиноски Шефкет, ул. "Бистрица" бр. 22, Охрид. (28256)

Пасош бр. 939911/97 издаден од СВР-Гостивар на име Максоти Расим, ул. "П. Попоски" бр.66, Скопје.

Пасош бр. 1651105/01 издаден од СВР-Куманово на име Рашиити Рамадан, с. Романовце, Куманово.

Пасош бр. 1674940 на име Драган Данаилов, ул. "Пролетерска" бр. 13, Св. Николе. (28338)

Пасош бр. 353848/94 издаден од СВР Скопје на име Илиевска Божана ул. „706“ бр. 7/3-44, Скопје. (28344)

Пасош бр. 1037368/97 издаден од СВР Скопје на име Томислав Которчевиќ ул. „Бошко Буха“ бр. 18, Скопје.

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 65/03 за пасош бр. 1829017 на име Попов Нада Благој, ул. "Б. Мучето" бр. 13, с. Ново Село, Струмица, наместо "Попов Нада Благој" треба да стои "Поповска Нада". (26445)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 51/03 за пасош бр. 598658/95 на име Петковиќ Мирослав, ул. "Г. Димитров" бр. 64/2-11, Скопје, се сторнира.

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.65/03 на име Браим Селими, с. Танушевци, Скопје, наместо "пасош бр. 976023/97" треба да стои "пасош бр. 976029/97". (26853)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 66/03 на име Асан Емине, ул. "Мелничка" бр. 28- б, Скопје, наместо "пасош бр. 812531/95" треба да стои "пасош бр. 1860546/03". (27969)

Чекови од тековна сметка бр. 1296801 од бр. 27023 до бр. 27034 и бр. 376636, 961867, 961868 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Панов Иван, Скопје. (27726)

Чекови од тековна сметка бр. 10649269 од бр. 1021-796 до бр. 1021801 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Илиевска Снежана, Скопје.

Чек од тековна сметка бр.5584612 со бр. 140001395-705 издаден од Комерцијална банка на име Пандовски Доро, Скопје. (27752)

Чекови од тековна сметка бр. 11650886 со бр. 6849-161, 6849171, 6849172 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Иванов Тони, Скопје. (27768)

Чекови од тековна сметка бр. 14429049 со бр. 00060-00559360, 0006000776063 издадени од Комерцијална банка на име Трпковска Магдалена, Скопје.27782

Чекови од тековна сметка бр. 1401156208 од бр. 477-1769 до бр. 4771778 и бр. 4691953, 4691956 издадени од Охридска банка АД Охрид на име Грозда Грмашкоска, Охрид. (27785)

Чекови од тековна сметка бр. 14000110018 од бр. 45-27573 до бр. 4527579 издадени од Охридска банка АД Охрид на име Матиловски Илија, Охрид. (27787)

Чекови од тековна сметка бр. 0006403166 од бр. 0008007444171 до бр. 0008007444175 издадени од Стопанска банка АД Скопје-Филијала Струга на име Поповски Никола, ул. "Пабло Неруда" бр. 21, Струга.

Чекови од тековна сметка со бр. 0226000097483 и бр. 0226000097485 издадени од Комерцијална банка-Филијала Прилеп на име Боризоски Зоранчо, ул. "Тризла" бр. 62, Прилеп. (27861)

Чекови од тековна сметка бр. 689162 од бр. 000100-6403711 до бр. 0001006403715 издадени од Комерцијална банка на име Доневиќ Владо, Скопје. (28001)

Чекови од тековна сметка бр. 13334391 од бр. 25406 до бр. 25411 и бр. 25402,25403, 25404 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Малезанов Гоце, Скопје. (28078)

Чекови од тековна сметка бр. 7961016 од бр. 4072904 до бр. 4072918 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Десподовски Јовчо, Скопје. (28218)

Чекови од тековна сметка бр. 16393-74 од бр. 1436-626 до бр. 1436629 и од бр. 1620112 до бр. 1620123 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Зоран Бошковски, Скопје. (28229)

Чекови од тековна сметка бр. 16388845 од бр. 5986-645 до бр. 5986651 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лидија Трпеска Попоска, Скопје.

Работна книшка на име Ферат Зејнели, Скопје.  
Работна книшка на име Бењамин Абазии, с. Слупчане, Куманово. (27747)

Работна книшка на име Сејфула Фазлија, Скопје.

Работна книшка на име Аевски Трајче, Скопје.

Работна книшка на име Трајчевска Ники, Скопје.

Работна книшка на име Махмбие Криваџева, Скопје.

Работна книшка на име Цатев Ѓорге, Струмица.

Работна книшка на име Маневски Дашо, Куманово.

Работна книшка на име Максоти Шабан, Скопје.

Работна книшка на име Стојанов Славе, Кочани.

Работна книшка на име Донев Илчо, Радовиш.

Работна книшка на име Јагода Наумоска, Охрид.

Работна книшка на име Давитков Сашко, ул. "Орце Николов" бр. 2, Кочани. (27881)

Работна книшка на име Костадин Спасов, "Илинденска" 70, Винаца. (27888)

Работна книшка на име Данчевски Драги, Скопје.

Работна книшка на име Недески Антонио, Скопје.

Работна книшка на име Наташа Миленковска, Скопје. (27972)

Работна книшка на име Сребра Димовска, ул. "Цар Самоил" бр. 135, Битола. (27978)

Работна книшка на име Јулијана Најдовска, Битола.

Работна книшка на име Димовска Маргарита, ул. "Р. Чавдаров" бр. 25, Гевгелија. (27980)

Работна книшка на име Петкана Мајковска, с. Трап, Битола. (27981)

Работна книшка на име Дамјаноска Весна, Кичево.

Работна книшка на име Милорад Крстевски, ул. "Вараждинска" бр. 1, Куманово. (27986)

Работна книшка на име Муртезовски Алија, ул. "Б. Мијалковиќ" бр. 17А, Куманово. (27988)

Работна книшка на име Крстевски Цветан, нас. "Карпош", Куманово. (27991)

Работна книшка на име Славица Стојаноска, Тетово.

Работна книшка на име Кирова Јулијана, ул. "Бел камен" бр. 16, Штип. (27996)

Работна книшка на име Драгомиров Панче, ул. "Лески" бр. 78/2, Штип. (27997)

Работна книшка на име Ивановска Гордана, Скопје.

Работна книшка на име Реџеп Ислами, Синѓелиќ, Скопје. (28027)

Работна книшка на име Додевска Виолета, Скопје.

Работна книшка на име Мирослав Олигица, Битола. (28118)

Работна книшка на име Божиновски Слободан, ул. "Бистра" бр. 79, Битола. (28119)

Работна книшка на име Билеѓен Велиова, ул. "Караорман" бр. 103, Битола. (28120)

Работна книшка на име Илјази Ментор, с. Франгово, Струга. (28121)

Работна книшка на име Даљипи Јетон, с. Матејче, Куманово. (28125)

Работна книшка на име Виолета Стефаноска, Кичево. (28126)

Работна книшка на име Милески Васе, с. Пешталеве, Прилеп. (28135)

Работна книшка на име Марина Трајкоска, ул. "Д. Наредникот" бр. 4, Прилеп. (28136)

Работна книшка на име Александар Давидовски, ул. "Боро Прџан" бр. 45, Куманово. (28140)

Работна книшка на име Кочова Вера, ул. "1-ви Мај" бр. 90, Кочани. (28142)

- Работна книшка на име Тане Крстев, с. Амзабегово, Св. Николе. (28144)
- Работна книшка на име Шабан Бекири, Скопје.
- Работна книшка на име Веселин Недановски, с. Д. Чарлија, Битола. (28238)
- Работна книшка на име Славица Алексовска, ул. "Кумановска" бр. 24/2, Велес. (28251)
- Работна книшка на име Лазаров Славољуб, Скопје.
- Работна книшка на име Талевска Љубица, Скопје.
- Воена книшка АЖ. 015908 на име Мушаревски Сашо, ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 32, Ресен. (27794)
- Воена книшка на име Серафимоски Сашо, Тетово.
- Воена книшка на име Славко Богдановски, с. Непроштено, Тетово. (27875)
- Воена книшка на име Трповски Зоран, Ресен.
- Воена книшка на име Комненовиќ Боби, Скопје.
- Воена книшка на име Гани Исмаили, с. Буковиќ, Скопје. (28007)
- Воена книшка на име Хисени Ниметула, Скопје.
- Воена книшка на име Томислав Арсовски, ул. "Р. Кончар" бр. 11, Куманово. (28141)
- Воена книшка на име Триста Вангел, ул. "Д. Пахчански" бр. 43/1/1, Битола. (28252)
- Чековна картичка бр. 77323 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Горгиоска Мара, ул. "Булевар Туристичка" бр. 3-36, Охрид.
- Свидетелство од 8 одделение на име Мирко Трајановски, с. Драмче, Делчево. (27748)
- Свидетелство на име Сахиде Тахири, с. Ѓермо, Тетово.
- Свидетелство на име Скендерова Гемиле, с. Г. Јаболчиште, Велес. (27792)
- Свидетелства за 6, 7 и 8 одделение издадени од ОУ "Браќа Рамиз Хамид"-Скопје на име Дудуш Ергун, Ш. Оризари, бр. 116, Скопје. (27830)
- Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "Кирил и Методиј" на име Марита Фејзулоска, с. Пресил, Крушево. (27856)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Јета"-с. Слупчане на име Насер Шабани, с. Слупчане, Куманово. (27858)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ристов Љупчо, Кочани. (27859)
- Свидетелство издадено од ГУЦ "Здравко Цветковски" на име Демиров Реаим, Делчево. (27871)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од УСО "Орде Чопела" Прилеп на име Илиоска Елизабета, "Б. Планина" 43, Прилеп. (27889)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Бајрам Шабани"-Скопје на име Халили Муса, Скопје.
- Свидетелство за 4 година и диплома издадени од ГМЦ "Ч. Ф. Даме"-Скопје на име Горан Ивин, Скопје.
- Свидетелства за 3 и 4 година издадени од гимназијата "Ј. Б. Тито"-Скопје на име Ичкарова Ива, Скопје.
- Свидетелства од 1 и 2 година на име Митат Османи, с. Форино, Гостивар. (27983)
- Свидетелство на име Атанасова Невена, Штип.
- Свидетелство на име Азем Аземовиќ, с. Матејче, Куманово. (27987)
- Свидетелство од 8 одделение на име Илјази Зеширија, с. Челопек, Тетово. (27993)
- Свидетелство од 6 одделение на име Илјази Инис, с. Челопек, Тетово. (27994)
- Свидетелство за 3 година издадено од ДСУ "Кочо Рацин"-Скопје на име Николоска Ана, Скопје. 28037
- Свидетелство на име Госкум Зекир, с. Брштани, Дебар. (28081)
- Свидетелство на име Тодороски Борче, ул. "Н. Борче" бр. 15, Струга. (28122)
- Свидетелство на име Даути Џемазије, с. Камењане, Тетово. (28124)
- Свидетелство од 8 одделение на име Арбен Шерифи, ул. "Илинденска" бр. 226, Тетово. (28127)
- Свидетелство од 8 одделение на име Николов Ристо, ул. "Тиквешка" бб, Демир Капија. (28130)
- Свидетелство на име Николче Заткоски, Прилеп.
- Свидетелство од 6 одделение на име Милески Димче, с. Болно, Ресен. (28134)
- Свидетелство од 8 одделение на име Златкова Анита, Пробиштип. (28137)
- Свидетелство од 4 година на име Стојанова Тодорка, ул. "С. М. Данко" бр. 31, Гевгелија. (28138)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од училиште за физичка култура "М. М. Брицо"-Скопје на име Тасевски Игор, Скопје. (28156)
- Свидетелство на име Нуран Весели, с. Виштица, Куманово. (28240)
- Свидетелство на име Тркалевски Виктор, с. Митрашинци, Берово. (28241)
- Свидетелство од 8 одделение на име Божинов Златко, с. Мокрино, Струмица. (28245)
- Свидетелство од 8 одделение на име Даути Љутви, с. Седларево, Тетово. (28246)
- Свидетелство од 8 одделение на име Илјази Абдула, с. Боговиње, Тетово. (28247)
- Свидетелство од 1 година на име Дојранлиев Димитар, Гевгелија. (28248)
- Индекс бр. 6300 на име Митевска Елизабета, Прилеп.
- Индекс бр. 12772 издаден од Земјоделски факултет-Скопје на име Милошески Горан, Скопје. (28079)
- Индекс бр. 8233 издаден од Факултет за туризам и угостителство-Охрид на име Старковски Бојан, Охрид.
- Диплома на име Паунова Слободанка, ул. "Лески" бр. 42, Штип. (27791)
- Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Зуковиќ Агрон, Скопје. (27851)
- Диплома на име Кочоски Боби, ул. "142" бр. 45, Гостивар. (27860)
- Диплома на име Емилија Павловска, ул. "Бождар Мицковиќ" бр. 7, Куманово. (27862)
- Диплома на име Илиев Горан, ул. "М. Тито" бб, Гевгелија. (27876)
- Диплома и свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од хемиското училиште-Скопје на име Маја Костовска, с. Арачиново, Скопје. (27945)
- Диплома на име Ристов Мите, с. Ораовица, Радовиш. (27992)
- Диплома на име Белчовска Јасминка, Берово. (27992)
- Диплома за средно образование на име Илоска Добрана, Струга. (28123)
- Диплома на име Стојанова Тодорка, ул. "С. М. Данко" бр. 31, Гевгелија. (28128)
- Диплома на име Манов Фаница, ул. "Р. Кратовче" бр. 11, Кочани. (28143)
- Диплома на име Дуни Емилија, Струга. (28239)
- Здравствена легитимација бр. 375-683 на име Карадакоски Ристе, Охрид. (27750)
- Здравствена легитимација на име Томоски Митре, Охрид. (27897)
- Здравствена легитимација на име Апостолоска Ангела, Охрид. (27907)
- Здравствена легитимација на име Јовески Тасе, с. Волино, Охрид. (27879)
- Здравствена легитимација 2125-32867-00 на име Јанев Ангел, Охрид. (27977)
- Здравствена легитимација бр. 215-471852-00 на име Цветкоски Звонко, Охрид. (27990)
- Здравствена легитимација на име Чокова Марија, ул. "4-ти Јули" бр. 6, Велес. (28132)
- Здравствена легитимација на име Митева Зденка, Злетово, Пробиштип. (28242)
- Здравствена легитимација на име Митев Иле, Злетово, Пробиштип. (28244)
- Здравствена легитимација на име Арифовска Фирдаес, ул. "К. Марко" бр. 73, Велес. (28249)
- Лична карта на име Ријад Рамадани, с. Пршовце, Тетово. (27751)

Лична карта на име Митка Касами, с. Боровец, Струга. (27870)

Уверение издадено од Земјоделски факултет-Скопје на име Алексовски Љупчо, Скопје. (28129)

Уверение издадено од П. Ф. "Гоце Делчев"-Штип на име Николова Тодорка, ул. "Б. Горев" бр. 163, Велес.

Денарска штедна книшка бр. 20026200 издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Никола Цалески, с. Пештани, Охрид. (27880)

ЦЕМТ дозвола бр. 00091 издадена од Министерство за транспорт и врски на РМ на име ДПУТ ЕВРОЛИНИЈА ДООЕЛ, Струмица. (27958)

ЦЕМТ дозвола бр. 00387 издадена од Министерство за транспорт и врски на РМ на име ДПУТ ЕВРОЛИНИЈА ДООЕЛ, Струмица. (27959)

Даночна картичка бр. 4030995344638 издадена од Управа за јавни приходи на име ДОО КРОМАКОМ, Скопје. (27762)

Даночна картичка бр. 402699120362 издадена од Управа за јавни приходи на име АРТИ ДООЕЛ, Струга. (27796)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ЖИТОМЕЛ АД во стечај, Куманово.

Даночна картичка бр. 4030001423950 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Меригона ДОО, Скопје. (27854)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Ванчева Снежана, ул. "М. Тито" бр. 123, Богданци. (27895)

Даночна картичка бр.0061127 и дан бр. 4027998117-488 издадена од Управа за јавни приходи на име ТПП ТРГОПРОЕКТ Зоран Ристоманов, Струмица.

Даночна картичка бр. 0108783 и дан бр. 402300111-1645 издадена од Управа за јавни приходи на име СИГ КОМПАНИ, Конче. (28000)

Даночна картичка бр. 4026999115636 издадена од Управа за јавни приходи на име СЕЛА ДОО, Струга.

Даночна картичка бр.4030991339834 издадена од Управа за јавни приходи на име ОО на ССМ при Ј.У. за згрижување деца со воспитно социјални проблеми, Скопје. (28104)

Даночна картичка бр. 4030000388000 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Еуро Отогас ДООЕЛ, Скопје. (28116)

Даночна картичка бр. 4030996312659 издадена од Управа за јавни приходи на име ЕКОТЕРА ДОО Скопје, Скопје. (28117)

Даночна картичка бр. 4015992101832 издадена од Управа за јавни приходи-Кр. Паланка на име ПП Палкомерц традинг, Крива Паланка. (28159)

Даночна картичка бр. 503099202815 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име Авто такси Злате Видановски, Скопје. (28204)

Даночна картичка бр.4030996181970 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име МС МЛА-ДОСТ, Скопје. (28236)

1.3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и добие во Министерството за одбрана – бул. „Јане Сандански“ бр. 12 Скопје, во работен ден од 13,00 до 14,00 часот, ламела III, соба бр. 31 или кај одговорното лице во просториите на напред наведениот гарнизон.

1.4. Можност за поделба на набавката по видови на производи според Список бр. 1.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

## II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,  
- цена за 1 кг, без пресметан ДДВ и ДДВ посебно искажан,

- начин и услови на плаќање,  
- опис на квалитет и потекло на производот,  
- за свежо овошје и зеленчук рабат на утврдена пазарна цена.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (потребно е да се достави согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа):

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или во процес на ликвидација,

- доказ-извод од судска евиденција со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,

- техничка способност на понудувачот (член 25, став 1, алинеја 1, 2 и 5 од Законот за јавни набавки) за што понудувачите треба да достават:

а) список на главни испораки на стоки во последните три години со количини;

б) опис на техничките постројки на понудувачот;

в) сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, освен за производите свежо овошје и зеленчук.

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

## IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена 55 бода;

- техничка способност на понудувачот 40 бода;

- начин на плаќање 5 бода.

## V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија-Сектор за логистика, бул. „Јане Сандански“ бр. 12, ламела 1, Скопје на ден 12.11.2003 година со почеток во 12,00 часот.

Претставникот на понудувачот е должен на Комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-139/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПО ВТОР ПАТ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка:

1.2. Свежо овошје и зеленчук, леб, буреќ, крофни, тулумби, ектери, јогурт и свежо млеко пастеризирано за потребите на гарнизон Дебар по Список бр. 1.



Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008, локал 107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-548/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка:

1.2. Свежо овошје и зеленчук за потребите на воените пошти во гарнизон Скопје, (видови и количина наведени во Список бр. 1).

1.3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и добие во Министерството за одбрана - бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, во работен ден од 13,00 до 14,00 часот, ламела III соба бр. 31.

1.4. Набавката не е делива.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,  
- средна пазарна цена за производите од прва класа на пазарот на големо за земјоделски производи,  
- начин и услови на плаќање,  
- рок на испорака.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (потребно е да се достави согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар) и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 1 и 2 од Законот за јавни набавки), за што понудувачите треба да достават:

а) список на главни испораки на стоки во последните три години со количини;

б) опис на техничките можности (магацин, ладилници, возила).

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

#### IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена..... 40 бода,  
- техничка способност на понудувачот.....50 бода,  
- начин на плаќање.....10 бода.

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишан и заверен од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерството за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 1 Скопје, на ден 12.11.2003 година со почеток во 13,00 часот.

Претставникот на понудувачот е должен на Комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите на овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок. 107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-549/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Предмет на набавка:

1.2. Леб, буреќ, крофни и еклери за потребите на воените пошти во гарнизон Скопје, (видови и количини наведени во Список бр. 1).

1.3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и добие во Министерството за одбрана - бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, во работен ден од 13,00 до 14,00 часот, ламела III соба бр. 31.

1.4. Набавката е делива по видови на производи според Список бр. 1.

2. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- име, адреса и седиште на понудувачот,  
- цени во денари за 1 кг, без пресметан ДДВ и ДДВ посебно искажан,  
- начин и услови на плаќање,  
- опис на квалитетот и потекло на производот,  
- рок на испорака.

III. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (потребно е да се достави согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар) и тоа:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација,  
 - доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 1, 2, 3 и 5 од Законот за јавни набавки), за што понудувачите треба да достават:

а) список на главни испораки на стоки во последните три години со количини;

б) опис на техничките постројки на понудувачот;

в) посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитетот;

г) сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот.

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

#### IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена..... 40 бода,

- техничка способност на понудувачот.....50 бода,

- начин на плаќање.....10 бода.

#### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишан и заверен од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки, на денот на јавното отворање на понудите.

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 1 Скопје, на ден 12.11.2003 година со почеток во 10,00 часот.

Претставникот на понудувачот е должен на Комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите на овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/2469-008 лок. 107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за труд и социјална политика, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 25/03 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за труд и социјална политика.

1.2. Предмет на набавката: изведба на видлива инсталација од парно греење и сервисирање на пламеници во детски градинки (набавката е делива).

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

#### 2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Описот и обемот на работите се дадени во прегледот што понудувачите може да го подигнат во Министерството за труд и социјална политика на ул. "Даме Груев" бр. 14, а за истиот треба да уплата 2.000,00 денари на сметка на набавувачот.

Жиро сметка бр. 150100030278716, приходно konto: 723112, програма 11.

Предмерот се пополнува и се приложува во понудата.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Име и адреса на понудувачот.

3.2. Единечни цени по позиции и вкупно.

3.3. Цена на понудата со вклучен ДДВ.

3.4. Начин на плаќање.

3.5. Рок на изведба изразен во календарски денови.

3.6. Понудите од странските понудувачи (документацијата и понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

#### 4. ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Документ за бонитет издаден од Централниот регистар согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 12/98 и 55/95), оригинал или заверена фотокопија од нотар.

4.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постари од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).

4.3. Извод од регистрација на дејноста.

4.4. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).

4.5. Уверение од надлежен суд дека со правосилна пресуда не е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење а дејноста, не постара од шест месеци (оригинал или заверена фотокопија од нотар).

4.6. Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката, број и структура на вработени по квалификации и искуство.

4.7. Референтна листа за досега завршени работи од овој вид, со износи, датуми и примачи.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена 50 бода;

5.2. Рок на изведба 10 бода;

5.3. Начин на плаќање 20 бода;

5.4. Техничко-технолошки бонитет 10 бода,

5.5. Економско-финансиски бонитет 10 бода.

#### 6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки (пречистен текст) во еден оригинален примерок потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

6.2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол треба да стои ознака "не отворај" и бројот на повикот, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот - понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

#### 7. РОКОВИ

7.1. Рок на доставување на понудите: до денот и часот на самото отворање на понудите.

7.2. Отворање на понудите ќе се изврши на 12.11.2003 година во 10,00 часот, во просториите на Министерството за труд и социјална политика во присуство на овластени претставници на понудувачите.

**8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Понудите кои нема да бидат доставени до денот и часот на самото отворање како и оние кои не се изработени според тендерската документација и отворениот повик нема да се разгледуваат.

Информации на телефон: 3 106 214.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членовите 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки за Проектот за рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

**БАРАЊЕ ЗА ЈАВНА НАБАВКА БР. 1215-1/2003  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ  
НА СТРУЧЕН НАДЗОР НАД ИЗВЕДБА**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач: Тим за водење на Проектот за рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со седиште на ул. "III Македонска бригада" бр. 10, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Вршење на стручен и технички квалитативен и квантитативен надзор над изведба на работите за реконструкција и санација на десен магистрален канал за наводнување од ХМС "Тиквеш" делница Марена-Тремник од км 27+879 до км 34+067, градежен Договор бр. СВС 109а.

1.3. Обемот, рокот и начинот за извршување на работите: вршење на стручен квалитативен и квантитативен надзор се дадени во тендерската документација.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.5. Право на учество имаат сите физички и правни лица регистрирани за ваков вид работи, чие седиште е во Република Македонија.

1.6. Набавката не е делива.

**2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

2.1. Понуда - пресметка со понудени единечни цени по позиции и вкупна цена на понудата (нето вредност и вредност со данок), према прилог Ц и Д од тендерската документација, потпишани и заверени од овластено лице на понудувачот.

2.2. Придружна документација:

- Извод од регистрација на дејноста на понудувачот;

- Документ за бонитет од Централниот регистар на РМ;

- Писмен доказ од надлежен орган дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Писмен доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите наведени во точка 2.2. треба да бидат во оригинал или копија заверена од нотар и да не бидат постари од 6 (шест) месеци.

2.3. Дополнителна документација-докази за техничка способност на понудувачот:

- Референтна листа на понудувачот за досега извршен надзор над изведба, санација, реконструкција;

- Список на техничката опременост на понудувачот (опрема, возила, и др. потребна за извршување на набавката);

- Список за технички лица кои ќе бидат вклучени во извршување на работите со нивна референтна листа за квалификација, работно искуство и искуство во вршење надзор /изведување/ на работи кои се предмет на барањето.

**3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

3.1. цена.....40 поени,

3.2. техничка способност на понудувачот.....15 поени,

3.3. техничка опременост на понудувачот...15 поени,

3.4. техничка способност на предложените лица.....30 поени.

**4. РОКОВИ**

4.1. Рок за поднесување на понудите: 10 дена од денот на објавувањето на барањето.

4.2. Отворање на понудите ќе се изврши јавно, без присуство на понудувачите.

**5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во барањето.

5.2. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

5.3. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознака "не отворај" и број на барањето. Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи побудата од точка 2.1. на барањето и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи придружната и дополнителната документација наведена во точките 2.2. и 2.3. и носи ознака "документација" и точна адреса на испраќачот - понудувачот.

5.4. Понудата се доставува по пошта или во архивата на тимот за водење на Проектот за рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. "III Македонска бригада" бр. 10, 1000 Скопје, во рок назначен во точка 4.1. од барањето.

**6. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

6.1. Тендерската документација за обемот, рокот и начинот за извршување на работите: вршење на стручен квалитативен и квантитативен надзор може да се види и подигне без надоместок во канцеларијата на тимот за водење на Проектот, при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул. "III Македонска бригада" бр. 10, Скопје.

6.2. Техничката документација за Реконструкција и санација на десен магистрален канал за наводнување од ХМС "Тиквеш" делница Марена-Тремник од км 27+879 до км 34+067, градежен Договор бр. СВС 109а, може да се види во канцеларијата на тимот за водење на Проектот, при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул. "III Македонска бригада" бр. 10, Скопје.

**7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

7.1. Понудите кои не се пристигнати или предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според позициите во отворениот повик, нема да бидат разгледувани.

7.2. Понудите кои не ги содржат сите барани податоци ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земат за разгледување.

7.3. Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: 3111-205.

Комисија за јавни набавки

**Република Македонија**  
**Фонд за магистрални и регионални патишта**  
**Регионален проект за патишта во Македонија**

**МЕЃУНАРОДЕН ПОВИК ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА**  
**ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ ОБИКОЛНИЦА**  
**НА СКОПЈЕ**  
**ДЕЛНИЦА: "ОРИЗАРИ – САРАЈ"**  
**км. 13+500 - км. 25+290**

Овој повик за претквалификација следи по Општата објава за набавки за овој проект, која е објавена од страна на EBRD во Procurement Opportunities: Општа објава за набавки, на 24.10.2001.

Фондот за магистрални и регионални патишта, (Инвеститорот) има намера средствата од заемот од Европската Банка за Обнова и Развој, (EBRD), да ги намени за Регионалниот Проект за Патишта во Македонија. Изградбата на оваа делница ќе биде делумно финансирана и со заем од Европската Инвестициона Банка (EIB) (Проект за Патишта II), како и средства од локални извори.

Инвеститорот бара компаниите и здружувањата за заедничко настапување (Joint Venture) кои ќе учествуваат на претквалификацијата да поднесат понуди за следниот договор, кој ќе биде финансиран со дел од средствата од заемот од EBRD и EIB.

- Автопатот Обиколница на Скопје, делница "Оризари" - "Сарај", во должина од 11.79 км е дел од Транс Европскиот Патен Коридор VIII. Оваа делница претставува продолжение на делницата "Хиподром" - „Оризари“, км 0+000 - 13+500, која е во фаза на изградба и е финансирана од EIB. Со изградбата на овие две делници, Обиколницата на Скопје ќе биде комплетирана. Во согласност со Главниот Проект изработен од страна на Балкан Консалтинг (Македонија), предложено е изградбата на оваа делница да биде извршена во една фаза. Овој Договор опфаќа изградба на комплетно нов автопат. Терен: рамничарски. Предложен период за изградба: 36 месеци.

Претквалификацијата и поднесувањето на понуди се отворени за сите компании и здружувања за заедничко настапување, од било која земја.

Средствата од заемот од EBRD не може да бидат употребени за плаќања на правни или физички лица или за било каков увоз на стока, ако таквото плаќање или увоз е забрането со одлука од Советот за Безбедност на Обединетите Нации, презентирани во Глава VII од Повелбата на Обединетите Нации.

Документите за претквалификација може да се добијат на адресата наведена подолу во текстот, почнувајќи од 29 Октомври 2003, по плаќање на неповратна сума од 6000 Македонски Денари (МКД) или еквивалентен износ во конвертибилна валута.

За плаќање во EUR:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Bank name and Address | Narodna Banka na Republika Makedonija in Deutsche Bank Frankfurt<br>Acc.no 9359332<br>Address: Taunusanlage 12-21<br>60262 Frankfurt am Main |
| Bank Account Holder   | Fund for National and Regional Roads   |
| Bank Account Number   | 25730  |

За плаќање во денари (МКД):

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Име и адреса на Банката        | Комерцијална Банка - АД Скопје<br>Кеј Димитар Влахов 4, 1000 Скопје |
| Сопственик на банковата сметка | Фонд за магистрални и регионални патишта                            |
| Жиро сметка                    | 300000001613049   |
| Единствен даночен број         | 4030981217633   |

На барање, документите ќе бидат испратени по брза пошта, но Инвеститорот нема да прифати никаква одговорност во случај на губење на документите или на задоцнета испорака.

Претквалификационите документи мора да бидат целосно комплетирани и доставени на подолу наведената адреса, до 16 декември 2003, до или пред 12:00 часот (по локално време). Документите кои ќе задоцнат ќе бидат одбиени и вратени неотворени до Испраќачот.

Заинтересираните компании можат да добијат дополнителни информации, како и да ги прегледаат и да ги добијат претквалификационите документи кај: Злате Манев ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ ул., Даме Груев“ бр. 14, 1000 Скопје, Република Македонија. Тел: ++389 2 3118 - 044; Факс: ++389 2 3220 - 535.

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98 и 21/02 – пречистен текст), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 26/2003

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на степлери и патрони за Клиниката за тораковаскуларна хирургија.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02-пречистен текст).

1.4. Тендерската документација според вид и количина може да се подигне во архивата на Клиничкиот центар Скопје.

1.5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветна дејност пропишана со Закон за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02).

1.6. Понудата е делива.

1.7. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарателот.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име, адреса-седиште на понудувачот,
- единечна и вкупна цена изразена во денари, со пресметан ДДВ и останати давачки,
- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- да се исполнат сите услови барани во тендерската документација,
- можност за поделба на набавката,
- тип, марка, производител и земја на потекло,
- задолжително доставување на проспектен материјал,
- сертификат за квалитет според Европски стандарди,
- рок на употребливост,
- референтна листа,
- испораката да биде исклучиво по барање на нарателот,
- рок на важност на понудата.

#### 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,
- извод од судската регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва-копија,
- решение за вршење на дејност, производство или промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински потрошен материјал издаден од Министерството за здравство,

- доказ за финансиска способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет (“Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,

- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),

- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена копија од страна на нотар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар.

Документите од алинеите 4, 5, 6 и 7 не смеат да бидат постари од 6 месеци.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки-пречистен текст.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар, Скопје, ул. “Водњанска“ бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 17.11.2003 година, во 11 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| - квалитет         | - 40 бода, |
| - цена             | - 30 бода, |
| - начин на плаќање | - 20 бода, |
| - рок на испорака  | - 10 бода. |

#### 6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 11 часот на ден 17.11.2003 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 17.11.2003 година во 11 часот, во Управната зграда на Клиничкиот центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и спротивно на условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 3147-639 и 3147-954.

ЈЗО Клинички Центар Скопје

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98 и 21/02 – пречистен текст), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 27/2003

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на васкуларни протези, пачеви, фогартови еднолуменски катетри, оклудери, за Клиниката за тораковаскуларна хирургија, за период од една година.

1.3. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02-пречистен текст).

1.4. Тендерската документација според вид и количина може да се подигне во архивата на Клиничкиот центар Скопје.

1.5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветна дејност пропишана со Закон за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02).

1.6. Понудата е делива.

1.7. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарачателот.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име, адреса-седиште на понудувачот,
- единечна и вкупна цена изразена во денари, со пресметан ДДВ и останати давачки,
- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- да се исполнат сите услови барани во тендерската документација,
- можност за поделба на набавката,
- тип, марка, производител и земја на потекло,
- задолжително доставување на проспектен материјал,
- сертификат за квалитет според Европски стандарди,
- рок на употребливост,
- референтна листа,
- испораката да биде исклучиво по барање на нарачателот,
- рок на важност на понудата.

#### 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште,
- извод од судската регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва-копија,
- решение за вршење на дејност, производство или промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински потрошен материјал издаден од Министерството за здравство,
- доказ за финансиска способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет (“Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар.

Документите од алинеите 4, 5, 6 и 7 не смеат да бидат постари од 6 месеци.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки-пречистен текст.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар, Скопје, ул. “Водњанска“ бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 20.11.2003 година, во 11 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

## 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следните критериуми:

- квалитет - 40 бода,
- цена - 30 бода,
- начин на плаќање - 20 бода,
- рок на испорака - 10 бода.

### 6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 11 часот на ден 20.11.2003 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 20.11.2003 година во 11 часот, во Управната зграда на Клиничкиот центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и спротивно на условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 3147-639 и 3147-954.

ЈЗО Клинички Центар Скопје

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98 и 21/02 – пречистен текст), ЈЗО Клинички центар Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 28/2003

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички центар Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на ЕКГ и ЕЕГ хартија, електроди за е.у. капи, маски и каљачи за е.у. потребни за клиниките за период од една година.

1.3. Тендерската документација (според вид и количина), може да се подигне во архивата на Клиничкиот центар Скопје.

1.4. Право на учество имаат сите правни лица кои се регистрирани за вршење на соодветна дејност пропишана со Закон за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98).

1.5. Понудата е делива.

1.6. Испораката ќе се врши sukcesивно според потребите и по барање на нарачателот.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- единечна и вкупна цена изразена во денари, со пресметани давачки,
- услови и начин на плаќање,
- рок на испорака,
- тип, марка, производител и земја на потекло,
- опис на пакување,
- по можност урнек за ЕКГ и ЕЕГ хартија,
- задолжително урнек за капи, маски, каљачи и електроди за ЕКГ за е.у.,
- можност за поделба на набавката,
- испораката да биде исклучиво по барање на нарачателот,
- рок на важност на понудата.

#### 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачите треба да ја достават следната придружна документација:

- извод од судската регистрација на дејност (копија),

- решение за вршење на дејност, производство или промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински потрошен материјал издаден од Министерството за здравство,

- документ за бонитет издаден од страна на надлежен орган, според член 22 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98 и 2/2002),

- доказ од надлежен орган дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка за безбедност, забрана за вршење на дејност,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од алинеја 3, 4, 5 и 6 не смеат да бидат постари од 6 месеци и притоа мораат да бидат во оригинал или копија заверена кај нотар.

### 4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 25.11.2003 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 25.11.2003 година во 11,00 часот, во Управната зграда на Клиничкиот центар Скопје.

4.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предадат писмено овластување.

## 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми:

- цена 45 бода,
- квалитет 25 бода,
- начин на плаќање 20 бода,
- рок на испорака 10 бода.

### 6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорното лице.

6.2. Понудата се доставува согласно член 56 од Законот за јавни набавки-пречистен текст.

6.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички центар, Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 25.11.2003 година, во 11,00 часот.

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени според овој повик нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации на тел: 3147-639 и 3147-954.

ЈЗО Клинички Центар Скопје

Согласно член 17 и член 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат“ – Скопје, објавува

### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 36/2003

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој Повторен отворен повик бр. 36/2003 е ЈП „Македонијапат“ – Скопје со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за:

- 1. Полутоварно возило 3 бр. со следните карактеристики:
  - продолжена кабина: 1+6 седишта,
  - бруто маса: до 5000 кг.,
  - зафатнина на мотор: до 3000 см<sup>3</sup> EURO 2 (TDI) Turbo Diesel Intercool,

- силина на мотор: од 90 до 110 KS,
- носивост: до 2500 кг,
- димензии на товарен сандак:
- должина: до 3600 мм,
- ширина: до 2500 мм,
- висина на сандак: до 400 мм,
- боја: портокалова-стандард на ЈП „Македонијапат“.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

## 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) и паритет ДДП магацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот за испорака на машината.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудата треба да го содржи потеклото на производителот на машината што е предмет на набавката.

2.8. Гаранција, сервис и обезбедени резервни делови.

## 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар.

Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција. Доколку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извештај, во тој случај доставува доказ од надлежна институција дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во исто време доставува друг соодветен документ за својата економска и финансиска способност, издаден од соодветна институција.

3.2. Понудувачот треба да достави потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

- каталози со основни технички карактеристики и упатства за ракување со машината;
- понудувачот да презентира дека за понудената машина вршел испорака на резервни делови од производителот.

3.5. Референтна листа за досегашни работи од ваков вид од производителот.

3.6. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот јавен повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.7. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци освен ревизорскиот извештај.

## 4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки.

## 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- Квалитет на производот 30 поени;
- Цена 30 поени;
- Начин на плаќање 20 поени;
- Рок на испорака 10 поени;
- Референтна листа на производителот 10 поени.

## 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Македонијапат“ – Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14, за Комисија за јавни набавки.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 13.11.2003 година (четврток), во 12,00 часот во просториите на ЈП „Македонијапат“ – Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14 – Скопје, во салата на VI кат, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

## 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработените според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 став 1 и член 17 од Законот за јавни набавки (Службен весник на РМ“ бр.21/2002 - пречистен текст), Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија објавува:

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-2/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на отворениот повик бр. 01-2/2003 е Македонската радио-телевизија, бул. “Гоце Делчев“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката е : услуги на осигурување за деловната 2003/2004 година на Ј.П. Македонска радио телевизија и тоа:

А) Осигурување од основни ризици:

2.1. Осигурување на градежни објекти и целокупна опрема во објектите на територија на Република Македонија, од опасности од пожар и некои други опасности;

2.2. Осигурување на опрема од кршење и некои други опасности;

2.3. Осигурување на залихи на флотантна основа од опасности од пожар и некои други опасности;

2.4. Осигурување од опасности од провална кражба и разбојништво;

2.5. Осигурување на моторни возила од одговорност за штети причинети кон трети лица;

2.6. Каско осигурување на моторни возила со вклучен дополнителен ризик од кражба.

Б) Факултативно осигурување од основни ризици:

2.7. Осигурување на електронски сметачи, процесори, персонални компјутери, телефакси фотокопир апарати и слични уреди.

2.8. Каско осигурување на возила кои службено излегуваат надвор од границите на Република Македонија.

В) Факултативно осигурување од дополнителни ризици:

2.9. за 2.1 - поплава, порој и високи води,

- лизгање и одронување земја,

- слегнување на тлото.

2.10. за 2.2 - студиски камери,

- магнетоскопи,

- студиски рефлектори,

- камкордери и преносна радио и ТВ техника.

Спецификацијата, односно тендерската документација понудувачите можат да ја подигнат во просториите на МРТ секој работен ден на 2 кат соба бр. 211 од 8,00 до 14,00 часот.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни лица што се регистрирани за вршење на соодветна дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

## II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2. Обемот на покритие на осигурувањето со наброени ризици, одделно за објектите и стоките, а за возилата да се наведе која територија ја покрива осигурувањето и висината на доплатакот за територии кои не се покриени и процентот на сопствено учество во случај на кражба.

3. Висината на стапките за осигурување на предметот на осигурување (точка 2 од овој повик) изразени во проценти, како и бонификации - попусти по разни основи, по предметот на осигурување.

4. Начин, услови и рок на плаќање на премијата, при што предност при вреднувањето на понудите ќе имаат понудувачите со начин на плаќање по пат на компензација.

5. Премијата и останатите вредности да бидат искажани во денари.

6. Рок на исплата на штети.

7. Рок на важност на понудата да е најмалку 60 дена.

8. Набавката е делива - услугата може да се подели на повеќе понудувачи во зависност од предметот на осигурување. Понудувачот не мора да даде понуда за целокупниот обем на набавката, но понудата мора да е комплетна по единечни видови на осигурување.

## III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Понудувачот треба да достави:

1. Акт за основање на друштвото и Решение за упис во трговскиот регистар (чл. 19 и 23 од Законот за осигурување "Службен весник на РМ" бр. 35 /01 и Закон за супервизија на осигурување чл. 35 и 36 "Службен весник на РМ" бр. 27/02).

2. Дозвола за основање и работа (чл. 13 од Законот за осигурување - "Службен весник на РМ" бр. 35/01 и Законот за супервизија на осигурување чл. 31 "Службен весник на РМ" бр 27/02).

3. Програма за планирано реосигурување чл. 100 од Законот за супервизија на осигурување

4. Доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки:

- Документ за бонитет од Централниот регистар.

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

5. Доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаевите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки:

- Доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација.

- Доказ дека на понудувачот не му е изречена мерка безбедност - забрана за вршење на дејност.

6. Писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното оворање согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

7. Изјава со која понудувачот се обврзува сите податоци, кои ги добил од корисникот на услугата како тендер документација да ги чува како деловна тајна, а истите може да ги користи само како основа за изработка на предметната понуда.

8. Сите документи треба да се оригинал или нотарски заверени копии верни на оригиналот (освен изводот од судска регистрација).

## IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

|   |          |
|---|----------|
| 1. Висина на премиска стапка            | 35 бода; |
| 2. Бонификација-попусти по разни основи | 25 бода; |
| 3. Обем на покритие на осигурување      | 20 бода; |
| 4. Рок и начин на плаќање на премијата  | 15 бода; |
| 5. Рок и начин на исплата на штетите    | 5 бода.  |

## V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Рокот на доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 01-2/2003 (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат во Архивата на Македонската радио телевизија по истекот на крајниот рок, нема да бидат разгледувани.

2. Понудата се доставува согласно член 55, 56, и 57 од Законот за јавни набавки и тоа се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

3. Понудите во согласност член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Гоце Делчев" бб, или да се предадат во архивата на Македонската радио-телевизија ( најдоцна до 16 часот секој работен ден ) или понудите да се предадат на Комисија за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на повикот. Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на испраќачот-понудувачот.

4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 12 часот на 19.11.2003 год. во просториите на Македонската радио-телевизија на V кат , соба број 514 сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

## VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

2. Понудата и придружната документација треба да бидат доставени на македонски јазик.

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои не се во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.



За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат ++389-2-3213-133; ++389-2-3112-200 локали = 20-98; 26-77, и факс: ++389-2-3221-104.

Македонска радио телевизија  
Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 година), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по отворениот повик бр. 01/2003 е ЈП Македонска радиодифузија - Скопје, бул. "Гоце Делчев" бб, 1000 Скопје.

1.2. Предмет на набавката, вид и количина: 10KW - ТВ - УХФ предавател - 1 парче, за матичниот пункт "Црн Врв", со следниве технички параметри:

1. Излезна моќност 10KW.
2. Фреквентно подрачје - УХФ - 30 канал - без офсет, стандард G со можност за емитување на дигитална ТВ.
3. Предавателот во целост да биде изведен во транзиторска техника (SOLID STATE).
4. Да содржи два драјвера (DUAL DRIVE) со можност од автоматско и мануелно префрлање.
5. Тонскиот модулатор да има можност за емитување на моно и стерео односно DUAL SOUND.
6. РФ излезот да биде изведен со приклучок тип EIA - 3 1/8".

7. Да содржи можност за телеконтрола и телеметрија.  
8. Напојување на предавателот: трифазно за напон 220/380V и фреквенција 50 Hz.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

1.4. Постапката по повикот се спроведува согласно со Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002 година).

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата на заинтересираните понудувачи треба да содржи:

- 2.1.1. Име, адреса и седиште на понудувачот;
- 2.1.2. Цена, поединечна и вкупна;  
Домашните понудувачи цената ја искажуваат со посебно искажан данок на додадена вредност. Пресметката и плаќањето ќе се изврши во согласност со Законот за облигациони односи, со примена на среден курс на Народна банка на Република Македонија на ЕУР валутата.

Странските понудувачи цената да ја искажат во евра со паритет ЦИП Скопје.

- 2.1.3. Начин и рок на плаќање;
- 2.1.4. Начин и рок на испорака;
- 2.1.5. Гарантен рок на предметот на набавката;
- 2.1.6. Сервисирање и постгаранциска поддршка;
- 2.1.7. Референци за изведување на ваков вид на набавки;
- 2.1.8. Рок на важноста на понудата;
- 2.1.9. Техничка документација (карактеристики) за предметот на набавка.

2.2. Во прилог кон понудата понудувачот задолжително треба да ја достави и следната придружна документација:

- 2.2.1. Извод од регистрација на дејноста;
- 2.2.2. Доказ за техничка способност согласно член 25 од Законот за јавни набавки;
- 2.2.3. Економско -финансиски бонитет, издаден од Централниот регистар;

2.2.4. Потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки издадена од Управата за јавни приходи;

2.2.5. Потврда дека на понудувачот не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност издадена од надлежен суд;

2.2.6. Потврда дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација, издадена од овластен орган.

2.3. Документите наведени во точките 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. и 2.2.6. се доставуваат во оригинал или копија заверена кај нотар и не постари од 6 месеци.

2.4. Странските понудувачи под точките 2.2.3. како доказ за својата финансиска и економска способност доставуваат ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на економска ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното работење на понудувачот во последните три години.

#### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Секој понудувач може да учествува на отворениот повик за прибирање понуди само со една понуда.

3.2. Понудите се доставуваат во оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот. Понудите задолжително да бидат изработени на македонски или англиски јазик.

3.3. Понудите се доставуваат по пошта или со предавање во архивата на набавувачот на адреса: ЈП "Македонска радиодифузија Скопје", (Комисија за јавни набавки) бул. "Гоце Делчев" бб, 1000 Скопје, Република Македонија. Понудувачите своите понуди може да ги достават и лично со предавање на Комисијата за јавни набавки, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

3.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на отворениот повик за прибирање понуди, Во средината на пликот треба да биде напишана точната адреса на набавувачот.

3.5. Во затворениот плик треба да има два посебни и затворени пликови. Во едниот внатрешен плик треба да биде ставена понудата со документите наведени во точката 2.1. и на истиот да стои ознака "понуда". Во другиот внатрешен плик треба да е содржана севкупната придружна документација наведена во точките 2.2. и 2.4. и треба да ја носи ознаката "документација" и точниот назив на адреса на понудувачот.

3.6. Пликовите во кои се доставуваат понудите не смеат да имаат било каква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот (напишана, залепена, втисната или на поинаков начин внесена од самиот понудувач).

3.7. Краен рок за поднесување на понудите е 11.12.2003 година до 14,00 часот.

#### 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Избор на најповолен понудувач ќе се изврши согласно следните критериуми:

|   |          |
|---|----------|
| 4.1.1. Квалитет и технички карактеристики на понудената опрема          | 45 бода, |
| 4.1.2. Цена   | 30 бода, |
| 4.1.3. Услови и начин на плаќање  | 10 бода, |
| 4.1.4. Рок на испорака  | 5 бода,  |
| 4.1.5. Референци на понудувачот за слични проекти и техничка опременост | 5 бода,  |
| 4.1.6. Гаранција, понудени услови на поддршка и одржување               | 5 бода.  |

#### 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Отворањето на понудите е јавно и ќе се изврши со присуство на понудувачите на 17.12.2003 година (среда) во 12,00 часот во просториите на набавувачот (Сала за состаноци XV кат, канцеларија бр. 1502).

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување за учество пред почетокот на јавното отворање.

5.2. Понудите што ќе пристигната после утврдениот краен рок и понудите што не се изготвени согласно со одредбите од Законот за јавни набавки, Комисијата за јавни набавки нема да ги земе во предвид при разгледувањето.

5.3. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат на тел. ++389 2 3 297 129, fax. ++389 2 3 119 107, Маја Јанчевска, секој работен ден од 08,00-15,00 часот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 17 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 2/2002 и 24/2003), Комисијата за јавни набавки, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 8М/2003 (ТРЕТО ОБЈАВУВАЊЕ) ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ (во согласност со учеството на Владата на Република Македонија и Договорот за заем склучен со Европската банка за обнова и развој – ЕБОР на 22.09.2000 година, наменет за имплементација на „Акциона програма за унапредување на општините и животната средина“ – МЕАП)**

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### 1.1. Набавувач

Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, Плоштад „Црвена Скопска општина“ број 4, Скопје.

##### 1.2. Предмет на набавка:

Изградба на објект за сместување на градежни машини и браварска работилница за ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Струмица.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица од Република Македонија.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки – пречистен текст.

#### 2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот на работите во целост се наведени во техничката документација која понудувачите можат да ја подигнат во просториите на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, ул. „Црвена Скопска општина“ бр. 4 – Скопје, соба број 302 од 08 до 15 часот, секој работен ден, во времето на траење на јавниот повик, откако ќе уплатат износ од 1.200,00 денари на следнава сметка: Буџет на РМ, Министерство за транспорт и врски, НБРМ, трезорска сметка 100000000063095 жиро сметка бр. 130010025663116, приходно konto 724125, програма 11 на Министерство за транспорт и врски РМ – Скопје, ЕДБ 4030990278246 НРБМ-Скопје, со цел на дознаката: Тендерска документација за градежни и градежно-занаетчиски работи Изградба на објект за сместување на градежни машини и браварска работилница за ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Струмица.

Понудувачите можат да извршат увид во главниот проект за изведување на работите за сето време на траење на отворениот повик во просториите на Министерството за транспорт и врски од 10 до 13 часот.

Предвидена е посета на локацијата на ден 28.10.2003 година во 10 часот, во просториите на ЈПКД „КОМУНАЛЕЦ“ Струмица, ул. „24 Октомври“ бр. 2, Струмица. Трошоците за предвидената посета ќе ги сноси самиот понудувач.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи наведени во тендерската документација.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наведени во услови за тендерска документација на Проектот.

3.3. Понудувачите се должни да достават свои единечни цени за секоја ставка од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) со ДДВ.

3.4. Банкарската гаранција за понудата во висина од 5% од понудената цена.

#### 4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(прилог кон понудата)

- Извод од регистрација на дејност;  
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар;

- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален примерок или копија заверена од нотар;

- Доказ за техничка способност на понудувачот, согласно член 25 од Законот за јавни набавки – пречистен текст;

- Вкупна вредност и преглед на извршените работи во последните 3 години;

- Вкупна вредност и преглед на извршени слични работи во последните 3 години;

- Профил на компанијата, квалификација и искуство на раководниот тим за проектот;

- Техничко-технолошки бонитет.

#### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена и начин на плаќање 30 бода;

5.2. Рок и време на изведба 10 бода;

5.3. Методологија, пристап на работа и работен план 30 бода;

5.4. Техничка и кадровска опременост и референтна листа 25 бода;

5.5. Гарантен рок 5 бода.

#### 6. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и 2 копии. Секој понудувач може да достави само една понуда.

6.2. Кратен рок за предавање на понудите е 14.11.2003 година до 12 часот.

6.3. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

6.4. Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

6.5. Понудите да се достават преку пошта на адреса: Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, плоштад „Црвена Скопска општина“ број 4 – Скопје, или да се предадат во архивата на Министерството за транспорт и врски, не подоцна од предвидениот рок за предавање на понудите.

6.6. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова јавно барање.

6.7. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

6.8. Во затворениот плик треба да има уште 2 затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата со финансиската документација и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен плик ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

6.9. Јавното отворање ќе се изврши во просториите на Министерство за транспорт и врски, Плоштад „Црвена Скопска општина“ број 4 – Скопје, соба број 319 во 12 часот, на ден 14.11.2003 година, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефоните 02/3145-425 и 02/3145-499.

Комисија за јавни набавки

## С О О П Ш Т Е Н И Е

Се пролонгира рокот за доставување на понудите по Отворен повик бр. 06-25/2003 година за набавка – мерење на концентрација на прашина на CO<sub>2</sub> и NO<sub>2</sub> на оцак 1 и 2 за 15 дена.


Јавното отворање на понудите по Отворениот повик бр. 06-25/2003 ќе се одржи на 21.11.2003 година во 12 часот во просториите на Подружница РЕК-Битола.

Комисија за јавни набавки

## С О Д Р Ж И Н А

|   | Страница |
|---|----------|
| 1485. Декларација за заштита на правата на детето.....  | 1        |
| 1486. Одлука за именување на претседател и членови на Комисијата за хартии од вредност.....   | 2        |
| 1487. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....   | 2        |
| 1488. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Болница за душевни болести - Демир Хисар.....   | 2        |
| 1489. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Психијатриска болница “Скопје“ - Скопје.....  | 2        |
| 1490. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита - Тетово.....  | 3        |
| 1491. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....  | 3        |
| 1492. Одлука за избор на член на Републичкиот судски совет.....   | 3        |
| 1493. Одлука за разрешување и избор на членови на Советот за радиодифузија.....   | 3        |
| 1494. Одлука за разрешување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата за годишни остварувања во областа на публицистиката и новинарството и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата “Мито Хаџивасилев-Јасмин“..... | 4        |
| 1495. Одлука за вежбовни активности на органите на државната управа и јавните претпријатија.....  | 4        |

|   |    |
|---|----|
| 1496. Одлука за формирање на Совет за имплементација на реформата на пензискиот систем.....   | 4  |
| 1497. Одлука за припојување на Ветеринарниот институт во Скопје кон Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.....   | 5  |
| 1498. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина - геотермална вода на ДПТУ Посејдон МБ експорт-импорт ДООЕЛ, Скопје, на локалитетот кај с. Негорци, Општина Гевгелија..... | 5  |
| 1499. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина - подземна вода на Р.Ж. “УСЛУГИ“ АД Скопје на локалитетот Роконија во кругот на Железара - Скопје.....                     | 5  |
| 1500. Одлука за пренесување на право на користење на недвижен имот.....   | 6  |
| 1501. Одлука за продажба на средства и опрема и давање под закуп на објекти и обработливо земјиште.....   | 6  |
| 1502. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за осигурување на депозити - Скопје.....  | 7  |
| 1503. Одлука за давање согласност на Одлуката за кредитно задолжување кај Европската банка за обнова и развој.....  | 7  |
| 1504. Одлука за давање согласност на Одлуката за кредитно задолжување кај Европската инвестициона банка.....  | 7  |
| 1505. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....   | 7  |
| 1506. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....   | 7  |
| 1507. Одлука за изменување на Одлуката за прибавување на недвижности.....   | 8  |
| 1508. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видовите на царински обележја и начинот на нивна употреба..   | 8  |
| 1509. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност....  | 8  |
| 1510. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност....  | 8  |
| 1511. Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на емисија на акции.....   | 8  |
| 1512. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....  | 9  |
| 1513. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....   | 9  |
| 1514. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....   | 9  |
| 1515. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....   | 9  |
| 1516. Решение за спроведување на статистички истражувања.....   | 9  |
| 1517. Одлука за дополнување на Одлуката за именување на привремен управник во Експорт-Импорт банка А.Д. Скопје.....   | 10 |
| 1518. Одлука за потребната документација за издавање на дозволи според одредбите на Законот за банките, Законот за хартии од вредност и Законот за банки за микрофинансирање (Пречистен текст).....                         | 10 |
| 1519. Одлука за потребната документација за издавање на согласности и за доставување на известување согласно член 26 став 4 од Законот за банките (Пречистен текст).....  | 15 |
| 1520. Одлука за избор на претседател на Републичкиот судски совет.....  | 19 |



**ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО  
ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ**


**ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

**БРЗ ON-LINE ПРИСТАП  
ДО ЦЕЛОКУПНАТА БАЗА НА  
ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ  
ОД 1945 ГОДИНА ДО ДЕНЕС  
КАКО И НА ДИГИТАЛНОТО ИЗДАНИЕ НА  
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“**

СЕЛЕКТИВЕН ПРИСТАП ДО

- Предметен регистар
- Алфавитен регистар
- Хронолошки регистар
- Изданија
- Огласи



- Известување за промени
- Поврзани прописи
- Детален приказ
- Моја збирка на прописи
- Извор и вид на пропис ...

ГРУПИРАНИ ПО

**Важечки** <

**Неважечки** <

Од 01.10.2003 до 31.12.2003 година  
Ви овозможуваме пристап до Базата на податоци  
по следниве промотивни цени:

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| - од 1 до 5 акаунти .....  | 2.600 денари по акаунт |
| - од 5 до 10 акаунти ..... | 2.300 денари по акаунт |
| - над 10 акаунти .....     | 2.000 денари по акаунт |

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)  
[pretplata@slvesnik.com.mk](mailto:pretplata@slvesnik.com.mk)

ЈП Службен весник на РМ, ц.о. - Скопје тел. +389-2-329-88-60, факс +389-2-311-22-67



Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс +389-2-3112-267. Пошт. фах 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771.

Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје. Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)